



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламација 15 дена

Вторник, 5 февруари 2002
Скопје

Број 8

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 280
денари. Жиро сметка 300000000188798

101.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА

Се отповикува

I

Г-ѓа Софија Тодорова, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Естонија, со седиште во Стокхолм.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 1
30 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

102.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА

Се поставува

I

Г-дин Мартин Трневски, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Естонија, со седиште во Стокхолм.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 2
30 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

103.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2002 година, донесе

УРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОТКУПНАТА ЦЕНА НА КРАВЈОТО МЛЕКО

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат елементите врз основа на кои се формира откупната цена на сировото кравјо млеко, односно содржината на млечна маст, протеини, соматски клетки и вкупен број на бактерии.

Член 2

Сировото кравјо млеко по квалитет мора да ги исполнува одредбите на Правилникот за квалитет на млеко, сирила и чисти култури ("Службен лист на СФРЈ" бр. 51/82) и Правилникот за условите во поглед на микробиолошката исправност на кој мораат да им одговараат животните намирници во прометот ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/83), односно

- да е чист непроменет производ добиен со правилно и редовно молзење на здрави и исправно хранети крави на кој не му е ништо додадено или одземено;
- да не е добиено 15 дена пред денот на телењето, ниту осум дена по денот на телењето (да не содржи колострум);
- да има својствен мирис, вкус и боја;
- да не му е додадена вода, односно точката на мрзнење да не е поголема од $-0,53^{\circ}\text{C}$ или индексот на рефракција да не е помал од 39;
- да содржи најмалку 3,2% млечна маст;
- да содржи најмалку 8,5 сува материја без маст;
- киселоста да не е поголема од $7,6^{\circ}\text{C}$ Х;
- да е без присуство на антибиотици, и
- непосредно по молзењето да е изладено под 8°C .

Член 3

Сировото кравјо млеко се класифицира во однос на вкупниот број на бактерии и вкупниот број на соматски клетки.

Според вкупниот број на бактерии се класифицира во:

Екстра класа	до 100.000/мл,
I класа	од 100.001/мл. до 500.000/мл,
II класа	од 500.001/мл. до 1.200.000/мл,
III класа	од 1.200.001/мл. до 2.400.000/мл,
IV класа	над 2.400.001/мл.

Според вкупниот број на соматски клетки се класифицира во:

I класа	под 400.000/мл,
II класа	над 400.000/мл.

Член 4

Откупната цена на млекото се одредува по следната формула:

$$\text{ОЦМ} = (\text{М} \times \text{мц}) + (\text{П} \times \text{пц}) + \text{К}$$

ОЦМ - Откупна цена на млекото

М - % на млечна маст

П - % на протеини

мц - цена за процент на млечна маст

пц - цена за процент на протеини

К - Корекција (додаток за квалитет).

Цената се формира врз база на 40% млечна маст и 60% протеини.

Корекција на ОЦМ според квалитетот (додаток за квалитет) изнесува:

Екстра класа	+12%,
I класа	+8%,
II класа	0%,
III класа	-10%,
IV класа	-20%.

Член 5

Санкционирање за додадена вода во сировото кравјо млеко се врши:

- за додадена вода до 1% без санкционирање;
- за додадена вода од 1% до 5%, се одбива од ОЦМ износот на највисокиот утврден процент (од 1% до 5%) во тековниот месец;

- за откриена додадена вода по прв пат во тековната година, млекото не се презема 30 дена;
 - за откриена додадена вода по втор пат во тековната година, млекото не се презема 90 дена;
 - за откриена додадена вода по трет пат во тековната година, се раскинува договорот за преземање на млекото.

Член 6

За одредување на ОЦМ ќе се користат:

- просечната содржина на млечна маст и протеини измерени во тековниот месец;
 - вкупниот број на бактерии добиен како просек од последните два месеци;
 - бројот на соматски клетки добиен како просек од последните три месеци.

Лабораторијата која врши испитување на млекото треба да го извести организаторот на откупот и млекопроизводителот за резултатите од микробиолошката анализа најдоцна до 96 часа, а за резултатите од другите анализи најдоцна 48 часа од земањето на млекопробите.

За секоја млекопроба млекопроизводителот има право да биде известен за намената на примерокот.

Секој млекопроизводител има право на паралелен примерок (прописно запечатен и обележан) за испитување во друга овластена лабораторија.

Член 7

Примероците за испитување на млекото од млекопроизводителите се земаат според Правилникот за земање на мостри и за методите на хемиски и физички анализи на млеко и производите на млеко ("Службен лист на СФРЈ" бр. 32/83) и прописно се доставуваат до лабораторијата.

Член 8

Млекопроизводителот, млекопреработувачот и лабораторијата која ги врши испитувањата се договараат околу износот и подмирувањето на трошоците за испитување на млекото.

Ако едната странка побара паралелна анализа во друга лабораторија, доколку се потврди резултатот издаден од примарната лабораторија, трошоците за испитувањето ги сноси самата странка, во спротивно паѓаат на товар на примарната лабораторија.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-390/1
 29 јануари 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

104.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат:

А. Намалувањето се врши кај следниот корисник, програми и потставки:

Раздел: 09002 - Министерство за финансии				
Програма 12 - Функции				
Потставка	Опис	Планирано со Буџет 2002	Пренамена	Износ после пренамената
472112	Трансфери до ЕЛС за водоснабдување	217.000.000	-217.000.000	0
	Вкупно намалување		-217.000.000	

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки:

Раздел: 13001 - Министерство за транспорт и врски				
Програма 11 - Администрација				
Потставка	Опис	Планирано со Буџет 2002	Пренамена	Износ после пренамената
472112	Трансфери до ЕЛС за водоснабдување	135.000.000	217.000.000	352.000.000
	Вкупно зголемување		217.000.000	

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-269/1
 29 јануари 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

105.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/90, 24/92, 43/92, 62/92, 8/93, 11/93, 49/93, 7/98 и 25/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ВРЕДНОСТА НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ БОД ПРИ
ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на вредноста на пресметковниот бод при продажба на становите во општествена сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/92, 75/92, 57/93, 72/93, 6/94 и 35/97) зборовите: "18,60 денари или 0,60 германски марки" се заменуваат со зборовите: "денарска противвредност на 0,31 ЕУ според курсот на Народна банка на Република Македонија".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2002 година.

Бр. 23-240/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

106.

Врз основа на член 2 од Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНОВИ-
ТЕ ИЗГРАДЕНИ ПО "ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА
СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦА СО
НИСКИ ПРИХОДИ"

Член 1

Во Одлуката за начинот и постапката за распределување на становите изградени по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 104/2000), членот 5 се менува и гласи:

"Член 5

Распределбата на становите ќе ја врши Комисија составена од 6 (шест) члена - 3 (три) од Министерството за транспорт и врски, 2 (два) од Министерството за труд и социјална политика и 1 (еден) од Министерството за финансии".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-247/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

107.

Врз основа на член 12 од Законот за надворешнотрговско работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99, 4/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА
ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Член 1

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз ("Службен весник на РМ" бр. 17/2001, 45/2001, 57/2001 и 105/2001), во член 1, во Прилог бр. 1, во Глава 20 - Производи од зеленчук, од овошје или од други делови на растенија, во тарифниот број 2009, во тарифниот подброј 2009 80, тарифните ставови:

2009 80 73 10	-----Сок од тропско овошје: -----Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за индустриска преработка	кг	ЛБ	ЛБ
2009 80 73 90	-----Друго се заменуваат со нов тарифен став кој гласи: "2009 80 73 00 -----Сок од тропско овошје Тарифниот став: "2009 80 96 00 -----Сок од цреша и вишни се заменуваат со нови три тарифни става, кои гласат: "-----Сок од цреша и вишни: 2009 80 96 10 -----Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за индустриска преработка 2009 80 96 90 -----Друго	кг	ЛБ	ЛБ"
2009 80 73 00	-----Сок од тропско овошје	кг	ЛБ	ЛБ"
2009 80 96 00	-----Сок од цреша и вишни	кг	ЛБ	ЛБ"
2009 80 96 10	-----Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за индустриска преработка	кг	ЛБ	ЛБ
2009 80 96 90	-----Друго	кг	ЛБ	ЛБ"
2009 80 97 00	-----Сок од тропско овошје се заменува со три нови тарифни става, кои гласат: "-----Сок од тропско овошје: 2009 80 97 10 -----Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за индустриска преработка 2009 80 97 90 -----Друго	кг	ЛБ	ЛБ"
2009 80 97 10	-----Сок од тропско овошје	кг	ЛБ	ЛБ
2009 80 97 90	-----Друго	кг	ЛБ	ЛБ"

Во Глава 28 - Неоргански хемиски производи; органски или неоргански соединенија од благородни метали, од метали на ретка земја, од радиоактивни елементи или од изотопи, во тарифниот број 2844, во тарифниот подброј 2844 30, во тарифниот став со тарифна ознака 2844 30 61 00, во колоната 5 - Увоз, се додава ознаката "Д".

Во Глава 44 - Дрво и производи од дрво; дрвен јаглен, во тарифниот став со тарифна ознака 4402 00 00 00, во колоната 3 - Единечна мерка, ознаката "м3" се заменува со ознаката "кг".

Во Глава 52 - Памук, во тарифниот број 5204, во тарифните ставови со тарифни ознаки: 5204 11 00 00, 5204 19 00 00, 5204 20 00 10 и 5204 20 00 90, во колоната 3 - Единечна мерка, ознаката "м" се заменува со ознаката "кг".

Во Глава 58 - Специјални ткаенини; тафтувани ткаенини; тантели; таписерии; позамантерии; вез, во тарифниот став со тарифна ознака 5805 00 00 00, во колоната 3 - Единечна мерка, ознаката "м" се заменува со ознаката "кг".

Во Глава 84 - Нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди; нивни делови, во тарифните ставови со тарифни ознаки: 8418 10 91 90, 8418 10 99 10, 8418 10 99 90, 8418 21 10 10 и 8418 21 10 90, во колоната 3 - Единечна мерка ознаката "кг", се заменува со ознаката "п". Во тарифниот број 8471, во тарифниот подброј 8471 60, во тарифниот став со тарифна ознака 8471 60 50 00, во колоната 5 - Увоз, ознаката "ЛБ3" се заменува со ознаката "ЛБ".

Член 2

Во член 3, став 1 во точка 5, зборовите: "три" и "шест" се заменуваат со зборот "десет", а во точка 6, зборот "пет" се заменува со зборот "десет".

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-382/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

108.

Врз основа на член 34 и 61 од Законот за телекомуникации на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/98), член 9 и 13 од Правилникот за висина на надоместокот за користење на радиорефреквенции ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2000) и член 17, став 1, алинеја 2 од Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000 и 108/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАПЛАТА НА
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО- ФРЕК-
ВЕНЦИИ ПО ПАТ НА ОБВРЗНИЦИ**

Член 1

Во Одлуката за наплата на надоместок за користење на радиорефреквенции по пат на обврзници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/2001) членот 2 се менува и гласи:

"Надоместокот за користење на радиорефреквенции кој се плаќа со обврзници од трговските радиодифузни друштва, се евидентира на сметката број 90000311 отворена во Централниот депозитар за хартии од вредност за оваа намена".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-237/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

109.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ
ПРИ УВОЗ НА МЕСО ЗА ПРЕРАБОТКА НАМЕНЕТО
ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2002 ГОДИ-
НА**

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби се определуваат царински контингенти за увоз на месо за преработка наменето за непосредното производство за 2002 година по тарифни ознаки во количини и тоа:

Наименување	Тарифна ознака	Количина
Месо говедско, замрзнато	0202 0202 10 00 00 0202 20 0202 30	3000 тони
Месо свинско, замрзнато	0203 0203 21 0203 22 0203 29	3500 тони

Пилешко месо, парчиња и јастиви делови, замрзнати	0207 14	3000 тони
Месо од мисирки, парчиња и јастиви делови, замрзнати	0207 27	1000 тони

2. Правото на увоз на количините на месото од точката 1 на оваа одлука без плаќање на царина и посебна давачка - прелевман го остваруваат производителите како крајни корисници.

3. Министерот за економија со решение го одобрува увозот на количините на царинскиот контингент на месо-то од точка 1 на оваа одлука по барање на крајните корисници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-386/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

110.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ
ПРИ УВОЗ НА МЕСО НАМЕНЕТО ЗА ШИРОКА ПОТ-
РОШУВАЧКА ЗА 2002 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби се определуваат царински контингенти за увоз на месо наменето за широка потрошувачка за 2002 година по тарифни ознаки во количини и тоа:

Наименување	Тарифна ознака	Количина
Месо говедско, свежо и разладено	0201 0201 10 00 00 0201 20 0201 30 00 00	3000 тони
Месо свинско, свежо и разладено	0203 0203 11 0203 12 0203 19	500 тони
Месо свинско, замрзнато	0203 0203 21 0203 22 0203 29	1000 тони
Пилешко месо, парчиња и јастиви делови, замрзнати	0207 14	3000 тони

2. Правото на увоз на количините на месото од точката 1 на оваа одлука без плаќање на царина и посебна давачка - прелевман го остваруваат крајните корисници.

3. Министерот за економија со решение го одобрува увозот на количините на царинскиот контингент на месо-то од точка 1 на оваа одлука по барање на крајните корисници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-387/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

111.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ
ПРИ УВОЗ НА СУРОВО МАСЛО НАМЕНЕТО ЗА НЕ-
ПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2002 ГОДИНА

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби се определува царински контингент за увоз на сурово масло со тарифна ознака 1512 11 91 00 во количина од 22.000 тони наменето како репродукционен материјал за непосредното производство без плаќање на царина.

2. Правото на увоз на количините на суровото масло од точката 1 на оваа одлука без плаќање на царина го остваруваат производителите како крајни корисници.

3. Министерот за економија со решение го одобрува увозот на количините на царинскиот контингент на суровото масло по барање на крајните корисници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-383/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

112.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТ ПРИ УВОЗ НА БЕЛ ШЕЌЕР НАМЕНЕТ
ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 2002 ГОДИНА

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби се определува царински контингент за увоз на бел шеќер со тарифна ознака 1701 99 10 00 во количина од 20.000 тони наменет за широка потрошувачка без плаќање на царина и посебна давачка.

2. Правото на увоз на количините на бел шеќер од точката 1 на оваа одлука без плаќање на царина и посебна давачка го остваруваат крајните корисници.

3. Министерот за економија со решение го одобрува увозот на количините на царинскиот контингент на бел шеќер по барање на крајните корисници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-385/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

113.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТ ПРИ УВОЗ НА БЕЛ ШЕЌЕР НАМЕНЕТ ЗА НЕ-
ПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2002 ГОДИНА

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните потреби се определува царински контингент за увоз на бел шеќер со тарифна ознака 1701 99 10 00 во количина од 5.000 тони наменет како репродукционен материјал за непосредно производство без плаќање на царина и посебна давачка.

2. Правото на увоз на количините на бел шеќер од точката 1 на оваа одлука без плаќање на царина и посебна давачка го остваруваат производителите како крајни корисници.

3. Министерот за економија со решение го одобрува увозот на количините на царинскиот контингент на бел шеќер по барање на крајните корисници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-384/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

114.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА
ПРОИЗВЕДЕНО И ПРОДАДЕНО КРАВЈО МЛЕКО

1. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да обезбеди финансиски средства во износ од 50.000.000,00 денари за исплата на произведено и продадено кравјо млеко, а како поддршка за надминување на последиците од суша во производството на добиточна храна.

2. Финансиските средства од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатуваат за произведено и предадено кравјо млеко во млекарница од страна на физички и правни лица на територијата на Република Македонија за периодот од 01.02. до 30.04.2002 година.

3. Финансиската поддршка ќе изнесува 2 денари за еден литар произведено и продадено кравјо млеко и ќе се исплатува за кравјо млеко кое содржи најмалку 3,2% и најмногу 4,2% млечна маст, а ќе се одредува на база на квалитет на млеко со 4% млечна маст.

4. По потреба министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да донесе упатство за спроведување на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-391/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

115.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето ("Службен весник на Република Македонија" бр. 17/96 и 16/97) и член 36 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И
ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА
ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2002 ГОДИ-
НА

1. Летното сметање на времето во 2002 година започнува на 31 март во 02x 00мин 00с, така што со поместување за еден саат напред времето во 02x 00мин 00с се смета како 03x 00мин 00с.

2. Летното сметање на времето во 2002 година се завршува на 27 октомври во 03x 00мин 00с, така што со поместување за еден саат назад времето во 03x 00мин 00с се смета како 02x 00мин 00с.

3. Саатот кој на 27 октомври 2002 година, поради поместувањето за еден саат наназад се појавува двапати помеѓу 02x 00мин 00с и 03x 00мин 00с се означува - првиот пат како саат 2А, а вториот пат како саат 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-236/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

116.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за образование и наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Вредност во ЕУР
1	2	3	4

9406	9406 00	Монтажни згради:	
	9406 00 90 00	- Од други материјали	
		а) Монтажни згради од други материјали	6.000.000,00

2. Со донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за ослободување од плаќање царина донесено од Владата на Република Македонија под бр. 23-7126/1 од 25 декември 2001 година, објавено во "Службен весник на Република Македонија" бр. 104/2001.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-490/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

117.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

1. Се разрешува Ракип Дочи од должноста заменик на директорот на Заводот за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-317/2
22 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

118.

Врз основа на член 54, став 6, од Законот за ветеринарно здравство ("Службен весник на Р. Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВETERИНАРНО САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РЕЗИДУИ И ОПРЕДЕЛЕНИ СУПСТАНЦИИ ВО СУРОВИНИ, ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење ветеринарно санитарен преглед и контрола и начин на водење на евиденција за резидуи и определени супстанции во сировини, живи животни и производи од животинско потекло кои се дадени во Прилог I кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Одделни изрази кои се употребуваат во овој правилник го имаат следното значење:

1. Штетни материи - се биорезидуи, анаболици, тиреостатици, полихлорирани бифенили, пестициди, микотоксини, метали и металоиди, радионуклеотиди и органски штетни материи (во натамошниот текст: резидуи).

2. Недозволен супстанции или производи - се супстанции или производи чие давање на животните е забрането со прописи на ЕУ или националните закони и подзаконски прописи.

3. Нелегално третирање - илегален третман - е употреба на недозволен (неавторизирани) супстанции или производи или употреба на супстанции или производи дозволени (авторизирани) со законска регулатива на ЕУ кои се употребуваат за одредени цели или под услови кои се поинакви од оние пропишани со законска регулатива на ЕУ или соодветно на националните прописи.

4. Надлежен орган - е Управата за ветеринарство во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5. Овластена лабораторија - е лабораторија одобрена од надлежниот орган за испитување на официјални мостри со цел на откривање на содржина на резидуи.

6. Производ од животинско потекло - е составен дел на животинското тело во сурова, полупреработена или преработена состојба и млеко, јајца, производи од месо, риби, млеко и јајца, икра, мед и други производи од пчели, како и производи од ракови, школки, полжави и жаби наменети за исхрана на луѓето.

7. Збирна група на животни - е група на животни од ист вид, со иста годишна возраст одгледувани на исто стадо (имот), во исто време и под исти услови на одгледување.

8. Сопственик на животни - е секое правно или физичко лице кое се јавува како сопственик, корисник или член, кој е директно одговорен за здравјето на животните.

9. Лот - е серија на производство - група на производи од ист вид кој припаѓаат на едно пакување или на технолошка производствена целина.

10. Официјална мостра - е мостра земена од овластено лице, за целите на испитување на резидуите на супстанции дадени во Анекс 1, повикувајќи се на видот, типот, количеството, методот на собирање и идентификација на полот на животното, потеклото на животното или животинскиот производ.

11. Овластено лице - е државен ветеринарен инспектор и државен ветеринарен инспектор на граничен премин.

12. Доктор по ветеринарна медицина - ДВМ - е лице со завршен факултет за Ветеринарна медицина и положен државен испит, вработен во ветеринарно друштво или фарма.

13. Фарма - е место каде се држат и одгледуваат животните.

14. Бета-агонисти - се бета-аденоакцепторни агонисти.

15. Добиточна храна - е производ од растително, животинско или минерално потекло, добиен природно како кабаста, концентрирани или индустриски комплетни крмни смеси и суровини, кои служат за исхрана на животните, а не се штетни за нивното здравје.

16. Животни за колење - се копitari, чапункари, перната живина, куникули и дивеч чие месо е наменето за исхрана на луѓето.

17. Мониторинг - е следење на резидуите и супстанции во живи животни, нивните екскременти и телесни течности или во ткива, анимални производи, добиточна храна и вода за пиење.

II. ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ И ОТКРИВАЊЕ НА РЕЗИДУИ

Член 3

Процесите на производство на животните за колење и на производите од животинско потекло се надгледуваат, за целите на откривање на резидуи од Прилог I од овој правилник и тоа:

1. во живи животни и нивните екскременти, телесни течности и во ткивата;
2. производи од животинско потекло; и
3. во добиточна храна и вода за пиење.

Член 4

Управата за ветеринарство (во натамошниот текст: Управа) при вршење на надгледување:

1. составува план за следење и откривање на резидуи согласно член 5 од овој правилник за да се овозможи овластениот орган да ја врши потребната инспекција;
2. ја координира активноста меѓу овластените лица одговорни за следење на резидуи;
3. собира, обработува и анализира податоци кои се потребни за проценка на степенот за следење на резидуите добиени од мерките предвидени во оваа глава и спроведување на планот во поедини подрачја;
4. испраќа известување до надлежната комисија на ЕУ, најдоцна до 31 март секоја година, на податоците и резултатите од точка 3 на овој член вклучувајќи ги и резултатите од други испитувања и проценки; и
5. го надгледува процесот на следење и откривање на резидуите.

Член 5

Со планот за следење и откривање на резидуи, (во натамошниот текст: план), се определуваат резидуи кои ќе се испитуваат според различните видови на животни и производи од животинско потекло, согласно Прилог II од овој правилник;

Со планот од став 1 на овој член се определуваат и мерките за откривање на:

1. резидуи на определени супстанции во живите животни, нивните екскрети и телесни течности, во животинските ткива и во производите како што се: месото, млекото, конзумните јајца и медот;
2. определени супстанции во водата за пиење и храна за животните во местата каде тие се држат или одгледуваат.

Обемот и фреквенцијата на земање мостри се определени во Прилозите II и III кои се составен дел на овој правилник.

Планот се донесува за секоја календарска година, најдоцна до 31 март, во тековната година.

Член 6

При изработката на планот се земаат во предвид посебни услови, во врска со појавувањето на резидуи.

Планот особено содржи:

1. Начинот на користење на супстанциите наведени во Прилог I.
2. Начин на спроведување на контрола на теренот.
3. Листа на овластени лаборатории за испитување на мострите.
4. Ниво на максимум дозволени граници на резидуи.
5. Листа на супстанциите што треба да бидат откриени, методи на анализа, стандарди за интерпретација на резултатите во однос на супстанциите од Прилог I.
6. Бројот на официјалните мостри што треба да се земат во однос на бројот на заколени животни поединечно за секој вид во минатата година, а во согласност со обемот и зачестеноста на земање на мостри во Прилог III.
7. Начин на земање на официјалните мостри.
8. Мерки кои овластеното лице може да ги преземе во случај на утврдување на присуство на резидуи.

Член 7

Овластеното лице најмалку два пати годишно, до Управата, доставува извештај за спроведување на планот.

III. КОНТРОЛИ ШТО ГИ СПРОВЕДУВААТ ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ВКЛУЧЕНИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 8

Во промет согласно Законот за ветеринарно здравство можат да се стават само:

1. животни на кои не им се давани забранети супстанции или производи или животни кои не се недозволено лекувани;
2. животни на кои им се давани одобрени супстанции или производи кај кои истекла пропишаната каренца; и
3. производи кои потекнуваат од животните од точка 1 и 2 од овој став.

Сопствениците или одговорните лица во објектите за колење, обработка и преработка на производи од животинско потекло на примарните производи од животинско потекло, ги преземаат потребните мерки, а особено мерките на контрола, при што:

- а. во производството да се користат само оние животни за кои нивниот производител е во можност да гарантира дека за време од последното лекување па се до ставање во промет на ткивата или производите кој потекнуваат од лекувани животни, поминало пропишаното време (каренца);
- б. да бидат сигурни дека животните или производите од животинско потекло не содржат резидуи над максимално дозволените граници и остатоци од недозволените супстанции или производи.

Член 9

ДВМ кој го врши лекувањето на животните, може да врши и надгледување на условите за одгледување и на видот на третманот со резидуите определени во Прилог I на овој правилник.

ДВМ води евиденција за начинот на лекувањето, за видот на лекот што е применет, датумот на третманот, за начинот на кој се применува лекот, обележување на лекуваните животни и времетраењето на каренцата.

Сопственикот на животните може да дава ветеринарни лекови само под контрола на ДВМ, при што треба да го почитува упатството од производителот на лековите и времетраењето на каренцата и да води евиденција, а ветеринарните рецепти да ги чува најмалку 5 години од издавањето.

За случаите од став 2 и 3 на овој член сопственикот и ДВМ го известуваат овластеното лице.

IV. ПОВРЕМЕНИ КОНТРОЛНИ МЕРКИ

Член 10

Покрај контролата која се спроведува согласно планот, Управата може да спроведе повремени контроли и тоа:

1. Во местото и во текот на производството на супстанции кои се составен дел на група А од Прилог I на овој правилник, и начинот на нивното држење, складирање, транспорт, дистрибуција и продажба.

2. На било кое ниво на производството на добиточна храна, места на складирање и дистрибутивен синцир на добиточна храна.

3. Целиот производствен синцир на животни и суровини од животинско потекло.

Контрола од ставот 1 на овој член може да се спроведе за откривањето на недоzwолени супстанции или производи кои се употребуваат со цел на гоеење или недоzwолено лекување на животните.

Член 11

Контролата од член 10 на овој правилник се спроведува без претходно известување.

Сопственикот и лицето кое е одговорно за животните наменети за колење треба да обезбеди објекти за инспекциски преглед пред колење на животното и да му ја пружи сета потребна помош на овластеното лице при прегледот.

Член 12

Овластеното лице треба да:

1. Во случај на сомневање на недоzwолено лекување кај животните да го испраша сопственикот, лицето кое е одговорно и ДВМ одговорен за лекување на животните и да побара да му ја обезбедат потребната документација од членот 9, став 2 и 3, од овој правилник.

2. Во случај на недоzwолено лекување или употреба на недоzwолени супстанции или производи или каде има сомневање за нивна употреба или нивно испитување, се спроведува:

а) контрола за потеклото и местото од каде доаѓаат животните, со методата на случајна мостра.

б) контрола на добиточната храна и водата за пиење што ја користеле животните, а за аквакултурни животни - водата во која се одгледувани.

в) контролата е предвидена со членот 10, став 1, точка 1 од овој правилник.

г) други контроли, со цел да се открие потеклото на недоzwолените супстанции и производи.

3. Ако во животинските производи, ткива или органи се утврдат поголеми количини на резидуи од максимално доzwолено ниво, да направи потребен број на контроли и да преземе мерки во согласност со одредбите од овој правилник.

V. КОНТРОЛА ПРИ УВОЗ

Член 13

При увоз на животни и производи од животинско потекло увозникот треба да обезбеди (кон животните и производи од животинско потекло) соодветен документ, за пратење на резидуи, издаден од надлежен орган од земјата извозничка.

Член 14

Со планот за следење и откривање на резидуи се утврдуваат и мерки и начин на земање на мостри за животни и производи од животинско потекло кои се од увоз.

Член 15

Кога ќе се утврди дека кај увезените животни во нивното лекување се користени недоzwолени супстанции или производи, или има присуство на недоzwолени производи или супстанции, во една серија или во дел од серијата во увезените производи од животинско потекло, а кои потекнуваат од ист извозен објект, овластеното лице треба да ги преземе следните мерки:

- да ја информира Управата за видот и намената на производот;

- дополнително да земе мостри од секоја група на животни или серија на производите од животинско потекло, кое се од исто место односно објект;

- идните 5 пратки кои се од исто потекло привремено да ги заплени и да ги задржи до добивање на резултатот од спроведената анализа за оценка на исправноста; и

- да го задолжи увозникот на предметната пратка да ја врати пратката во земјата на потекло или нештетно да ја уништи на негов трошок и под контрола на овластено лице, кога од земените мостри се утврди присуство на остатоци на недоzwолени супстанции или производи.

За резултатите од додатното испитување, овластеното лице мора да ја извести Управата, која врз основа на тие информации ќе преземе други потребни мерки за утврдување на причините за присуство и потекло на резидуи над доzwолениот ниво.

VI. МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ВО СЛУЧАЈ НА НЕДОZWОЛЕНО ПОСТАПУВАЊЕ

Член 16

Во случај ако со анализата се утврди присуство на резидуи, Управата може да бара:

1. Од страна на овластеното лице во најкус можен рок:

- сите информации за утврдување на потеклото на животните, односно фармата од кај потекнуваат или доаѓаат животните; и

- сите податоци за методите и резултатите од анализата.

2. Овластеното лице да спроведе:

- Истрага во фармата од која животното потекнува или местото од каде доаѓа животното, за да се утврди причината за присуство на резидуите во недоzwолени количини;

- Во случај на недоzwолено лекување истрага за потеклото на супстанциите или производите во зависност од: местото на производство, ракување, складирање, транспорт, применува дистрибуција или продажба, соодветно со потребите;

- Секое дополнително испитување кое се смета за потребно.

Животните од кои се земени мострите јасно и видливо се обележуваат и евидентираат. Животните не смеат да ја напуштат фармата или местото на држење се додека не се добијат резултатите од испитувањето.

Член 17

Во случај кога ќе се утврди недоzwолено лекување, овластеното лице веднаш животните ги става под службена контрола и го спроведува испитувањето од член 12 точка 2 на овој правилник.

Член 18

Врз основа на резултатите од анализата, овластеното лице ги спроведува сите потребни мерки за заштита на здравјето на луѓето, а може да воведо забрана за напуштање на животните од фармата и местото на држење, или привремена забрана за изнесување на производите од животинско потекло, кои се од фармата или се произведени во објектите.

Секој труп или производ од животинско потекло, за кој резултатите од анализите покажуваат дека испитуваните резидуи се над максимално доzwолените граници, се прогласуваат како хигиенски непогодни за јавна потрошувачка.

Во случај кога повторените резултати од испитувањето на резидуите, кај одредени супстанции се во недоzwолени количини, овластеното лице врз основа на сопствена проценка дополнително зема мостри од животните во местото на одгледувањето, а ако се во прашање производи од животинско потекло во производните објекти и тоа во период од најмалку 6 месеци.

Член 19

Во случај на наод на забранети супстанции или производи, од групата А и група Б 1 и Б 2, од Прилог I, кај неовластени лица тие треба да се стават под службен надзор на овластеното лице се додека не се преземат соодветните мерки.

Член 20

Животните кај кои е потврдено недозволеното лекување се обележуваат и евидентираат, и под надзор на овластено лице нештетно се отстрануваат.

Труповите на животните не смеат да се користат за ни една намена.

Во случај кога испитувањето е извршено со методата на земање на репрезентативна мостра и ако половина или повеќе од мострите кои се земени според член 17, од овој правилник се позитивни, на сопственикот на животните му се дава можност самиот да одлучи дали сите животни кои ги има на фармата да се проверат или истите да се заколат.

За нареден период од најмалку 12 месеци фармите што припаѓаат на истото лице ќе бидат предмет на построги испитувања на резидуи кои предходно се најдени во недозволените количини, кои ќе бидат под надзор на овластеното лице. Каде што е вклучен сопствен мониторинг систем во објектите, системот ќе биде вон употреба во текот на периодот од 12 месеци.

Во случај на користење на недозволените супстанции, објектите во кои се произведуваат производи од животинско потекло, вклучувајќи ги и фармите ќе бидат предмет на дополнителни проверки, освен на оние од член 10 точка 1 од овој правилник за да се одреди потеклото на супстанциите кои се најдени во недозволените количини.

Дополнителните проверки ќе се направат и на сите објекти кои произведуваат производи од животинско потекло вклучувајќи ги и фармите во истиот синџир на набавка на животни и храна за нив како и фармата на потекло.

Член 21

Овластеното лице во клиниката треба:

1. Ако се сомнева или има доказ дека животните кои се донесени на колење биле објект на недозволено лекување или им биле внесени недозволените супстанции или производи:

(а) да обезбеди животните да бидат заклани одвоено од другата група на животни што пристигнуваат во клиниката;

(б) привремено да се заплена/задржат труповите и внатрешните органи на животните и веднаш да се пристапи на земање на мостри за откривање на бараните резидуи и докажување на присуство на недозволените супстанции; и

(в) ако се добијат позитивни резултати од анализата, месото, внатрешните органи и други ткива од овие животни мора нештетно да се уништат без можност за обесштетување.

2. Ако се сомнева или има доказ дека до времето на колење на животните не изминала дозволената каренца, ќе мора:

- колењето да го одложи за најмалку онолку денови колку е пропишано во упатството на производителот на одобрените супстанции, а за супстанции/производи кои содржат бета-агонисти, периодот на каренца мора да трае најмалку 28 дена од последното лекување;

- во случаи кога колењето не може да биде одложено (принудно колење), животните да се заколат пред истекот на одредената каренца. Во тој случај месото и внатрешните органи се задржуваат до добивање на резултатите од анализата.

3. Месото и внатрешните органи кои содржат резидуи што не ги надминуваат максимално дозволените граници да одобри да бидат употребени за исхрана на луѓето без ограничување.

4. Месото и внатрешните органи кои содржат резидуи што ги надминуваат максимално дозволените граници да ги прогласи како неупотребливи за исхрана на луѓето.

Член 22

На места каде што ќе се утврди држење, користење или производство на недозволените супстанции или производи, овластеното лице:

- ќе ги заплени и нештетно уништи недозволените супстанции или производи,

- привремено ќе го забрани производството на недозволените супстанции или производи.

Член 23

Против лицата кои се одговорни за ставање во промет на недозволените супстанции или производи, или примена на одобрени супстанции или производи кои се употребуваат спротивно од пропишаната, ќе се преземат мерки согласно Законот за ветеринарно здравство.

Член 24

Во случај на одбивање на соработка или попречување на работата на овластеното лице, кое ги обавува пропишаните прегледи и контроли, како и земање на мостри согласно барањата за примена на планот, како и за време на траењето на испитувањето и контролите во согласност со одредбите на овој правилник, ќе се преземат мерки против сопственикот на животните или животинските производи согласно Законот за ветеринарно здравство.

Член 25

Официјалните мостри се земаат во согласност со Прилог III од овој правилник и се доставуваат на испитување во овластената лабораторија.

За супстанциите од групата А од Прилог I, сите позитивни резултати добиени со брзата ориентациона метода (спреенинг тест) треба да се потврдат со потврдната лабораториска метода.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-585/1
18 јануари 2002 година
Скопје

Министер,
Марјан Горчев, с.р.

Прилог I

НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ

Група А-супстанции кои имаат анаболички ефект и недозволените супстанции.

1. Стилбени, деривати на стилбени, нивни соли и естри.
2. Анти tiroидни супстанции.
3. Стероиди.
4. Кисели лактони на Резолинот вклучувајќи го и зеранолот.
5. Бета-агонисти.
6. Супстанции вклучени во Анекс IV во Регулативата (ЕЕС) бр. 2377/90 од 26.06.1990.

Група Б-Ветеринарни лекови* и контаминанти

1. Антибактериски супстанции, вклучувајќи ги сулфонамидите и хинолите.
2. Други ветеринарни лекови:
 - а) антихелминтици,
 - б) кокцидиостатици, вклучувајќи ги и нитромидазолите,
 - в) карбамати и пиретроиди,
 - г) седативи,
 - д) нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИДс),
 - е) други фармаколошко активни супстанции.
3. Други супстанции и загадувачи на околината:
 - а) органохлоридни соединенија вклучувајќи (Пц Бс),
 - б) органофосфорни соединенија,
 - в) хемиски елементи,
 - г) микотоксини,
 - д) вештачки бои,
 - е) друго.

* Се вклучуваат и забранети супстанции кои се употребуваат во ветеринарни цели

Прилог II

РЕЗИДУИ ОДНОСНО ПОЕДИНЕЧНИ ИЛИ ГРУПИ НА СУПСТАНЦИИ КОИ СЕ ИСПИТУВААТ КАЈ РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ЖИВОТНИ И ВО ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Видови на животни, производи од животни, сирови, готови, месо, млеко	Говеда Овци Коњи Козии	Живина	Акви-културни животни	Месо	Јајца	Млеко	Други фактори Други фактори
Група А							
A1	X	X	X				X
2	X	X					X
3	X	X	X				X
4	X	X					X
5	X	X					X
6	X	X	X	X	X		X
Група В							
B1	X	X	X	X	X	X	X
2a	X	X	X	X			X
б	X	X			X		X
в	X	X				X	X
г	X						X
3a	X	X	X	X	X	X	X
б	X			X		X	X
в	X	X	X	X		X	X
г	X	X	X	X			X
4			X				
г							

* За диверзитет од сите видови животни се испитуваат само сите видови животни.

Прилог III

ОБЕМ И ФРЕКВЕНЦИЈА НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ЧАПУНКАРИ

1. Говеда

Најмалиот број на животни за контрола на сите видови на резидуи и супстанции, за секоја година, треба да е приближно еднаква на 0,4% од вкупниот број на говедата, кои се заклани во претходната година по следната поделба:

Група А: 0,25% по следната поделба:

- една половина од мострите се земаат од живи животни во фармата, (во случај на престап 25% од мострите анализирали за испитување на групата А5 мостри можат да бидат земен од добиточна храна, вода за пиење и др.).
- другата половина од мострите ќе биде земена од кланица.

Секоја подгрупа во групата А мора да бидат проверени секоја година и тоа во обем минимум 5% од вкупниот број на земени мостри, кои се испитуваат за групата А.

Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за групата А, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

Група Б: 0,15%

30% од мострите мора да се испитат на супстанции од групата В1.

30% од мострите мора да се испитат на супстанции од групата В2.

10% од мострите мора да се испитат на супстанции од групата В3.

Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за групата Б, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

2. Свињи

Најмалиот број на животни за контрола на сите видови на резидуи и супстанции, за секоја година, треба да е приближно еднаков на 0,05% од вкупниот број на свињи,

кои се заклани во претходната година по следната поделба:

Група А: 0,02%

Таму каде земањето на мостри од животните е во кланиците, дополнително на местата каде животните се одгледуваат, мора да се земаат мостри од водата за пиење, храната, фецесот и тоа така во една година со земање на мостри мора да е најмалку 1 фарма на 100.000 свињи заклани во минатата година.

Секоја подгрупа во групата А мора да бидат проверени секоја година и тоа во обем минимум 5% од вкупниот број на земени мостри, кои се испитуваат за групата А.

Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за групата А, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

Група В: 0,03%

30% од мострите мора да се испитат на супстанции од групата В1.

30% од мострите мора да се испитат на супстанции од групата В2.

10% од мострите мора да се испитат на супстанции од групата В3.

Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за групата Б, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

3. Овци и кози

Најмалиот број на животни за контрола на сите видови на резидуи и супстанции, за секоја година, треба да е приближно еднаков на 0,05% од вкупниот број на овци и кози постари од три месеци, кои се заклани во претходната година по следната поделба:

Група А: 0,01%

Секоја подгрупа во групата А мора да биде проверена секоја година и тоа во обем минимум 5% од вкупниот број на земени мостри, кои се испитуваат за групата А.

Преостанатиот број на мостри кој се за испитување на групата А, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

Група В: 0,04%

30% од мострите мора да се испитат на супстанции од групата В1.

30% од мострите мора да се испитат на супстанции од групата В2.

10% од мострите мора да се испитат на супстанции од групата В3.

Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за групата Б, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

4. Коњи

Бројот на земени мостри ги утврдува овластеното лице спрема ситуацијата која владее на теренот (сомневање на употреба на забранети супстанции и друго).

5. Живина

Бројлери, несилки кокошки, мисирки и друга живина.

Примерокот е составен од 1 или повеќе животни зависно од потребите на аналитичкиот метод.

За секоја категорија од живината, минималниот број на земени мостри за секоја година, најмалку еден на 200 т. од годишното производство (мртва тежина). Ако годишното производство на секоја категорија на живината е преку 5000 тони, за секоја група на супстанции се земаат минимум 100 мостри.

Следната поделба мора да се почитува.

Група А: 50% од сите мостри

Една петина од мострите мора да се земаат од фармите.

Секоја подгрупа од Групата А мора да е проверена секоја година користејќи минимум од 5% од вкупниот број на земени мостри за испитување на Група А.

Преостанатиот број на мостри кој е за испитување за групата А, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

Група Б: 50% од сите примероци

30% мора да се проверат за групата B1 супстанции,
30% мора да се проверат за групата B2 супстанции,
10% мора да се проверат за групата B3 супстанции.
Останатиот број на мостри се распоредува спрема ситуацијата на теренот.

АКВАКУЛТУРНИ ЖИВОТНИ

Риби од рибници

Мостра е една или повеќе риби одбрани спрема големината и за барањето на аналитичкиот метод.

Земјата членка мора да го почитува минималното ниво на примероци и фреквенцијата дадена подолу зависно од производството на рибникот (изразено во тони).

Минималниот број на мостри што треба да се земат секоја година мора да биде најмалку 1 на 100 т. од годишното производство.

Бараните супстанции и одбраните мостри за анализа треба да се селектираат спрема употребата на тие супстанции.

Следната поделба мора да се почитува.

Група А: една третина од сите примероци

Сите мостри мора да се земаат на рибникот од сите нивоа на чување, вклучувајќи ги и рибите кои се пред пуштање во промет.

Група Б: две третини од сите примероци

Мострите треба да се земаат:

а. Првенствено од рибник, или веднаш после уловот на рибите за конзумирање.

б. Во производниот објект, или во целокупното продажно ниво, за свежа риба, при што треба да се земат податоци за потеклото на рибата, за да може во случај на позитивни резултати да го докаже потеклото на рибата.

Мострите земени на ниво на рибник во сите случаи треба да бидат земени од минимумот 10% регистрирани производни места.

Други аквакултурни производи

На местата на одгледување се зима мостри, само ако има сомнение за загадување на околината со штетни супстанции.

МЛЕКО

Кравјо млеко

А) Зимање на мостри:

- Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено лице, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на млекото (фарма/животно од каде мострата потекнува).

- Мострите се зимаат само од сирово млеко и тоа:

а) на фармите од собирните цистерни;
б) во млекарите пред да почне да се испразнува собирната цистерна.

Количината на мострата зависи од барањата на аналитичките методи.

Б) Број и фреквенција на земање на мостри:

Бројот на мостри кои се земаат секоја година изнесува една мостра на 15 000 тони од годишното производство на млекото, а најмалиот број на земени мостри годишно е 300 и тоа така да се:

а) 70% од мострите се испитуваат на остатоци од ветеринарни лекови. При што секоја мостра мора да биде тестирана на најмалку 4 супстанции што се разликуваат, од најмалку 3 групи помеѓу групите А6, Б1, Б2(а) и Б2(д) - Анекс 1 од овој правилник.

б) 15% од мострите се испитуваат на остатоци од групата Б3 - Анекс 1 од овој правилник.

в) 15% од мострите се испитуваат во склад со состојбата на теренот (сомнение на употреба на недозволен супстанции и други проблеми).

Овчо и козјо млеко

А) Зимање на мостри:

- Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено лице, на тој начин што секогаш да се знае потеклото на млекото.

- Мострите се зимаат само од сирово млеко и тоа:

а) местата каде што се молзат овците и козите;

б) во млекарите пред да почне да се испразнува собирната цистерна.

Количината на мострата зависи од барањата на аналитичките методи.

Б) Број и фреквенција на земање на мостри:

Број на мостри кои се земаат секоја година изнесува една мостра на 5000 тони од годишното производство на млекото, а најмалиот број на земени мостри годишно е 50 и тоа така да се:

а) 70% од мострите се испитуваат на остатоци од ветеринарни лекови.

При што секоја мостра мора да биде тестирана на најмалку 4 супстанции што се разликуваат, од најмалку 3 групи помеѓу групите А6, Б1, Б2(а) и Б2(д) - Анекс 1 од овој правилник.

б) 15% од мострите се испитуваат на остатоци од групата Б3 - Анекс 1 од овој правилник.

в) 15% од мострите се испитуваат во склад со состојбата на теренот (сомнение на употреба на недозволен супстанции и други проблеми).

ЈАЈЦА

Кокошкини јајца

А) Зимање на мостри:

- Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено лице, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на јајцата (фарма од каде потекнуваат јајцата).

- Мострите се зимаат:

а) на фармата;

б) на место каде се пакуваат јајцата.

- Една мостра содржи 12 јајца или повеќе, зависно од барањата на аналитичката постапка.

Б) Број и фреквенција на земање на мостри:

Број на мостри кои се земаат секоја година изнесува најмалку една мостра на 1 000 тони од годишното производство на конзумните јајца, а најмалиот број на земени мостри е 200.

Минимум 30% на мострите на конзумните јајца мора да се земаат од собирен центар, при што треба да се земат од сите класи на јајца кои се наменети за исхрана на луѓето.

Следната поделба мора да се почитува:

- 70% се тестираат на најмалку на една супстанција од секоја поединечна група на А6, Б1 и Б2 од Анексот 1 на овој правилник.

- 30% од мострите се зимаат и тестираат спрема ситуацијата на теренот при што мора да се тестираат резидуи од групата Б3.

Јајца од други видови на живина

Бројот на мострите се одредува во склад со висината на производството и утврдените тековни проблеми во производството.

Мострите на јајцата од другите видови на живина мора да се земаат одделно од мострите на кокошкините јајца и во планот за зимање на мостри се прикажуваат посебно.

МЕД

А) Земање на мостри:

Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено лице, мострите мора да се земат од сите делови на производство на медот, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на медот.

Б) Бројот и фреквенција на земање на мостри:

Број на мостри кои се земаат секоја година изнесува најмалку десет мостри на 300 тони од годишното производство на медот, а на секои наредни 300 тони се зема уште по една мостра.

Следната поделба мора да се почитува:

- групите Б1 и Б2: 50% од вкупниот број на мостри.

- групите Б3 (а), (б) и (в): 40% од вкупниот број на мостри.

- 10% се земаат врз основа на искуствата, со посебен акцент врз микотоксините.

МЕСО ОД КУНИКУЛИ, МЕСО ОД ДИВЕЧ КОЈ СЕ ОДГЛЕДУВА НА ФАРМА И ДИВЕЧ ОД СЛОБОДНАТА ПРИРОДА

Месо од куникули

А) Зимање на мостри:

Една мостра се состои од една или повеќе животни кои се од ист производител, а се во склад со барањата од аналитичките методи.

Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено лице, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на земената мостра.

Мострите мора да се земат врз основа на структурата на производство на куникулите и тоа:

- а) во фарма,
- б) во кланица.

Во местото на одгледување, може да се земат одреден број мостри од водата за пиење и од храната од која се хранат куникулите, за да се изврши контрола на недозволените супстанции.

Б) Број и фреквенција на земање на мостри:

Број на мостри кој се земаат секоја година изнесува најмалку десет мостри на 300 тони од годишното производство (мртва вага) на месото, а на секои наредни 300 тони се зима уште по една мостра.

Следната поделба мора да се почитува:

Група А: 30% од сите мостри

70% од мострите се испитуваат на резидуи од групата

А6, 30% од мострите се испитуваат на резидуи од другите подгрупи на групата А.

Група Б: 70% од сите мостри

30% мора да се проверат на супстанции од групата В1,

30% мора да се проверат на супстанции од групата В2,

10% мора да се проверат на супстанции од групата В3.

Останатиот број на мостри се распоредува спрема ситуацијата на теренот.

ДИВЕЧ КОЈ СЕ ОДГЛЕДУВА НА ФАРМА

А) Зимање на мостри:

Количината на земената мостра е во склад со барањата од аналитичките методи.

Секоја официјална мостра мора да ја земе овластено лице, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на земената мостра.

Мострите мора да се земат во местото на преработка на дивечот и секогаш мора да им се знае потеклото.

Во местото на одгледување, може да се земат одреден број на мостри од водата за пиење и од храната со која се храни дивечот, за да се испита на недозволените супстанции.

Б) Број и фреквенција на земање на мостри:

Број на мостри кои се земаат секоја година изнесува најмалку сто мостри.

Следната поделба мора да се почитува:

Група А: 20% од сите мостри

Најголемиот дел од мострите се испитуваат на резидуи од групите А5 и А6.

Група Б: 70% од сите мостри

30% мора да се проверат на супстанции од групата В1,

30% мора да се проверат на супстанции од групата В2(а) и (б),

10% мора да се проверат на супстанции од групата В3(в) и (д),

30% мора да се проверат на супстанции од групата В3.

ДИВЕЧ ОД СЛОБОДНАТА ПРИРОДА

А) Зимање на мостри:

Количината на земената мостра е во склад со барањата од аналитичките методи.

Мострите се земаат на местото на преработка или отстрелот и на начин кој треба секогаш да се знае местото од каде е уловен дивечот.

Б) Број и фреквенција на земање на мостри:

Број на мостри кој се земаат секоја година изнесува најмалку сто мостри.

Мострите се земаат со цел за откривање на остатоци од хемиски елементи во ткивата на дивечот.

119.

Врз основа на член 46-в од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01 и 93/01) и член 65 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98 и 2/2002), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РЕВИЗОРОТ ЗА ЦЕНТРАЛНА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА И ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на ревизорот за централна внатрешна ревизија и јавни набавки (во натамошниот текст: ревизор).

Член 2

Образецот на службената легитимација на ревизорот се печати на бездрвна хартија со сино-бела боја, со димензии 6x9 см, заштитен со пластична фолија, кој е сместен во дводелен кожен повез.

Предната страна на образецот на службената легитимација на ревизорот содржи: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ", "Службена легитимација", "Ревизор за централна внатрешна ревизија и јавни набавки", во средината има место за фотографија со димензии 2,5x3 см, а под неа место за впишување податоци за: "името и презимето на ревизорот", регистарски број, место за потпис на министерот за финансии и место за печат. Во долниот дел е отпечатен сервискиот број на службената легитимација.

Задната страна на образецот на службената легитимација на ревизорот го содржи: грбот на Република Македонија и текстот на овластувањето во кој е втиснат симболот на Министерството за финансии: "Лицето чие име и презиме и слика се наоѓаат на оваа легитимација е работник на Министерството за финансии и согласно член 46-в од Законот за буџети и член 64 од Законот за јавни набавки е овластено да врши контрола на наменското користење на средствата од Буџетот кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, на буџетите на единиците на локалната самоуправа и на фондите, како и контролата на спроведувањето на постапката за јавни набавки".

На задната внатрешна страна од повезот се внесува симболот на Министерството за финансии, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 3

Службената легитимација на ревизорот се издава според образец, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 4

Службената легитимација на ревизорот има важност се додека лицето на кое му е издадено има службено својство на ревизор.

Ревизорот ја враќа легитимацијата по престанок на службеното својство на ревизор.

Член 5

Во случај на губење на службената легитимација на ревизорот или ако на друг начин остане без неа, ревизорот ја оглашува за неважечка на сопствен трошок и за тоа веднаш го известува Министерството за финансии.

Во случаите од став 1 на овој член, на ревизорот му се издава нова легитимација.

Член 6

Службената легитимација на ревизорот се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива или кога имателот на службената легитимација ќе ги промени личните податоци.

Член 7

Службената легитимација на ревизорот што се враќа или заменува се поништува.

Член 8

Издадените службени легитимации на ревизорите се евидентираат во Министерството за финансии.

Редниот број од евиденцијата под кој е извршен упис на податоците се впишува во службената легитимација, како регистарски број.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на инспекторот за контрола на буџет и за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 35/98).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 18-2186/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.



120.

Врз основа на член 124 став 3 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИН- СПЕКТОРОТ ЗА ЛЕКОВИ, ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата на инспекторот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Член 2

Легитимацијата на инспекторот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала се издава на образец број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата се печати на два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 60 x 90 мм.

Првиот картон е кожен, темно сина боја и на него е испечатено: прво Република Македонија, под него грбот на Република Македонија (метален), потоа легитимација на инспектор за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала и е втиснат бројот на легитимацијата. Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: Министерство за здравство, под него Биро за лекови, место за фотографија на инспекторот, име и презиме на инспекторот, број на легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на министерот за здравство и место за печат.

Член 4

Легитимацијата има важност сè додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор.

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанокот на службеното својство на инспектор.

Член 5

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерот за здравство.

Министерот за здравство во случај од став 1 на овој член издава нова легитимација.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и во случаи кога инспекторот ќе ги промени личните податоци.

Легитимациите што се враќаат или заменуваат, се ништат.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-369/1
21 јануари 2002 година
Скопје

Министер,
доц. д-р **Ѓорѓи Оровчанец, с.р.**



121.

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала, ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Министерството за здравство, објавува

**СПИСОК
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ
ВО ПЕРИОДОТ ОД 21.07.2001 ДО 31.12.2001**

Име на лекот Генеричко име на лекот	Фармацевтска дозажна форма, пакување и јачина	Режим на издавање на лекот	Производител Застапник	Број и важност на РЕШЕНИЕТО
5-FLUOROURACIL	концентрат	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	EBEWE Arzneimittel GmbH	16-2743/2
	5 ампули (10 мл) /кутија			до
fluorouracil	500 мг / 10 мл		Д-Р.ПАНОВСКИ д.о.о.	09.07.2006
5-FLUOROURACIL	концентрат	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	EBEWE Arzneimittel GmbH	16-2753/2
	5 ампули (5 мл) / кутија			до
fluorouracil	250 мг/ 5 мл		Д-Р.ПАНОВСКИ д.о.о.	09.07.2006
5-FU LEDERLE 1000	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5948/2
	шише (20 мл) / кутија			до
fluorouracil	50 мг / мл		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
5-FU LEDERLE 250	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5946/2
	шише (5 мл) / кутија			до
fluorouracil	50 мг / мл		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006

5-FU LEDERLE 500	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5947/2
	шише (10 мл) / кутија			до
fluorouracil	50 мг / мл		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
A/MAFIX D.I.	раствор за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	FARMA BIAGINI S.p.A	09-5235/2
	1 лим-шишенце + 1 шишенце со растворувач + 1 сет за инфузија / кутија			до
coagulation factor IX	500 И.Е.		ВЕДРАЛ - Фармација	26.09.2006
ALBUMIN (human) 5 %	раствор за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	Imunološki zavod d.d.	16-5515/2
	шише од 250 мл раствор			до
albumin human	5 % раствор		ЕЛБИЈОР ц.о.	09.07.2006
ALBUMIN (human) 20 %	раствор за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	Imunološki zavod d.d.	16-5516/2
	шише од 50 мл раствор			до
albumin human	20 % раствор		ЕЛБИЈОР ц.о.	09.07.2006
ALBUMIN (human) 20 %	раствор за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	Imunološki zavod d.d.	16-5517/2
	шише од 100 мл раствор			до
albumin human	20 % раствор		ЕЛБИЈОР ц.о.	09.07.2006

ALMACIN	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALKALOID AD - fhki	16-13820/2
	100 капсули / шише / кутија			до
amoxicillin	500 mg		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
ALMACIN	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALKALOID AD - fhki	16-13819/2
	16 капсули / шише / кутија			до
amoxicillin	500 mg		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
AMINOFILIN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	FAMFARM	16-5319/2
	50 таблети / блистер пакување / кутија			до
aminophylline	100 mg		МЕДИКА	09.07.2006
AMINOFILIN	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	ALKALOID AD - fhki	16-5574/4
	50 ампули (10 мл) / кутија			до
aminophylline	250 mg / 10 ml		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	09.07.2006
AMINOFILIN	таблети со продолжено ослободување	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALKALOID AD - fhki	16-5574/3
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
aminophylline	350 mg		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	09.07.2006

AMINOFILIN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALKALOID AD - finki	16-5574/2
	50 (5 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
aminophylline	100 mg		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	09.07.2006
AMINOPHYLLINUM	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	PLIVA Krakow	09-5925/99
	10 ампули (2ml)			до
aminophylline	500mg / 2ml		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	12.10.2004
AMINOPHYLLINUM	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	PLIVA Krakow	09-5928/99
	10 ампули (10 ml)			до
aminophylline	250mg/10ml		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	12.10.2004
AMINOPHYLLINUM retard	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA Krakow	09-5927/99
	20 таблети / блистер пакување / кутија			до
aminophylline	350 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	01.03.2005
AMIODARON	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ZDRAVLJE	16-7641/2
	60 таблети / кутија			до
amiodarone	200 mg		ЕСКУЛАП	25.10.2006

AMLOPIN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	Lek Skopje во saradotka со Lek Ljubljana	16-13581/2
	кутија со 30 таблети (блистер)			до
amlodipine	5 мг		ЛЕК - Скопје Д.О.О.	25.04.2005
AMOXICILLINE	гранули за орална суспензија	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA Krakow	09-5925/99
	15 г гранули за припрема на 60 мл суспензија			до
amoxicillin	125 мг/5 мл		ПЛИВА СКОПЈЕ Д.О.О.	01.03.2005
AREDIA	прашок за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	NOVARTIS Pharm Services	16-4395/2
	2 вијали со лиофилизиран прашок и 2 ампули со вода за инјекции (10 мл) / кутија			до
pamidronate disodium	30 мг		МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006
AREDIA	прашок за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	NOVARTIS Pharm Services	16-4397/2
	4 вијали со лиофилизиран прашок и 4 ампули со вода за инјекции (5 мл) / кутија			до
pamidronate disodium	15 мг		МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006
ATENOLOL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ЈАКА 80	16-8829/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
atenolol	50 мг		ЈАКА 80 АД	16.03.2004

BETAKLAV	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-4384/2
	14 таблети / шише / кутија			до
amoxicillin, clavulanic acid			КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	14.11.2006
	625 мг			
BETAKLAV	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-4385/2
	21 таблети / шише / кутија			до
amoxicillin, clavulanic acid			КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	14.11.2006
	625 мг			
BETAKLAV	прашок за суспензија	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-4386/2
	шише со прашок за припремање на 100 мл суспензија / кутија			до
amoxicillin, clavulanic acid			КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	14.11.2006
	312,5 мг / 5 мл			
BIAVEN V.I.	раствор за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	FARMA BIAGINI S.p.A	09-5233/2
	1 литро-шишенце + 1 шише со растворувач + 1 сет за инфузија / кутија			до
immunoglobulin normal human			ВЕДРАЛ - Фармација	26.09.2006
	2,5 г			
BIAVEN V.I.	раствор за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	FARMA BIAGINI S.p.A	09-5234/2
	1 литро-шишенце + 1 шише со растворувач + 1 сет за инфузија / кутија			до
immunoglobulin normal human			ВЕДРАЛ - Фармација	26.09.2006
	5 г			

BISOLEX	сируп	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA	16-3803/5
	стаклено шише (200 мл) / кутија			до
bromhexine	4 мг / 5 мл		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
BISOLEX	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA	16-3803/3
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
bromhexine	8 мг		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
BISOLEX F	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA	16-3803/4
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
bromhexine	16 мг		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
BONDRONAT	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd	16-8834/2
	5 ампули / кутија			до
ibandronic acid	1 мг / мл		ПРО МЕДИКА д.о.о.	14.11.2006
BONDRONAT	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd	16-8834/3
	5 ампули / кутија			до
ibandronic acid	2 мг / 2 мл		ПРО МЕДИКА д.о.о.	14.11.2006

BROMAZEPAM	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-931/2
	30 (3 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
bromazepam	6 мг		JAKA 80 АД	09.07.2006
BROMAZEPAM	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-930/2
	30 (3 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
bromazepam	3 мг		JAKA 80 АД	09.07.2006
BROMAZEPAM	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-929/2
	30 (3 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
bromazepam	1,5 мг		JAKA 80 АД	09.07.2006
BUDESONID forte	аеросол	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	GLAXO WELLCOME S.A.	16-8877/2
	10 мл аеросол (200 дози инхалатор) / флакон / кутија			до
budesonide	200 мкг		ПРОФАРМ	14.11.2006
BUDESONID mite	аеросол	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	GLAXO WELLCOME S.A.	16-8881/2
	10 мл аеросол (50 дози инхалатор) / флакон / кутија			до
budesonide	50 мкг		ПРОФАРМ	14.11.2006

CARBO MEDICINALIS	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	FAMFARM	16-5318/2
	20 таблети / кутија			до
carbo medicinalis	250 mg		МЕДИКА	09.07.2006
CEPOREX	сируп	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5154/2
	стаклено шише со прашок за приготвување на 100 мл сусп. / кутија			до
cefalexin	250 mg/5 ml		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
CEPOREX	капки за орална употреба	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5153/2
	стаклено шише со сува смеса за приготвување на 10 мл сусп.			до
cefalexin	100 mg/1 ml		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
CEPOREX	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5160/2
	16 капсули / стаклено шише / кутија			до
cefalexin	250 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
CHLORAMPHENICOL	маст за надворешна употреба	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	ALKALOID AD - lthki	16-5745/3
	5 г туба / кутија			до
chloramphenicol	5 % маст		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006

CHLORAMPHENICOL	маст за очи	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	ALKALOID AD - Ѓиџи	16-5745/2
	5 г туба / кутија			
chloramphenicol	1 % маст		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	до 26.09.2006
CIGNOL	гел	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	FAMFARM	16-5316/3
	туба од 50 г			
dithranol, salicylic acid	0,5 % гел		МЕДИКА	до 14.11.2006
CIGNOL	маст	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	FAMFARM	16-5316/2
	туба од 50 г			
dithranol, salicylic acid	1 г / 1, 5 г		МЕДИКА	до 09.07.2006
CINARIZIN forte	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ЈАКА 80	16-8822/2
	50 форте таблети / флакон / кутија			
cinnarizine	75 мг		ЈАКА 80 АД	до 14.11.2006
CIPROBAY	суспензија	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	BAYER PHARMA	16-2837/2
	15,9 г микрокапсули за перорална суспензија / шише 91,7 г везикулум / пластично шише			
ciprofloxacin	10 г / 100 мл		ЛЕК д.о.о.	до 25.10.2006

CIPROGINAL	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ZDRAVLJE	16-7645/2
	10 филм таблети / шише / кутија			до
ciprofloxacin	500 mg		ЕСКУЛАП	25.10.2006
CIPROFLOXACIN	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-8824/2
	10 таблети / блистер пакување / кутија			до
ciprofloxacin	250 mg		JAKA 80 АД	25.10.2006
CIPROFLOXACIN	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-8823/2
	10 таблети / блистер пакување / кутија			до
ciprofloxacin	500 mg		JAKA 80 АД	25.10.2006
COLDREX LARYPLUS	ориблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	SMITHKLINE BEECHAM	16-5332/2
	24 (2 x 12) ориблети / блистер пакување / кутија			до
hexylresorcinol, benzalkonium chloride	2,5 mg / 1,2 mg		ФАРМАХЕМ КОМЕРЦ Д.О.О.	09.07.2006
CORDARONE	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	SANOPI - SYNTLABO - LEK doo	16-4591/2
	60 (6 x 10) блистер пакување / кутија			до
amiodarone	200 mg		ЛЕК - Скопје Д.О.О.	27.12.2005

CORLAN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-3803/11
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
digoxin	0,25 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
CORLAN	инјекции за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	PLIVA	16-3803/10
	10 ампули (1 мл) / кутија			до
digoxin	0,25mg / мл		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
DABROSTON	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	BELUPO	16-5691/2
	30 (2 x 15) таблети / блистер пакување / кутија			до
hydrogesterone	10 mg		РЕПЛЕК АД	09.07.2006
DALERON COLD 3	филм таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	KRKA	16-5679/3
	24 таблети / блистер пакување / кутија			до
paracetamol, pseudoephedrine,dextrometh orphan	325mg+30mg+15mg		KRKA - ФАРМА ДООЕЛ	25.10.2006
DALERON COLD 3	филм таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	KRKA	16-5679/2
	12 таблети / блистер пакување / кутија			до
paracetamol, pseudoephedrine,dextrometh orphan	325mg + 30mg + 15mg		KRKA - ФАРМА ДООЕЛ	25.10.2006

DETRUSITOL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PHARMACIA & UPJOHN	16-3347/3
	56 (4x14) таблети / блистер пакување / кутија			до
tolterodine	2 мг		БетаМедико трединг довел	09.07.2006
DETRUSITOL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PHARMACIA & UPJOHN	16-3347/2
	28 (2x 14) таблети / блистер пакување/кутија			до
tolterodine	2 мг		БетаМедико трединг довел	09.07.2006
DIFLAZON	раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	КРКА	16-5681/2
	100 мл / шише / кутија			до
fluconazole	2mg/ml		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	26.09.2006
DIOVAN	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	NOVARTIS Pharm Services	16-5561/2
	28 (2 x 14) капсули блистер пакување / кутија			до
valsartan	80 мг		МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006
DIOVAN	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	NOVARTIS Pharm Services	16-5562/2
	28 (2 x 14) блистер пакување / кутија			до
valsartan	160 мг		МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006

DOBUTAMIN	концентрат за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	EBEWE Arzneimittel GmbH	16-2756/2
	вијала (20 мл) / кутија			до
dobutamine	250 мг / 20 мл		Д-Р.ПАНОВСКИ д.о.о.	09.07.2006
EMOKLOT D.I.	раствор за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO S.p.A.	09-5236/2
	1 лон-шишенце + 1 шише со растворувач + 1 сет за инфузија / кутија			до
coagulation factor VIII	500 И.Е.		ВЕДРАЛ - Фармација	26.09.2006
ENAZIL 10	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-5565/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
enalapril	10 мг		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	26.09.2006
ENAZIL 20	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-5564/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
enalapril	20 мг		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	26.09.2006
ENAZIL 5	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-5572/2
	20 (2 x 10) блистер пакување / кутија			до
enalapril	5 мг		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	26.09.2006

EPIRUBICIN	концентрат за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	EBEWE Arzneimittel GmbH	16-2746/2
	1 вијала (50 мл) / кутија			до
epirubicin			Д-Р.ПАНОВСКИ д.о.о.	09.07.2006
	100 мг / 50 мл			
EPIRUBICIN	концентрат за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	EBEWE Arzneimittel GmbH	16-2744/2
	1 вијала (25 мл) / кутија			до
epirubicin			Д-Р.ПАНОВСКИ д.о.о.	09.07.2006
	50 мг / 25 мл			
EPIRUBICIN	концентрат за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	EBEWE Arzneimittel GmbH	16-2747/2
	1 вијала (5мл) / кутија			до
epirubicin			Д-Р.ПАНОВСКИ д.о.о.	09.07.2006
	10 мг / 5 мл			
ETOPOSID	концентрат за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	EBEWE Arzneimittel GmbH	16-2751/2
	1 вијала (10 мл) / кутија			до
etoposide			Д-Р.ПАНОВСКИ д.о.о.	09.07.2006
	200 мг / 10 мл			
ETOPOSID	концентрат за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	EBEWE Arzneimittel GmbH	16-2752/2
	1 вијала (5мл) / кутија			до
etoposide			Д-Р.ПАНОВСКИ д.о.о.	09.07.2006
	100 мг / 5 мл			

ETOPOSID	концентрат за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	EBEWE Arzneimittel GmbH	16-2750/2
	1 вијала (2,5 мл) / кутија			до
etoposide	50 mg / 2,5 ml		Д-Р. ПАНОВСКИ д.о.о.	09.07.2006
FLIXONASE	спреј за нос	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	Glaxo Wellcome UK Limited	16-4491/2
	1 спреј дозер (120 дози) / кутија			до
fluticasone	50 мкг		ПРОФАРМ	09.07.2006
FORTEVIT	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5152/2
	30 (3 x 10) капсули / блистер пакување / кутија			до
multivitamini, minerali			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
FORTRAL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	КРКА	16-4393/2
	100 таблети / шише / кутија			до
pentazocine	50 mg		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	09.07.2006
FROMILID	гранули за орална суспензија	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	КРКА	16-5738/2
	шише (60 мл) со орален шприц за дозирање (5 мл) / кутија			до
clarithromycin	125 mg / 5 ml		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	09.07.2006

GASTAL	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA	16-3803/8
	24 (6 x 4) таблети / блистер пакување / кутија			до
aluminium hydroxide, magnesium carbonate/ hydroxide	450 mg / 300 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
GASTAL	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA	16-3803/6
	48 (6 x 8) таблети / блистер пакување / кутија			до
aluminium hydroxide, magnesium carbonate/ hydroxide	450 mg / 300 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
GASTAL	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA	16-3803/7
	60 (6 x 10) таблети / стрип пакување / кутија			до
aluminium hydroxide, magnesium carbonate/ hydroxide	450 mg / 300 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
GASTAL	суспензија	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA	16-3803/9
	20 полиетиленски кесички (10 мл) / кутија			до
aluminium hydroxide, magnesium carbonate/ hydroxide	900 mg / 600 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
GECNISTIN	вагинални таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5159/2
	6 вагинални таблети / стрип / кутија			до
nystatin, oxytetracycline	100000 ИЕ / 100 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006

GLIVEC	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	NOVARTIS Pharm Services	16-8828/2
	120 (12 x 10) блистер пакување / кутија			до
imatinib	100 mg		МАКЕДОНИЈА ЛЕК	14.11.2006
GLUCOPHAGE	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	MERCK-Lipha Sante	16-5303/2
	30 филм таблети / кутија			до
metformin	1000 mg		ВАРУС д.о.о.	09.07.2006
NEPTANON	раствор	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-4795/2
	стаклено шише од 100 мл			до
methadone	10 mg / мл		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	25.10.2006
NEPTANON	капки	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-4794/2
	стаклено шише (10 мл) со капалка / кутија			до
methadone	10 mg / мл		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
NEPTANON	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-4797/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
methadone	5 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006

HEPTANON	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	PLIVA	16-4796/2
	50 ампули (1 мл) / кутија			до
methadone			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	10 мг / мл			
HIDROHLOROTIAZID	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ЈАКА 80	16-7425/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
hydrochlorothiazide			ЈАКА 80 АД	26.09.2006
	50 мг			
HIDROHLOROTIAZID	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ЈАКА 80	16-7424/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
hydrochlorothiazide			ЈАКА 80 АД	26.09.2006
	25 мг			
HIDROHLOROTIAZID	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ALKALOID AD - flki	16-8878/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
hydrochlorothiazide			АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	14.11.2006
	25 мг			
HIMEKROMON	дражеи	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ZDRAVLJE	16-7644/2
	20 (2 x 10) дражеи / блистер пакување / кутија			до
lumechromone			ЕСКУЛАП	26.09.2006
	200 мг			

HUMAN ALBUMIN	концентриран раствор за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	FARMA BIAGINI S.p.A	09-5237/2
	шмиш (50 мл) / кутија			до
albumin	20 % конц. раствор		ВЕДРАЛ - Фармација	26.09.2006
IMIGRAN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	Glaxo Wellcome UK Limited	16-5677/2
	кутија со 6 таблети (блистер)			до
sumatriptan	50 мг		ПРОФАРМ	09.07.2006
IMIGRAN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	Glaxo Wellcome UK Limited	16-5678/2
	кутија со 6 таблети (блистер)			до
sumatriptan	100 мг		ПРОФАРМ	09.07.2006
KALIUM HLORID	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ЈАКА 80	16-7423/2
	20 таблети (2 x 10) / блистер пакување / кутија			до
potassium chloride	500 мг		ЈАКА 80 АД	25.10.2006
KAMIREN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	КРКА	16-12708/2
	30 (3 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
doxazosin	2 мг		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	09.07.2006

KAMIREN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-12705/2
	20 (2x10) таблети / блистер пакување / кутија			до
dokazosin	2 мг		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	09.07.2006
KAMIREN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-12706/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
dokazosin	4 мг		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	09.07.2006
KAMIREN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-12709/2
	30 (3 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
dokazosin	4 мг		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	09.07.2006
KAMIREN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-12707/2
	30 (3 x 10) таблети/ блистер пакување / кутија			до
dokazosin	1 мг		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	09.07.2006
KAMIREN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-12704/2
	20 (2x10) таблети / блистер пакување / кутија			до
dokazosin	1 мг		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	09.07.2006

LADIOMIL	инјекции за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	PLIVA	16-5158/2
	10 ампули (2 мл) / кутија			до
maproline			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	25 мг / 2 мл			
LADIOMIL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5161/2
	30 (3 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
maproline			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	25 мг			
LADIOMIL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5155/2
	30 (3 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
maproline			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	50 мг			
LAMICTAL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	Glaxo Wellcome UK Limited	16-13999/4
	30 (3 x 10) таблети блистер пакување / кутија			до
lamotrigine			ПРОФАРМ	09.07.2006
	100 мг			
LAMICTAL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	Glaxo Wellcome UK Limited	16-13999/2
	30 (3 x 10)таблети блистер пакување / кутија			до
lamotrigine			ПРОФАРМ	09.07.2006
	25 мг			

LAMICTAL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	Glaxo Wellcome UK Limited	16-13999/3
	30 (3 x 10) таблети блистер пакувања / кутија			до
lamotrigine	50 mg		ПРОФАРМ	09.07.2006
LEKOKLAR	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	LEK	16-3738/2
	14 (2 x 7) филм таблети / блистер пакувања / кутија			до
clarithromycin	250 mg		ЛЕК - Скопје Д.О.О.	26.09.2006
LEPROTEK	дражеи	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	ZDRAVLJE	16-7646/2
	80 дражеи / кутија			до
sluymarin	35 mg		ЕСКУЛАП	25.10.2006
LIDOCAIN - ADRENALIN	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	BELUPO	16-8875/2
	100 ампули (2 мл) / кутија			до
lidocain, epinephrine	40 mg+0,025 mg / 2ml		РЕПЛЕК АД	14.11.2006
LIDOCAIN-ADRENALIN	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	ALKALOID AD - fiki	16-5744/2
	100 ампули (2 мл) / кутија			до
lidocaine, epinephrine	(40mg+0,025 mg)/2 ml		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006

LORATADIN LEK	суспензија	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	LEK	16-8474/2
	шиш (120 мл) / кутија			до
loratadine	5 ml/5 ml		ЛЕК - Скопје Д.О.О.	14.11.2006
LORATADIN LEK	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	LEK	16-8473/2
	10 таблети /блистер пакување / кутија			до
loratadine	10 mg		ЛЕК - Скопје Д.О.О.	14.11.2006
LORATADIN LEK	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	LEK	16-8472/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
loratadine	10 mg		ЛЕК - Скопје Д.О.О.	14.11.2006
LORISTA	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-5682/2
	28 таблети (4 x 7) / блистер пакување / кутија			до
losartan	50 mg		КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	25.10.2006
MABTHERA	концентрат за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd	16-5036/3
	1 флакон (50 мл) / кутија			до
rituximab	500 mg / 50 ml		ПРО МЕДИКА д.о.о.	09.07.2006

MABTHERA	концентрат за раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd	16-5036/2
	2 флакона (10 мл) / кутија			до
rituximab			ПРО МЕДИКА д.о.о.	09.07.2006
	100 мг / 10 мл			
MAGALDRAT	таблети за цвакање	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	JAKA 80 AD во saradotka so Philopharm GmbH	16-4780/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
magaldrate			JAKA 80 АД	09.07.2006
	800 мг			
MANIT 10 %	раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-4106/2
	стаклено шише со 500 мл раствор			до
mannitol			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	18.06.2006
MANIT 20 %	раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-4105/2
	стаклено шише со 250 мл раствор			до
mannitol			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	18.06.2006
MAXITROL	капки за очи	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ALCON Courvreur	09-6753/2
	шишенце (5 мл)			до
dexamethasone, neomycin, polymyxin B			ДЕУС ОПТИК д.о.о.	14.11.2006
	1mg+3500IE+6000IE/мл			

MAXITROL	маст за очи	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALCON Souvent	09-6751/2
	3,5 г / туба			до
dexamethasone, neomycin, polymyxin B	1mg+3500ME+6000ME/g		ДЕУС ОПТИК д.о.о.	14.11.2006
MELLERIL	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	NOVARTIS Pharm Services	16-2687/2
	30 таблети / шише / кутија			до
thionidazine	10 мг		МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006
METHOTREXAT	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5955/2
	шишенце (1 мл) / кутија			до
methotrexate	25 мг / мл		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
METHOTREXAT	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5956/2
	1 шишенце (2 мл) / кутија			до
methotrexate	50 мг / 2 мл		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
METHOTREXAT	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5957/2
	шишенце (20 мл) / кутија			до
methotrexate	500 мг / 20 мл		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006

METHOTREXAT	таблети	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5994/2
	50 таблети / кутија			до
methotrexate	10 мг		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
METHOTREXAT	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5958/2
	цмше (40 мл) / кутија			до
methotrexate	1000 мг / 40 мл		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
METHOTREXAT	таблети	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5952/2
	100 таблети / кутија			до
methotrexate	2,5 мг		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
METHOTREXAT	таблети	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5993/2
	30 таблети / кутија			до
methotrexate	10 мг		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
METHOTREXAT	таблети	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5951/2
	30 таблети / кутија			до
methotrexate	2,5 мг		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006

METILDOPA	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	HEMOFARM	16-7294/2
	20 филм таблети (2 x 10) блестер пакување / кутија			до
methyldopa	250 mg		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН	09.07.2006
MIACALCIC	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	NOVARTIS Pharm Services	16-8311/2
	5 ампули од 1 мл			до
calcitonin-lososov (sintetski)	100 IE/1 мл		МАКЕДОНИЈА ЛЕК	14.11.2006
MODURETIC	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	LEK	16-2825/2
	40 таблети / кутија			до
hydrochlorothiazide, amiloride	50/5 mg		ЛЕК - Скопје Д.О.О.	09.07.2006
MULTIVIT - B	филм таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	JAKA 80	16-5086/2
	кутија со 30 филм таблети			до
vitamin B-complex			JAKA 80 АД	09.07.2006
MULTIVIT - B	филм таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	JAKA 80	16-5087/2
	кутија со 1000 филм таблети			до
vitamin B-complex			JAKA 80 АД	09.07.2006

NAKOM	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	LEK	16-2826/2
	100 таблети (10 x 10) блистер пакување / кутија			до
levodopa, carbidopa			ЛЕК - Скопје Д.О.О.	09.07.2006
	250 мг / 25 мг			
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-4104/2
	шише (500 мл)			до
rastvor na elektroliti: Na,Cl			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	18.06.2006
	0,9 % раствор			
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-4103/2
	ПВЦ кесичка (500 мл)			до
rastvor na elektroliti: Na,Cl			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	18.06.2006
	0,9 % раствор			
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM	раствор за инфузија	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-4104/3
	стаклено шише (500 мл)			до
rastvor na elektroliti: Na, K, Ca/ Cl			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.06.2006
NAVOBAN	капсули	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	NOVARTIS Pharm Services	16-4400/2
	5 капсули блистер пакување / кутија			до
tropisetron			МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006
	5 мг			

NAVOBAN	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	NOVARTIS Pharm Services	16-4401/2
	10 ампули (5 мл) / кутија			до
tropisetron			МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006
	5 мг / 5 мл			
NIFLAM	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALKALOID AD - flki	16-5733/2
	25 капсули / шишенце / кутија			до
ketoprofen			АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	09.07.2006
	50 мг			
NIFLAM	супозитории	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALKALOID AD - flki	16-5734/2
	12 супозитории / кутија			до
ketoprofen			АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	09.07.2006
	100 мг			
NISTATIN	маст	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-8826/2
	туба од 5 г / кутија			до
nystatin			JAKA 80 АД	14.11.2002
	100.000 ИЕ/г			
NISTATIN	капки	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-8827/2
	1 флакон со сува смеса за припрема на 24 мл орална суспензија / кутија			до
nystatin			JAKA 80 АД	14.11.2002
	100 000 И.Е. / мл			

NISTATIN	маст	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-8825/2
	туба од 20 г / кутија			до
nystatin	100.000 ИЕ/г		JAKA 80 АД	14.11.2002
NOVAMORF	подјазични таблети	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	ALKALOID AD - fhki	16-7480/2
	60 подјазични таблети / кутија			до
morphine	20 мг		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
NOVAMORF	подјазични таблети	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	ALKALOID AD - fhki	16-7479/2
	20 подјазични таблети / кутија			до
morphine	20 мг		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
NOVO MIX 30 PENFILL	суспензија	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	NOVO NORDISK A/S	16-5477/2
	5 патрони x 3 мл / блистер пакување / кутија			до
insulin aspart	100 ИЕ / мл		РЕПЛЕК АД	09.07.2006
OFTALAR	стерилен раствор за очи	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALCON Cusi	09-6746/2
	пластичен диспензер за очи (5 мл)			до
granopropfen	1 мг / 1 мл		ДЕУС ОПТИК д.о.о.	25.10.2006

PANADOL	шумливи таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	SMITHKLINE BEECHAM	16-5331/2
	12 шумливи таблети / кутија			до
paracetamol	500 mg		ФАРМАХЕМ КОМЕРЦ д.о.о.	09.07.2006
PANCURONIUM BROMID	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	ROTEX MEDICA GmbH	16-7648/2
	10 ампули (2 мл) / кутија			до
pancuronium	4 mg / 2 мл		ЕЛБИЈОР Павлина, ДООЕЛ увоз-извоз,	26.09.2006
PENBRITIN	прашок за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-5407/2
	50 шишенца			до
ampicillin	1 g		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	25.10.2006
PENBRITIN	прашок за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-5407/00
	50 шишенца			до
ampicillin	1 g		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	22.05.2005
PENBRITIN	прашок за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-5406/00
	50 шишенца			до
ampicillin	500 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	22.05.2005

PENBRITIN	прашок за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-5407/3
	50 шишенца			до
ampicillin	500 мг		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	25.10.2006
PIPRIL	лиофилизат за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	WYETH LABORATORIES	16-5950/2
	1 шице / кутија			до
pipecillin	4 г		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
PIPRIL	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	WYETH LABORATORIES	16-5949/2
	1 шице / кутија			до
pipecillin	2 г		МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
PLITOR	инјекции за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-3803/12
	10 ампули (2 мл) / кутија			до
methyldigoxin	0,2 мг / 2 мл		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
PLITOR	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-3803/13
	50 (5 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
methyldigoxin	0,1 мг		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006

PLIVIT A	капки	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-4106/3
	стаклено шише (10 мл) раствор со капалка / кутија			до
retinol			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	18.06.2006
	30 000 ИЕ/1 мл			
PLIVIT A	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	PLIVA	16-4106/4
	5 ампули (1 мл) / кутија			до
retinol			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	18.06.2006
	300.000 ИЕ / мл			
POVIDON JOD	раствор	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	ZORKA PHARMA	09-2519/2
	шише (100 мл)			до
povidone-iodine			МАКФАРМ д.о.о.	25.10.2006
	9,8 г / 100 мл			
POVIDON JOD	раствор	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	ZORKA PHARMA	09-2520/2
	пластично шише (500 мл)			до
povidone-iodine			МАКФАРМ д.о.о.	25.10.2006
	9,8 г / 100 мл			
POVIDON JOD	пена	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	ZORKA PHARMA	09-2522/2
	пластично шише (500 мл)			до
povidone-iodine			МАКФАРМ д.о.о.	25.10.2006
	7,8 г / 100 мл			

PREDNIZON	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ЈАКА 80	16-7865/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
prednisone	20 мг		ЈАКА 80 АД	09.07.2006
PREDNIZON	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ЈАКА 80	16-7864/3
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
prednisone	5 мг		ЈАКА 80 АД	09.07.2006
PROPAFEN	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ZORKA PHARMA	09-2519/3
	50 (5 x 10) филм таблети / блистер пакување / кутија			до
propafenone	300 мг		МАКФАРМ д.о.о.	25.10.2006
PROPAFEN	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ZORKA PHARMA	09-2520/3
	50 (5 x 10) филм таблети / блистер пакување / кутија			до
propafenone	150 мг		МАКФАРМ д.о.о.	25.10.2006
RANISAN	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ZDRAVLJE	16-7643/2
	20 (5 x 4) таблети / блистер пакување / кутија			до
ranitidine	150 мг		ЕСКУЛАП	26.09.2006

RANISAN	инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	ZDRAVLJE	16-7643/3
	5 ампули (5 мл) / кутија			до
ranitidine			ЕСКУЛАП	26.09.2006
	50 мг/5 мл			
RANITIDIN	филм таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	JAKA 80	16-8821/2
	20 (2 x 10) филм таблети / блистер пакување / кутија			до
ranitidine			JAKA 80 АД	14.11.2006
	150 мг			
RIFAMPICIN	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ALKALOID AD - finki	16-5464/2
	100 капсули / шише / кутија			до
rifampicin			АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	09.07.2006
	300 мг			
ROCEPHIN	прашок за инјекции за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd	16-13285/2
	1 флакон со 1г стерилан прашок и 1 ампула (10 мл) со растворувач / кутија			до
ceftriaxone			ПРО МЕДИКА д.о.о.	09.07.2006
	1 г			
ROCEPHIN	прашок за инјекции за и.м. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd	16-13285/3
	1 флакон со 1 г стерилан прашок и 1 ампула (3,5 мл) со растворувач / кутија			до
ceftriaxone			ПРО МЕДИКА д.о.о.	09.07.2006
	1 г			

RUDAKOL	дражеи	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	BEUPO	16-5692/2
	50 дражеи / кутија			до
mebeverine	135 mg		РЕПЛЕК АД	09.07.2006
SALMO	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-12487/2
	60 таблети (блистер)			до
salbutamol	2 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	25.10.2006
SALMO	сируп	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-12484/2
	200 мл			до
salbutamol	2 mg/5 мл		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	25.10.2006
SALMO	аеросол за инхалирање	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-12483/2
	200 дози			до
salbutamol	0,1 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	25.10.2006
SALMO	раствор за респиратор	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-12485/2
	10 мл			до
salbutamol	0,5%		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	25.10.2006

SANDOSTATIN	раствор за ињекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	NOVARTIS Pharm Services	16-4947/2
	5 ампули (1 мл) / кутија			до
octreotide			МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006
	0,1 мг / мл			
SANDOSTATIN	раствор за ињекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	NOVARTIS Pharm Services	16-5621/2
	5 ампули (1 мл) / кутија			до
octreotide			МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006
	0,5 мг / мл			
SANDOSTATIN	раствор за ињекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	NOVARTIS Pharm Services	16-4946/2
	5 ампули (1 мл) / кутија			до
octreotide			МАКЕДОНИЈА ЛЕК	09.07.2006
	0,05 мг / мл			
SINTRADON	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ZDRAVLJE	16-7642/2
	20 капсули / кутија			до
tramadol			ЕСКУЛАП	25.10.2006
	50 мг			
SKOPRYL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ALKALOID AD - flki	16-5747/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
lisinopril			АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
	20 мг			

SKOPRYL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALKALOID AD - Ѓиќи	16-5747/3
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
lisinopril	10 mg		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
SOLCOSERYL	дентална адхезивна паста	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	ALKALOID AD - Ѓиќи	16-5746/2
	5 г туба / кутија			до
ekstrakt od teleska krv, polidocanol	50 mg + 10 mg / 1 г		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
SUMAMED	сируп	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-7636/2
	шишенца со прашок за приготвување на 20 мл суспензија			до
azithromycin	100 mg/5 ml		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	26.09.2006
SUMAMED	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-7638/2
	3 таблети / блистер пакување / кутија			до
azithromycin	500 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	26.09.2006
SUMAMED	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-7637/2
	6 таблети / блистер пакување / кутија			до
azithromycin	125 mg		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	26.09.2006

SUMAMED forte	сируп	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-7639/2
azithromycin	шишенце со прашок за приготвување на 20 мл суспензија			до
	200 mg / 5 ml		ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	26.09.2006
TARACEF	гранули за орална суспензија	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-5680/3
	60 ml / шише / кутија			до
cefactor			КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	25.10.2006
	125 mg / 5 ml			
TARACEF	гранули за орална суспензија	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	КРКА	16-5680/2
	60 ml / шише / кутија			до
cefactor			КРКА - ФАРМА ДООЕЛ	25.10.2006
	250 mg / 5 ml			
TAZOCIN	лиофилизат за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	WYETH LABORATORIES	16-5943/2
	1 шише / кутија			до
piperacilin, tazobactam			МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
	2,25 g			
TAZOCIN	лиофилизат за и.в. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	WYETH LABORATORIES	16-5942/2
	1 шише / кутија			до
piperacilin, tazobactam			МА-АД ФАРМ СГ-СФ експорт-импорт	25.10.2006
	4,5 g			

TEGRETOL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-5157/3
	50 (5 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
carbamazepine			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	200 мг			
TEGRETOL CR	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	PLIVA	16-5157/2
	30 (3 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
carbamazepine			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	400 мг			
TELEBRIX 30 MEGLUMINE	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	GUERBET	16-5522/2
	раствор (50 мл) / шише			до
meglumine ioxitalamate			ЕЛБИЈОР Павлина, ДООЕЛ	09.07.2006
	300 мг J / мл		увоз-извоз,	
THIOTERAP	лиофилизат за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	LEDERLE ARZNEIMITTEL GmbH & Co	16-5945/2
	шише / кутија			до
thiotepa			МА-АД ФАРМ СГ-СФ	25.10.2006
	15 мг		експорт-импорт	
TIAMAZOL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JADRAN galenski lab.	16-12161/00
	30 таблети			до
tiamazole			ЕУРОЛЕК Дооел	19.11.2003
	10 мг			

TRANEX	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ZDRAVLJE	16-7640/2
	30 капсули / шишенце / кутија			до
potassium clorazepate	10 мг		ЕСКУЛАП	26.09.2006
TRANEX	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ZDRAVLJE	16-7640/3
	30 капсули / шишенце / кутија			до
potassium clorazepate	5 мг		ЕСКУЛАП	26.09.2006
USTIMON	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALKALOID AD - flki	16-2827/2
	30 таблети / шише / кутија			до
hexobendine	30 мг		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	09.07.2006
VAXIGRIP	суспензија за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	AVENTIS PASTEUR S.A.	16-7696/3
	1 наполнет шприц со игла (0,25 мл) / кутија			до
influenza vaccine			РЕПЛЕК АД	26.09.2002
VAXIGRIP	суспензија за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (3).	AVENTIS PASTEUR S.A.	16-7696/2
	1 наполнет шприц со игла (0,5 мл) / кутија			до
influenza vaccine			РЕПЛЕК АД	26.09.2002

VERAPAMIL	дражеи	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-8830/2
	30 (2 x 15) дражеи / блистер пакување / кутија			до
verapamil	40 мг		JAKA 80 АД	14.11.2006
VERAPAMIL	дражеи	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	JAKA 80	16-8835/2
	50 (5 x 10) дражеи / блистер пакување / кутија			до
verapamil	80 мг		JAKA 80 АД	14.11.2006
VIPAL	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (P).	ALKALOID АД - flki	16-5675/2
	50 таблети / шишенце / кутија			до
levothyroxine	100 мкг		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
VITAMIN A+D	капсули	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	ALKALOID АД - flki	16-5765/3
	200 капсули / шише / кутија			до
retinol, colecalciferol	3750 И.Е / 375 И.Е		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	09.07.2006
VITAMIN AD	раствор за орална употреба	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	HEMOFARM	16-7294/4
	шише (10 мл) со капалка / кутија			до
retinol, ergocalciferol	22522 ИЕ / 5000 ИЕ		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН	09.07.2006

VITAMIN B1	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	ALKALOID AD - fhki	16-5673/2
thiamine	20 (2 x 10) таблети/ блистер пакување / кутија			до
	50 мг		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
VITAMIN B12	инјекции	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ALKALOID AD - fhki	16-5674/2
cyanocobalamin	50 ампули (1 мл) / кутија			до
	500 мкг/1 мл		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
VITAMIN B6	инјекции	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	ALKALOID AD - fhki	16-5670/2
pyridoxine	50 ампули (2 мл) / кутија			до
	50 мг/2 мл		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
VITAMIN B6	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	ALKALOID AD - fhki	16-5671/2
pyridoxine	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
	20 мг		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006
VITAMIN C	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	ALKALOID AD - fhki	16-5672/2
ascorbic acid	250 (25 x 10) таблети / стрип пакување / кутија			до
	500 мг		АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија	26.09.2006

VITEVIC	таблети	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	FAMFARM	16-5320/2
	10 таблети / фиола / кутија			до
ascorbic acid, tocopherol			МЕДИКА	09.07.2006
	250 мг / 200 мг			
VOLTAREN	супозитории	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5568/2
	10 супозитории / кутија			до
diclofenac			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	12,5 мг			
	-			
VOLTAREN	супозитории	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5573/2
	10 супозитории / кутија			до
diclofenac			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	50 мг			
VOLTAREN	супозитории	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5563/2
	10 супозитории / кутија			до
diclofenac			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	25 мг			
VOLTAREN	гел	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA	16-5570/2
	туба од 60 г / кутија			до
diclofenac			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	25.10.2006
	1 % гел			

VOLTAREN	инјекции за н.м. употреба	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	PLIVA	16-5566/2
	5 ампули (3 мл) / кутија			до
diclofenac			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	75 мг / 3 мл			
VOLTAREN forte	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5567/3
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
diclofenac			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	50 мг			
VOLTAREN retard	таблети	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	PLIVA	16-5567/2
	20 (2 x 10) таблети / блистер пакување / кутија			до
diclofenac			ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о.	09.07.2006
	100 мг			
XENETIX 300	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	GUERBET	16-5518/2
	раствор (50 мл) / шише			до
iobitridol			ЕЛБИЈОР Павлина, ДООЕЛ	09.07.2006
	300 мг J / мл		увоз-извоз,	
XENETIX 300	раствор за инјекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	GUERBET	16-5519/2
	раствор (100 мл) / шише			до
iobitridol			ЕЛБИЈОР Павлина, ДООЕЛ	09.07.2006
	300 мг J / мл		увоз-извоз,	

XENETIX 350	раствор за инфекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	GUERBET	16-5520/2
	раствор (50 мл) / шише			
lobitridol	350 мг J / мл	ЕЛБИЈОР Павлина, ДООЕЛ	увоз-извоз,	до 09.07.2006
XENETIX 350	раствор за инфекции	Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).	GUERBET	16-5521/2
	раствор (100 мл) / шише			
lobitridol	350 мг J / мл	ЕЛБИЈОР Павлина, ДООЕЛ	увоз-извоз,	до 09.07.2006
XENICAL	капсули	Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).	F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd	16-464/2
	42 капсули / блистер пакување / кутија			
orlistat	120 мг	ПРО МЕДИКА д.о.о.		до 28.03.2006

Бр. 15-540/1
28 јануари 2002 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р **Горги Оровчанец**, с.р.

122.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата ЦЦВ седница, одржана на 31.01.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПЛАЌА ПРОВИЗИЈА ЗА КУПУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗА- ПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МА- КЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите и начинот под кои Народна банка на Република Македонија плаќа провизија за купување на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.

2. Кога банката купува благајнички записи на Народна банка на Република Македонија во свое име и за туѓа сметка, провизијата за оваа услуга Народна банка на Република Македонија им ја плаќа на банките.

3. Провизијата од точка 2 е диференцирана и зависи од рокот на достасување на благајничките записи и тоа за:

- 3 дена провизијата изнесува 0,029%;
- 7 дена провизијата изнесува 0,044%;
- 14 дена провизијата изнесува 0,064%;
- 28 дена провизијата изнесува 0,084%.

4. Провизијата од точка 3. Народна банка на Република Македонија ја плаќа месечно.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и начинот под кои Народна банка на Република Македонија надоместува и плаќа провизија за купување на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 47/2001).

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/ЦЦВ-2/2002
31 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

123.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата ЦЦВ седница, одржана на 31.01.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА ЛИК- ВИДНОСТ НА БАНКИТЕ

1. Одлуката за начинот на одржување на минимална ликвидност на банките ("Сл. весник на РМ" бр. 7/97, 47/97 и 78/2001) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/ЦЦВ-1/2002
31 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002, направена е грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА
ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА

Во точка 1, ред 3 наместо "Училишниот одбор" треба да стои "Управниот одбор".

Бр. 23-4637/2 Од Владата на Република
1 февруари 2002 година Македонија
Скопје

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд е поведена граѓанска постапка по тужба на тужителот Никола Дабески од Скопје, против тужениот Миле Трпковски од Скопје со непозната адреса на живеење, за долг, вредност 1.500.000,00 денари.

Се задолжува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот или да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси, а во спротивно интересите на тужениот се до правосилното окончување на спорот ќе ги застапува адвокатот Дејан Дончевски од Скопје, ул. "Пајко Маало" бб, се додека тужениот или неговиот полномошник не се јават во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЦЦ. П. бр. 1676/2000. (2923)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителот Тони Трајковски од Скопје, против тужениот Јовановски Петков Георги, со непозната адреса на живеење за утврдување право на сопственост на недвижен имот КП. 353/1 КО Инчиково м.в. "Геран".

Се повикува тужениот Јовановски Петков Георги од Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да достави своја точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој суд му се поставува привремен старател адвокатот Стојанчо Стојковски од Скопје, ул. "Коста Шахов" бр. 12 кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 467/2001. (2170)

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Богоја Јовановски од Скопје, против тужениот Божин Лазаревски, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Божин Лазаревски да се јави во овој суд во рок од 20 дена по објавувањето на овој оглас и во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рокот од 20 дена, ќе биде застапуван од привремен застапник од редовите на адвокатите кој ќе го одреди судот, за да ги штити неговите интереси во текот на постапката и до правосилноста на истата.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ЦИИИ. П. бр. 832/2001. (2304)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен предмет П. бр. 1072/2001 по тужбата на тужителот Усеин Усеинов од СР Германија, против тужената Леман Усеинова, сега со непозната адреса на живеење, за развод на брак, вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената Усеинова Леман во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да пристапи во судот заради прием на тужба и покана за расправа која дополнително судот ќе ја определи или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува нејзините интереси. Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужената се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес Николова Валерија, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, сè додека тужената или нејзин полномошник не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил свој старател, а согласно член 79 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1072/2001.

(2730)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. бр. 73/2002 по тужба на тужителот Мечкаров Коло од Велес, против тужениот ПП "ДАИСИ" ДОО Република Словачка, за сопственост, вредност на спорот 10.000,00 денари. За привремен застапник на тужениот судот го поставува стручниот соработник Билјана Јачева, согласно со член 78 став 2, точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник во споменатиот предмет, сè додека тужениот ПП "ДАИСИ" ДОО, од Република Словачка не се јави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 73/2002.

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за развод на брак против тужената Ратка Митиќ со непознато престојувалиште.

Судот на тужената Ратка Митиќ и назначи привремен застапник, а тоа е адвокатот Спасија Чемерска од Кавадарци, која ќе ги застапува нејзините интереси.

Се повикува тужената Ратка Митиќ да се јави во судот или преку полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок тужената или нејзиниот полномошник не се јави во судот, истата се предупредува дека назначениот привремен застапник не ја застапува во постапката по овој предмет сè додека истата или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека органот на старателство не го извести судот дека и поставил старател на тужената Ратка Митиќ.

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 563/2001.

(2731)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка по тужбата на тужителот Драгица Танева од Кочани, ул. "Попарсов Блаже" бр. 27 против тужените Глигор Глигоров од с. Габрово, Верка Јованикова од с. Моноспитово, како и Тинка Димчевска и Деса Поповска и двете со престој во Шведска, за утврдување на оставина и сопственост на недвижен имот. Вредност на спорот 20.000,00 денари.

Бидејќи према тужените Тинка Димчевска и Деса Поповска и двете во Шведска не се јават во судот и нема можност да им врачи покана со тужба и докази, судот ги повикува двете, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, да се јават во Основниот суд во Струмица или назначат свој полномошник за водењето на постапката

до правосилното завршување. Во спротивно, на истите ќе им се назначи привремен застапник за водење и довршување на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 533/1998.
(2607)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег бр. 2404/2001 од 1.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041650?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштвото за трговија, услуги и поправка на моторни возила АСТРА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Славеј Планина" бр. 7.

Основачот Баки Бакар од Скопје, ул. 157 бр. 26 на ден 01.06.2001 година, во согласност со ЗТД го основа:

Друштвото за трговија, услуги и поправка на моторни возила АСТРА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

Седиштето е во Скопје на ул. "Славеј Планина" бр. 7.

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.33, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34.

Дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во промет на стоки и услуги за странски фирми, констигнациони складови и сервисно работење за странски фирми, констигнациони продажба, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт, туристички и угостителски услуги, комисиона продажба.

Овластувања и одговорност: Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител во внатрешниот и надворешниот промет е: Баки Бакар-управител без ограничувања со стан во Скопје, ул. 157 бр. 26.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2404/2001.
(29477)

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3772/201 од 2.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042979?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт и трговија АЛИС ТРАНС Студеничани, Студеничани.

Основање на ДООЕЛ. Фирма: Друштво за транспорт и трговија АЛИС ТРАНС ДООЕЛ Студеничани. Седиште: Студеничани, основач: Али Имери од Студеничани. Друштвото се основа на неопределено време. Предмет на работење: 26.61, 26.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/2, 51.16, 52.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени про-

изводи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки. За управител со неограничени овластувања, односно лице овластено за застапување во вршење работи на надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања се именува Али Имери од Студеничани, во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3772/2001.
(29478)

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3700/2001 од 1.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042907?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ТОЈС ДООЕЛ Скопје, ул. "Серава" бр. 115, Скопје.

Основање на ДООЕЛ. Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ТОЈС ДООЕЛ Скопје. Седиште: ул. "Серава" бр. 115, Скопје. Основач: Садре Нухији од Скопје, ул. "Серава" бр. 115. Друштвото се основа на неопределено време. Предмет на работење: 20.51, 20.52, 28.73, 36.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 60.22, 60.24, 65.12/3. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки. За управител со неограничени овластувања, односно лице овластено за застапување на друштвото вршење работи на надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања се именува: Садре Нухији од Скопје, ул. "Серава" бр. 115. Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3700/2001.
(29479)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3914/2001 од 15.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043121?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец на Колонијал КИКИ - КОМЕРЦИЈА 2001 ТП Зоран, Цветко Костовски с. Пелинце - с. Старо Нагоричане.

Име и презиме: Зоран Костовски; место на живеење: с. Пелинце - с. Старо Нагоричане; фирма под која се врши дејноста: Колонијал КИКИ- КОМЕРЦИЈА 2001 ТП Зоран, Цветко Костовски; седиште на работа: с. Пелинце - с. Старо Нагоричане; предмет на работа: 52.11 трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун (која одговара на шифрата 070114 по ЕКД - претежна дејност); 52.12, 52.27, 51.39, во правниот промет со трети лица за обврските сторени во промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. ТП ќе истапува во свое име и за своја сметка. За управител со неограничени овластувања се именува Зоран Костовски од с. Пелинце - с. Старо Нагоричане.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3914/2001.
(31638)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4157/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043363?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштвото за производство и трговија БОСС - ЧЕВЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Илинденска" бл.

Основач: Звонко Ѓорѓијевски од Куманово, ул. "Александар Здравковиќ" бр. 19.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.30, 19.10, 19.20, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 60.40, 65.12/3, 74.12, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување странски лица, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Бобан Георгиевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4157/2001. (31639)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3773/2001, од 01.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042980?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за трговија и услуги СИЛВИ-КОМ ДООЕЛ Скопје, ул. "Драчевска" бр. 60, Скопје.

Основање на ДООЕЛ. Фирма: Друштво за трговија и услуги СИЛВИ-КОМ ДООЕЛ Скопје. Седиште: ул. "Драчевска" бр. 60, Скопје.

Основач: Силвана Миновска од Скопје, ул. "Драчевска" бр. 60.

Друштвото се основа на неопределено време.

Предмет на работење: 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.00, 17.71, 18.22, 18.23, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/2, 51.16, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 60.22, 65.12/3, 71.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

За управител со неограничени овластувања, односно лице овластено за застапување во вршење работи на надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања, се именува Силвана Миновска од Скопје, ул. "Драчевска" бр. 60.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3773/2001. (29480)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3653/2001, од 02.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042860?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги УНИВЕРЗАЛ-БАУ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, "Јован Поповиќ" бр. 3.

Дејности: 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 28.73, 28.74, 36.12, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 60.23, 65.12/3, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 93.02, 93.03, 74.32, 74.84, 63.40,

надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешниот трговски промет, реекспорт на стока, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стока, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Нецати Арифи - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3653/2001. (29481)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2255/01, од 12.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041501?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за превоз на стока и патници, трговија и услуги ЕЛ-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 124.

Дејност: 20.30, 20.40, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување, консигнација, превоз на патници, превоз на стока, шпедиција.

Основач и управител: Елвир Адеми од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 124.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Елвир Адеми - управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2255/01. (29482)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3452/2001, од 23.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042659?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги ДУКАТ ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 62/1-2.

Согласно ЗТД основање на Друштво за производство, трговија и услуги ДУКАТ ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 62/1-2.

Скратен назив на друштвото: ДУКАТ ДОО увоз-извоз Скопје. Основачи на друштвото: Трајко Спасов од Скопје и Ацо Атанасов од Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3,

71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, констигационна продажба, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сиот свој имот и средства. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства и имот.

Лицето Ацо Атанасов од Скопје е управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3452/2001. (29483)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3773/2001, од 01.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042980?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1212/2001. (29480)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2695/2001 од 25.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02021900?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕН-ИГО ДООЕЛ Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 51, лок. 15.

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ДЕН-ИГО ДООЕЛ Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 51, лок. 15.

На ден 23.09.2001 година пристапил Денис Илиевски, а на истиот ден истапила Илиевска Соња.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2695/2001. (28860)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1112/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 3-02002017-000-09, го запиша во трговскиот регистар пренесувањето на удел на Трговското друштво за инженеринг и услуги во прометот М-6 Светлана и останати ДОО-Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 5, Скопје.

Намалување на основачки влогови и претостапување на тие делови од основачки влогови на други содружници во рамки на истата основна главница на: Трговско друштво за инженеринг и услуги во прометот М-6 Светлана и останати ДОО-Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 5, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1112/2001. (28861)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3085/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02002342?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на фирма ТП за трговија на мало ЉУПКА Љубица Васил Матанчикова Нов Дојран, ул. "Маршал Тито" бр. 53/а. Бришење на фирма на трговец поединец ТП за трговија на мало ЉУПКА Љубица Васил Матанчикова Нов Дојран, ул. "Маршал Тито" бр. 53/а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3085/2001. (28862)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3213/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02032491?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, промената на податоци на управител и основач на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО-ТРЕЈД Ирена и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Павле Илик" бр. 13/1-3.

Новото седиште е на ул. "Пандил Шишков" бр. 32/3.

Се брише Ирена Николовска управител без ограничување, а се запишува Ирена Стефановска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3213/2001. (28863)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2933/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02011065?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и седиште на Друштвото за инженеринг и консалтинг ЧАКАР-ПАРНЕРС Христина и други ДОО ул. "Железничка" бр. 37, Скопје.

Се менува фирмата и седиштето и во иднина ќе гласи: Друштво за инженеринг и консалтинг ЧАКАР-ПАРНЕРС ДОО Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 5-IV/50.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2933/2001. (28864)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1833/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02021480?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапување на содружник, пренос на удел и промена на управител на Друштвото за инженеринг и градежништво ОНИКС Аце и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 29/2-57.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за инженеринг и градежништво ОНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 29/2-57.

Истапува содружникот Аце Денковски и врши пренос на уделот.

Се врши промена на управител и тоа: се брише Аце Денковски - управител без ограничување, а се запишува Снежана Денковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1833/2001. (28865)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2721/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02008417?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на предметот на работење на ТП за трговија на мало Да-Да Благоица Воја Миловновиќ ТП Капиштец, локал бр. 26, Скопје.

Предметот на работење на ТП се проширува со: 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.62.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2721/2001. (28866)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3113/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02006532?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за промет и услуги ПРИМАВЕРА Дејан ДООЕЛ Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 1/2-II.

Се брише досегашниот управител Јанковски Дејан, а се запишува новиот управител Трајковски Михајло.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3113/2001. (28867)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3091/01 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02026263?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и управител на Друштвото за производство, промет и услуги ДУДИН-Т Дудин ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19.

Друштво за производство, промет и услуги ДУДИН-Т Дудин ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19. Се брише Марјан Димовски, се запишува Виолета Костадинова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3091/01. (28870)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 317/2001 од 24.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-42-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својство на лицето овластено за застапување на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, Ц.О. Скопје, бул. "Никола Карев" бб.

Се запишува промена на својството на лицето овластено за застапување во внатрешниот промет, односно се брише Аријета Мумџију Ставилеци како вд директор без ограничување, а се запишува Аријета Мумџију Ставилеци како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 317/2001. (28871)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 384/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-65082-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Приватната здравствена организација - ординација по општа стоматологија со заботехничка лабораторија "ТУЦАРОВ" ДОО Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 47/2-3.

Се брише досегашниот вд директор Врговиќ Јасмина, а се запишува новиот директор Чаушевска Весна.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 384/2001. (28872)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3291/01 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02039340?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија со тутунски производи БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАКО (МАКЕДОНИЈА) ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Мито Хахивасилев Јасмин" бр. 20.

Се брише Дарко Маџоски-управител без ограничување, се запишува Тони Стоиловски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3291/2001. (28872)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2982/01 од 26.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02010440?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за трговија на големо и мало ИМБУС Трајан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, лок. Реплек бр. 78-Нерези, Скопје.

Дејноста се проширува со: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34.

Пречистен текст: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 63.40, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.20/3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2982/2001. (28873)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3310/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влош-

ка бр. 02005461?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за компјутерско проектирање КАД БИРО Горѓи ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 84/3-20.

Се брише досегашниот управител Сашо Кокаланов, а се запишува новиот управител Игор Пранговски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3310/2001. (28874)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2920/2001 од 19.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02011290?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за угостителство, туризам, трговија и услуги АДРИЈА-ТУРИСТ Асипи Асип ДООЕЛ с. Добридол, неготино Полошко.

Да се брише Асипи Екрем управител без ограничување, а да се запише Асипи Асип - застапник без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2920/2001. (28875)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2929/2001 од 26.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02005296?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за ТВ продукција, маркетинг и интелектуални услуги ТОП ВОРЛД Зорица Костовска ДООЕЛ Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 37/1/11.

Се брише досегашниот управител, Катина Јованова, а се запишува новиот управител Лилјана Трифуновска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2929/2001. (28876)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2644/2001 од 25.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02013281?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и услуги КОНЕ Николовски Ненад ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 205.

Се врши промена на управителот: Да се брише Николовски ненад управител без ограничување, а де се запише Наташа Николовска управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2644/2001. (28877)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3126/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02009685?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, трговија и инженеринг ВАПЛАС Владо и Александар ДОО експорт-импорт, ул. "Васил Горгов" бр. 28/2, Скопје.

Се запишува престанок со работа на друштвото. Се запишува ликвидатор Лилјана Стојановска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3126/2001. (28878)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2382/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02021979?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување, истапување на основач, промена на фирма на Друштвото за производство, трговија и услуги СРНАК Мики ДООЕЛ Неготино, ул. "Едвард Кардељ" бр. 20.

Од друштво за производство, трговија и услуги СРНАК Мики ДООЕЛ Неготино, ул. "Првوماјска" бр. 3, истапува основачот Марика Малиминова од Неготино, ул. "Првوماјска" бр. 3, а пристапува основачот Мики Марков од Неготино, ул. "Едвард Кардељ" бр. 20.

Досегашната фирма на друштво за производство, трговија и услуги СРНАК Мрика ДООЕЛ Неготино, ул. "Првوماјска" се менува и гласи: Друштво за производство, трговија и услуги СРНАК Мики ДООЕЛ Неготино, ул. "Едвард Кадрел" бр. 20.

Се разрешува Марика Малиминова-управител на друштвото со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Се именува Мики Марков-управител на друштвото со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2382/2001. (28879)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2927/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02023853?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за трговија на мало и големо експорт-импорт НИК ПРОМЕТ Николче ДООЕЛ бул. "Партизански одреди" бр. 47/3-5, Скопје.

Проширување на дејности на Друштво за трговија на мало и големо експорт-импорт НИК ПРОМЕТ Николче ДООЕЛ бул. "Партизански одреди" бр. 47/3-5, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2927/2001. (28880)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2731/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02015793?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за автоматска идентификација ШПИЦА СИСТЕМИ Шпица и др. ДОО увоз-извоз ул. "Мите Богоевски" бр. 40-б, Скопје.

Се брише Благоја Петрушев, а се запишува Антонио Петрушев, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2731/2001. (28881)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2658/2001 од 19.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02028477?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, услуги, транспорт и производство РАРА КОМ. Марјанчо ДООЕЛ ул. "Владимир Комаров" бр. 6/I-18, Скопје.

Се брише Марјанчо Димовски управител без ограничување, се запишува Гордана Димовска управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2658/2001. (28883)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2937/2001 од 19.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02020828?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за компјутерска обработка и податоци, инженеринг и трговија КОМ-ПАКТ - ТЦ Тацидин Рецепи ДООЕЛ експорт-импорт с. Орашје, Вратница.

Се брише досегашниот управител Тацидин Рецепи, а се запишува новиот управител Цвдет Рецепи управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2937/2001. (28884)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 502/01 од 3.04.2001 година, во регистарска влошка бр. 02035363?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за градежништво СИМОН Чедомир ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Скопска" бр. 9/2.

Новото седиште гласи: Друштво за градежништво СИМОН Чедомир ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. Скупи 5-а бр. 1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 502/2001. (28885)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2710/2001 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02015819?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник на Друштвото за производство, трговија и градежништво ТЕОНИС ИНВЕСТ Тодор и др. ДОО Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 119.

Во друштвото пристапува содружникот Друштво за промет и услуги С.Т. и Л. Тодор и др. ДОО експорт-импорт бул. "Партизански одреди" бр. 119 со одлука од 20.09.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2710/2001. (28886)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3306/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02040745?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП Алберто Стеван Пренков Галерија РА Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 94, општина Карпош.

Бришење на ТП Алберто Стеван Пренков Галерија РА Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 94.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3306/2001. (28887)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 640/00 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02016517?-8-11-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за новинско издавачка дејност НЕДЕЛНИК ФОКУС Никола ДООЕЛ Скопје, ул. "Дебарца" бр. 56.

Се разрешува од должноста управител - Никола Младенов, се именува за управител без ограничување - Билјана Младенова од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 640/00. (28888)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3049/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02027257?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство и трговија УНИОН ТТ Горѓија ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Благој Давков" бр. 14.

Се брише Ајтова Билјана - управител без ограничување, се запишува Ајтов Горѓија - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3049/2001. (28889)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2755/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02025740?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето-престанок на ТП Продавница за обувки СТЕП Владимир Ристо Буковски ТП Велес, ул. "Тодор Јанев" бр. 75.

Се запишува бришење-престанок на: Продавница за обувки СТЕП Владимир Ристо Буковски ТП Велес, ул. "Тодор Јанев" бр. 75.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2755/2001. (28890)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2262/2001 од 14.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02025285?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за промет, производство и услуги ЕУРОКОМПАНИ Славица и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Џумајска" бр. 19а, Скопје.

Промена на седиштето на друштвото од ул. "Џумајска" бр. 19а, Скопје на ул. "Огражден" бр. 3-2/7, Скопје.

Дејноста се проширува со: 51.46 Промет на големо со фармацевтски производи - промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2262/2001. (28891)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3016/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за услуги СОРА Софија ДООЕЛ Скопје, Трговски центар Карпош 3 локал 127.

Се брише: Софија Радуловиќ - управител со неограничени овластувања, се запишува Зоран Сарчевски - управител со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Зоран Сарчевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3016/2001. (28893)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3286/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042615?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на ТП трговија на мало ЗОЦ ПРОМ Зоран Ристо Симоноски, ул. "11 Октомври" бб, Скопје.

Проширување на дејности: 52.11, 52.12, 52.33, 52.48.

Пречистен текст: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47, 52.11, 52.12, 52.33, 52.48.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3286/2001. (28892)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3003/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02004628?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за трговија и услуги ХРОНОМАК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Петра Делан" згр. 1/2/2.

Во иднина седиштето се менува и ќе гласи: Друштво за трговија и услуги ХРОНОМАК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Рајко Жинзифов" бр. 49а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3003/2001. (28893)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2822/2001 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 8-02001412?-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштвото за производство, промет и услуги Зора СГ Стоимен ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, ул. "Вардарска" бр. 23.

На ден 25.09.2001 година пристапил Зоран Ѓорѓиевски, а на истиот ден истапил Стоимен Ѓорѓиевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2822/2001. (28894)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3194/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02016995?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар планот за припојување на КОНЗЕКС Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук с. Моране-Скопје.

Запишување на план за припојување на: Друштвото за трговија ФРУКТАЛ-МАК Фруктал и др. ДОО увоз-извоз ул. "Народен Фронт" бр. 5/2-2, Скопје кон: КОНЗЕКС Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук с. Моране-Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3194/2001. (28895)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 644/99 од 25.02.2001 година, во регистарска влошка бр. 02003605?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство и трговија АСПЕКТ Надежда ДООЕЛ Скопје, ул. "Панче Неделковски" бр. 75/1.

Се брише Надежда Миркова-управител без ограничување, се запишува Христина Трпковска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 644/99. (28896)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2317/2001 од 17.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02014393?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за промет и услуги ГАЛОП-ДВ Весна ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Никола Тримпаре" бр. 10а, Скопје.

Се врши промена на седиштето на Друштвото од ул. "Митрополит Теодосије Гологанов" бр. 126, Скопје на ул. "Никола Тримпаре" бр. 10а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2317/2001. (28897)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3035/01 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02003450?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и конверзија во Евра со следните податоци на Трговското друштво за инженеринг, изведба и застапништво СТЕЛМАК-ИНЖЕНЕРИНГ Петре ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Скупи" бб.

Се брише: Васковски Димитар-управител без ограничување, се запишува: Спирковска Весна управител без ограничување.

Пречистен текст: Спирковска Весна управител без ограничување.

Основната главница во денарска противвредност од 335.000 ден. изразена во евра изнесува 5046.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3035/01. (28898)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2911/01 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02020864?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на ТП угостителски услуги М-БУРГЕР ТП Соња Добре Филиповска, ул. "Маџари" бб, Скопје.

Префрлување на трговец поединец угостителски услуги М-БУРГЕР ТП Миле Дончо Филиповски ул. "Маџари" бб, Скопје во ТП угостителски услуги М-БУРГЕР ТП Соња Добре Филиповска, ул. "Маџари" бб, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2911/01. (28899)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2873/2001 од 25.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02034183?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и проширување на дејност на Друштвото за трговија и услуги, експорт-импорт РЕЛАКС Виолета ДООЕЛ с. Волково ул. "77" бр. 1, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со 52.47.

Се брише досегашниот управител Кирова Христина а се запишува новиот управител Михајлова Виолета, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2873/2001. (29150)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2593/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02040702?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на содружник и отстапување на удел на Друштвото за производство, промет и услуги ПЕЛИВАР ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ увоз-извоз с. Мрзен Ораовец, Росоман.

Новиот назив на фирмата е: Друштво за производство, промет и услуги ПЕЛИВАР ЕНТЕРПРАЈС ДОО увоз-извоз с. Мрзенц Ораовец, Росоман.

Кон друштвото пристапува Љубица Секуловска од Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2593/2001. (29151)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2948/2001 од 26.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02031821?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, транспорт и услуги ТАУЛ-КОМПАНИ Муса и др. ДОО экспорт-импорт, Брвеница с. Радиовце.

Се врши промена на управител и тоа: се брише Зибер Муса - управител, се запишува Зибер Мерсел - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2948/2001. (29152)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2949/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02026529?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТА БЕЛ КОМЕРЦ Гоце ДООЕЛ увоз-извоз с. Брвеница, ул. "Маршал Тито" бр. 108, Брвеница.

Се брише досегашниот управител Гиноски Тони, а се запишува новиот управител Тодороска Ката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2949/2001. (29153)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2950/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02007484?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Трговско, производно и услужно друштво ТРУСТ-КОМПАНИ, Стојан ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 254.

Промена на фирма: Трговско, производно и услужно друштво ТРУСТ-ВЕТ ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 254.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2950/2001. (29154)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3032/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041532?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, истапување на содружник, пренос на удел, конверзија на основната главница на ДЕМ во евра, бришење на втор управител на Друштвото за трговија и градежништво ЗТ ТРАДЕ ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 66 а/2-14, Скопје.

Новиот назив и седиште гласи: Друштво за трговија и градежништво ЗТ ТРАДЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 32/1-75, Скопје.

Истапува содружникот Зорица Ташковска и врши пренос на уделот.

Конверзија на основната главница на ДЕМ во ЕВРА.

Се разрешува и брише Зорица Ташковска - управител. Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3032/2001. (29155)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1212/2001 од 21.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02035290?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за трговија и услуги НЕОКАТ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Раде Кончар" бр. 26.

Се прошируваат дејностите: 51.46, промет на големо со помошни лековити средства и медицински помагала.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1212/2001. (29156)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2060/2001 од 25.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02006814?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЊЕ увоз-извоз, Раде ДООЕЛ ул. "Кочо Рацин" бр. 32/1-1, Скопје.

Бришење од трговски регистар по спроведена ликвидација на: Друштво за производство, трговија и услуги СОЊЕ увоз-извоз, Раде ДООЕЛ ул. "Кочо Рацин" бр. 32/1-1, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2060/2001. (29157)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3103/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02003790?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето-престанок на ТП за трговија на мало, РОМАНТИКА Дејан Никола Лазаревски Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 64, локал 4-б, Скопје.

Бришење-престанок на ТП за трговија на мало РОМАНТИКА Дејан Никола Лазаревски, Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 64, локал 4-б, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3103/2001. (29158)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1961/2001 од 14.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 020010405?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето-престанок на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство и трговија на големо и мало ОСКАР 9 Љубиша ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, ул. "Благоја Стефковски" бб, Скопје.

Бришење на трговско друштво од трговскиот регистар Трговско друштво за производство и трговија на големо и мало ОСКАР 9 Љубиша ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, ул. "Благоја Стефковски" бб, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1961/2001. (29159)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3062/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 6-02000573-000-01, го запиша во трговскиот регистар бришењето на фирма ТП РОМА - Бутик Марина Владо Стефановска ул. "Илинденска" бр. 11, Крива Паланка.

Се запишува бришење на: ТП РОМА - Бутик Марина Владо Стефановска, ул. "Илинденска" бр. 11, Крива Паланка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3062/2001. (29160)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2971/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02007759?-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за издавачка дејност, производство, промет и услуги АЛБИ Билјана и други ДОО, Скопје, ул. "Осло" бр. 19.

Дејноста се проширува со: 52.48, 65.12/3, 72.60, 92.34.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2971/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2871/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02031958?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за проектирање и инженеринг МАНИГ Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 5-П/27.

Друштвото за проектирање и инженеринг МАНИГ Лазар ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 5-П/27, е регистрирано со Решение Срег.бр. 3908/93 од 17.03.1993 година и усогласено со ЗТД со Решение Трег. бр. 14124/1999 од 05.05.2000 година, во Рег. влошка бр. 02031958-8-09-000 на Основниот суд Скопје I Скопје, изврши промени - проширување на дејноста на работењето така што покрај досегашните регистрирани дејности Друштвото ќе ги врши и: 45.50 - издавање на опрема и машини за изградба или уривање со оператор, 74.20/4 - премоер на земјиште, 74.20/5 - други технички активности.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2871/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3170/2001 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02001896-027-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" П.О. - Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15а, Подружница шумско стопанство "Бабуна" - Велес, ул. "Крали Марко" бр. 111.

Промена на лице овластено за застапување. Да се брише Гоце Петревски - раководител-директор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот.

Да се запише - Ордан Тутунчиев - раководител - директор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на Ј.П.

Пречистен текст - Ордан Тутунчиев - раководител - директор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на Ј.П.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3170/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2291/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02025805?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и управител на Друштвото за трговија, услуги и превоз СЕАТ КОМЕРЦ ДООЕЛ Фекрија ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Народна Револуција" бр. 102.

Новиот назив на друштвото е: Друштво за трговија, услуги и превоз СЕАТ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Народна Револуција" бр. 102.

Кон друштвото пристапува Османовски Сениша од Куманово, а истапува Османовска Фекрија од Куманово.

Се брише досегашниот управител Османовска Фекрија а се запишува новиот управител Османовски Сениша.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2291/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2543/2001 од 9.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02003058?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија УНКА 2 Нусрет Јаховиќ и др. ДОО Скопје, ТЦ Живко Брајковски, локал 33.

Се брише Нусрет Јаховиќ, се запишува Кипевски Драган.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2543/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2967/2001 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042376?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет, услуги и транспорт С.Т. КОПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Приштинска" бр. 24.

Се брише Молошески Борче, се запишува Рахилка Уткова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2967/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3493/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042700?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕТАЛКАЛ ДОО експорт-импорт бул. "Јане Сандански" бр. 103/20, Скопје.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.34, 65.21, 70.60, 93.02, 93.04, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.62, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 28.75, 36.63, 29.40, 29.50, 25.21, 19.30, 21.25, 17.15, 17.16, 17.24, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.24, 17.54/2, 18.10, 15.81/2, 15.51, 15.98/2, 01.12/1, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 20.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СРЈ, Р.Албанија, Р.Бугарија, Р.Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство. Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Шуркова Снежана, управител без ограничување. Содружници се Калешов Божидар и Шуркова Снежана.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3493/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3767/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042974?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец на Трговија на мало со мешовити стоки З и К ТП Миновска Борислав Гордана ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 37, Скопје.

Дејности: 52.44/4 - трговија на мало со останати производи за домаќинствата, 52.48 - друга трговија на мало со специјализирани продавници.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Миновска Борислав Гордана - управител без ограничување.

Содружник е Миновска Борислав Гордана.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3767/2001. (29168)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3656/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 020428637-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ХАНА-ТРАНС ДОО експорт-импорт с. Цепчиште, Цепчиште.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 5.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.83, 74.84, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.50, 72.60, 74.81, 74.82, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 95.00, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 26.13/2, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, реекспорт, посредување и застапување на странски фирми, меѓународно прометни агенциски работи, консигнациона продажба, меѓународен превоз на стоки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење на стопански дејности во странство.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Халил Идризи од с. Цепчиште - Цепчиште како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Основач: Халил Идризи од с. Цепчиште - Цепчиште и Идриз Идризи од с. Цепчиште - Цепчиште.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3656/2001. (29170)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3638/2001 од 24.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 020428457-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Тасима Асан Бајрам Б.Ц. ГАЛЗЕ - Бутик за облека Градски трговски центар подрум локал број 413, Скопје.

Дејности: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Основач: Тасима Бајрам од Скопје, ул. "Марко Крале" бр. 10.

Тасима Бајрам - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3638/2001. (29171)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3518/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 020427257-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, трговија и услуги ВОГ ДОО Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 155, кула 1 влез 2 стан 13.

Содружници: Војо Стојановски, Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 155/2-15, Горан Ѓориевски Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 23-3/7.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.1, 55.40, 55.51, 55.52, 55.22, 55.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 5.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.83, 74.84, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.50, 72.60, 74.81, 74.82, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 95.00, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 26.13/2, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, реекспорт, посредување и застапување на странски фирми, меѓународно прометни агенциски работи, консигнациона продажба, меѓународен превоз на стоки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење на стопански дејности во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Петранка Петковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3518/2001. (29172)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3711/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020429187-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет, услуги и градежништво ЈАСИКОВАЦ ДООЕЛ Скопје ул. "Серава" бр. 115, Скопје.

Назив: Друштво за производство, промет, услуги и градежништво ЈАСИКОВАЦ ДООЕЛ Скопје.

Седиште: ул. "Серава" бр. 115, Скопје.

Основач: Гултен Саид од Скопје, ул. "Ѓорѓи Поп Христов" бр. 3/2/1.

Влог: 154.000,00 ден. или 2.520 евра.

Дејности: 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 15.12, 15.40/1, 17.72, 18.22, 20.10/1, 20.30, 20.40, 28.11, 28.12, 28.22, 36.22, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.13, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во правниот промет со стоки и услуги, застапување на странски фирми и физички лица, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, консигнација, реекспорт, туристичко агенциско работење, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција.

Управител на друштвото е Ѓултен Саид од Скопје која ќе го застапува друштвото и во надворешното трговско работење.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3711/2001. (29173)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3655/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042862?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ОПТИКО МЕДИКА ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 3/66.

Основање и упис на Друштвото за производство, промет и услуги ОПТИКО МЕДИКА ДОО увоз-извоз Скопје. Седиште: ул. "Никола Парапунов" бр. 3/66, Скопје.

Основачи: Сузана Ациевска и Брижита Златеска Лазаревиќ од Скопје.

Управител: Брижита Златеска Лазаревиќ од Скопје.

Дејности: 18.22, 18.23, 18.24, 20.40, 20.51, 25.22, 25.24, 33.40, 45.21/1, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.42/1, 51.45, 51.51, 51.54, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 52.33, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.22, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.34, 70.10, 74.30, 74.83, 74.84.

Дејности во надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување, консигнација, застапништво и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3655/2001. (29174)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3546/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042753?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП Трговија на мало ТП КИКО-КОМПАНИ СЖ Сузана Митко Василевска Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 26.

Основач: Сузана Василевска, Скопје, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 26.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50.

Трговец поединец истапува во правниот промет во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет одговара со сиот свој имот.

Сузана Василевска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3546/2001. (29175)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3582/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042789?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ВАСО I ДИМЧЕ ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 32 (комплекс Мепос).

Единствен содружник Васил Андонов од Кавадарци, бул. "Македонија" бр. 7/2-3, со основачки влог од 238.700,00 ден. или 3.905 ЕУР, во основни средства.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 01.24, 15.92, 15.93, 17.54/2, 18.10, 19.30, 50.10, 74.84, 50.20, 50.50, 28.21, 28.52, 45.11, 45.12, 45.21, 45.23, 45.25, 45.33, 45.45, 65.12/3, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 55.30, 55.11,

55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.40, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24.

Надворешнотрговско работење - надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.

Овластено лице во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Тасев Димитар - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3582/2001. (29176)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3741/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042948?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП ДЕТЛА - бифе пицерија Атанасоски Милан Славко, ул. "Вера Јоџиќ" бр. 14-а, Скопје.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Атанасоски Славко - управител без ограничување.

Основач е Атанасоски Славко од Скопје, ул. "Вера Јоџиќ" бр. 14-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3741/2001. (29177)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2621/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041840?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно ЗТД на Друштвото за трговија, производство и промет ИРО - ФРОЗЕН ДООЕЛ, експорт-импорт Гевгелија ул. "Тања Бикова" бр. 10.

Основач: Трговско друштво за производство и промет Ирил Ироукис експорт-импорт ДОО Гевгелија со седиште на ул. "Индустриска" бб.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.43/3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 51.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 63.12, 63.40, 71.31, 71.32, 71.34, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Југославија, реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и сметка. Христос Гоупоулакис - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2621/2001. (29178)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3368/2001 од 17.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042575?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт, трговија и угостителски услуги ШЕГА 95 ДООЕЛ експорт-импорт с. Пирок-Боговиње.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, констигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Кемал Јашари од с. Пирок-Боговиње како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Основач: Кемал Јашари од с. Пирок-Боговиње.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3368/2001. (29179)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3604/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042811?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, транспорт, трговија и туристички услуги МЕТИ АИР ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Ј. Сандански" бр. 98/10.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 92.94, 93.05, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 72.60, 92.32.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, констигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Мухамед Елези од Тетово, ул. "Ј. Сандански" бр. 98/10, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Основач: Мухамед Елези од Тетово, ул. "Ј. Сандански" бр. 98/10.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3604/2001. (29180)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3804/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043011?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија ПРО КРОНОС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Македонска преродба" бр. 53.

Содружник е Василевски Зоран од Скопје, ул. "Македонска преродба" бр. 53.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.24, 55.25, 55.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.23, 55.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12, 65.12/3, 65.21, 65.22, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 74.13, 28.62, 28.74, 28.75, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.25, 01.41/2, 01.41/3, 01.50, 05.01, 05.02, 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.33, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 11.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.13, 25.21, 25.22, 22.31, 22.32, 22.33, 24.16, 24.17, 24.52, 24.63, 24.65, 24.66, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.13, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.40, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.66, 26.70, 26.82, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.24, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 30.02, 30.10, 30.30, 31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.30, 35.12, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 40.10/3, 41.00, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 70.31, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 73.10/1, 73.10/2, 73.20, 73.20/2, 73.20/3, 73.30, 73.40, 74.81, 74.82, 74.84, 75.13, 80.41, 90.00, 92.11, 92.12, 92.31, 92.33, 92.34, 92.40, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување со констигнациона продажба, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, туристички работи во странство, меѓународен транспорт на стока и патници, реекспорт, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, СР Југославија и Грција, неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Василевски Зоран, управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3804/2001. (29196)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3610/2001 од 23.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042811?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО согласно ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги МАРТИНА КИД ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Драчевска-2" бр. 34.

Основач-содружници: Јулија Лефковска од Скопје, ул. "Драчевска" бр. 34 и Трајан Лефковски од Скопје, ул. "Драчевска-2" бр. 34.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна ишпедиција, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, посредување во меѓународниот промет со стоки и услуги, туристичко агенциски услуги, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јулија Лефковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3610/2001. (29197)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3722/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042929?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОЛД КОМПАНИ Свонко и др. ДОО Богданци, ул. "8-ми Март" бр. 8, Богданци.

Содружници: Тони Тачевски и Свонко Стојчевски.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/2, 01.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.10, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна ишпедиција, посредување и застапување на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Свонко Стојчевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3722/2001. (29199)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3328/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042535?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и промет на слатки и кондиторски производи ШЕХЕРЕ-ЗАДА ЈУНИОР Фетиш ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 161-6.

Дејности: 15.32, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.43, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Надворешно трговски дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешноотрговскиот промет - Фетиш Бербери - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3328/2001. (29200)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3521/2001 од 26.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042728?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за промет и услуги ПОНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мрежичка" бр. 18.

Дејности: 15.81/2, 15.82/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во правниот промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, комисиона продажба, продажба на стоки во консигнациони складишта.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Драган Манасиевски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3521/2001. (29202)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3316/2001 од 2.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042523?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, промет и услуги БОНИ-01 ДОО увоз-извоз Гевгелија, ул. "Партизанска" бр. 30, Гевгелија.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.51, 15.52, 15.61, 15.82/1, 15.82/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 26.62, 28.63, 31.61, 31.62, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 51.15, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11,

52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 72.30, 72.50, 72.60, 74.11, 74.40, 74.83, 92.33, 92.34, 93.02, врши надворешнотрговски промет со прехранбени производи, врши надворешнотрговски промет со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет на стоки и услуги со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Единствен содружник и управител без ограничување на друштвото е Георгиев Саша, ул. "Партизанска" бр. 30, Гевгелија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3316/2001. (29203)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3972/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020431797-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство, транспорт и услуги ЦАЈО-КОМ ДООЕЛ извоз-увоз с. Миладиновци бр. 4, Скопје.

Скратен назив: ЦАЈО-КОМ ДООЕЛ. Основач: Горанчо Гошевски, с. Миладиновци бр. 4, Скопје, државјанин на РМ, со акт од 07.11.2001 год.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.21, 18.22, 19.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.51, 21.25, 22.11, 22.12, 22.15, 22.25, 26.11, 26.12, 26.15, 28.11, 28.12, 28.75, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 70.11, 70.31, 71.10, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници, меѓународен превоз на стоки, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешната и во надворешната трговија: Горанчо Гошевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3972/2001. (29205)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3837/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020430447-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛИ ДОО извоз-увоз ул. "Марко Орешковиќ" бр. 76, Скопје.

Скратен назив: ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛИ ДОО. Основачи: Бојчо Ефремов, ул. "Јуриј Гагарин" 93а, Скопје, државјанин на РМ и Тоне Пешевски, ул. "Марко Орешковиќ" бр. 76, Скопје, државјанин на РМ, со акт од 31.10.2001 година.

Дејности: 31.50, 25.23, 25.24, 26.15, 26.23, 26.24, 26.26, 28.75, 29, 29.23, 29.71, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 36.63, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.45,

50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.15, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници, меѓународен превоз на стоки, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Лица овластени за застапување во внатрешната и во надворешната трговија: Бојчо Ефремов и Тоне Пешевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3837/2001. (29206)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3838/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020430457-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво Д.М.Ф. - БЕКО МАРКЕТ ДООЕЛ извоз-увоз с. Мирковци, Скопје.

Скратен назив: Д.М.Ф. - БЕКО МАРКЕТ ДООЕЛ.

Основач: Гордана Вучовска, с. Мирковци, Скопје, државјанка на РМ, со акт од 31.10.2001 година.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 60.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 36.63, 15.31, 15.81, 15.81/1, 15.81/2.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници, меѓународен превоз на стоки, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешната и во надворешната трговија: Гордана Вучовска - управител без ограничување.

Член 4 од Изјавата за основање се дополнува со шифрите: 60.21, 60.23.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3838/2001. (29206)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3997/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020432047-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КАРДУЛА-2001 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Велько Влаховиќ" бр. 24/3.

Назив на фирма: Друштво за транспорт, трговија и услуги КАРДУЛА-2001 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, седиште: ул. "Велько Влаховиќ" бр. 24/3.

Содружник: Кардулоски Горѓи од Скопје, ул. "Велько Влаховиќ" бр. 24/3.

Дејности на друштвото се: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/1, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,

52.44/1, 52.44/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 84.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84.

Дејности во надворешно трговско работење се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен превоз на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Горѓи Кардулоски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3997/2001. (29248)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4052/2001 од 15.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020432587-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за промет на големо и мало ВАГОПРОМ-А ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Ленинова" бр. 36, Скопје.

Дејности кои ќе го извршува друштвото: 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.25, 22.31, 22.32, 22.35, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.51, 26.52, 26.53, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 28.75, 36.40, 36.50, 36.62, 36.03, 45.31, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05.

Надворешна трговија: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт, продажба на стоки од консигнациони склади, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Друштвото за управител го именува лицето: Ален Хаџибулиќ, управител без ограничување.

За застапување во надворешнотрговското работење се поставува лицето: Ален Хаџибулиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4052/2001. (29249)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1572/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020408227-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и мерно регулациони системи и инсталации МЕПРИНГ СЕРВИСИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев Јасмин" бр. 50.

Содружник на друштвото е Здравко Делидинков од Скопје.

Дејности на друштвото се: 27.21, 28.75, 28.22, 29.13, 28.63, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 33.10/1, 29.24, 35.50, 36.14, 36.63, 29.12, 29.14, 29.22, 29.23, 51.63, 51.52, 51.42/1, 51.44, 52.73, 52.74, 72.50, 28.30, 28.40, 51.12, 51.13, 28.74, 28.73, 28.72, 28.71, 52.72/2, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.14, 28.62, 27.54, 27.53, 27.51, 51.47, 51.45, 45.42, 45.44, 54.43, 45.45, 52.45, 52.44/2, 52.47, 52.33, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 45.32, 45.41, 51.61, 51.62, 29.24, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.11, 32.30, 32.10, 32.20, 30.02, 30.01, 33.20, 72.20, 31.61, 31.50, 31.62, 22.11, 22.13, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 01.41/1, 41.00, 45.24, 90.00, 45.21/1, 45.22, 45.24, 45.21/2, 60.24, 52.46, 52.48, 52.12, 55.23, 55.12, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 52.72/1, 31.10, 33.40, 36.30, 50.20, 50.40/1, 52.74, 28.52, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 45.11, 63.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.12, 74.48, 71.70, 31.74, 82, 28.1, 28.12, 28.21, 33.30, 33.50, 33.10/2, 31.20, 45.34, 45.31, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 72.40, 29.71, 60.23.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување, консигнација, малограничен промет, транспорт и шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничена одговорност, како во внатрешното така и во надворешното работење е Здравко Делидинков.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1572/2001. (29250)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3231/2001 од 25.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 020424387-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КОКИ-ТЕКС ДООЕЛ експорт-импорт, Валаново, ул. "Велько Влаховиќ" бр. 13.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство, неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Елисавета Зајкова - управител без ограничувања.

Единствен содружник е Елисавета Зајкова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3231/2001. (29251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2904/2001 од 29.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 020421127-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и услуги БО-VI-BA КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "4" бр. 12, Скопје.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување, посредување во промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство, неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Стефковски Васе, управител без ограничувања.

Единствен содружник е Стефковски Васе.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2904/2001. (29252)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3957/2001 од 15.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043164?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија СТОУН ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, бул. "Куман Јосифовски Питу" блок Б7 ламела 2.

Се основа со: Изјава за основање ДООЕЛ од 08.11.2001 год.

Содружник: Кире Наумов од Скопје.

Управител: Кире Наумов - управител без ограничување во своите овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84, 92.34, 92.72, 93.05.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3957/2001. (29253)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3786/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042993?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ од странско физичко лице на Друштвото за филмска и видео продукција САМОЈЛИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 12/1-2.

Скратен назив: САМОЈЛИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

Основач: странско физичко лице Миљковиќ Сунчица од СР Југославија.

Дејности: 22.11, 22.12, 2.13, 22.14, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.48, 52.61, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 71.33, 71.34, 72.60, 74.40, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.32.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи.

Овластувања: Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител: Ратомир Цениќ - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3786/2001. (29254)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3787/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042994?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги БЕБИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Парапунов" бб.

Скратен назив: БЕБИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Основач: Ефтимов Ганчо од Скопје, ул. "Воденска" бр. 4/2-13.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.30, 19.30, 24.61, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.48, 52.61, 52.63, 71.33, 71.34, 74.12, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, застапување и посредување на странски фирми, реекспорт, консигнациони и комисиони работи.

Овластувања: Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител: Блажески Богослав - управител со неограничени овластувања.

Анета Јаневска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3787/2001. (29255)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4058/2000 од 14.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02036629?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец Хисо Зекирија Џемаили ТП КОРАБ трговија на мало с. Г. Седларце, Камењане.

Основач е Хисо Зекирија Џемаили од с. Г. Седларце, Камењане, Тетово, државјанин на Р Македонија.

Дејности: 52.11 трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна, пијалаци и тутун. 52.12 друга трговија на мало во продавници со мешовита стока.

Одговорност: Хисо Зекирија Џемаили одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице на ТП КОРАБ трговија на мало е Хисо Зекирија Џемаили, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4058/2000. (29256)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3703/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042910?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и шпедиција АН - МА ШПЕД ДООЕЛ, ул. "Пано Калајџиски" бр. 20, Неготино.

Седиште: ул. "Пано Калајдски" бр. 20, Неготино.

Дејности: 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.30, 15.81, 15.93, 20.10, 26.40, 26.61, 28.11, 28.73, 28.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 74.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, привремен увоз и извоз, компензациони работи, малограничен промет со соседните земји (Албанија, СР Југославија, Грција и Бугарија), консигнациона продажба, агенциски услуги во областа на транспортот, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, лизинг работи.

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара во висина на сите свои средства.

Овластено лице за застапување е Снежана Јошева од Неготино - управител без ограничување.

Основачкиот удел на содружникот во друштвото изнесува 158.100,00 денари или 2.594,00 евра и се состои од опрема и апарати.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3703/2001. (29263)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3827/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043034?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП - МОГЛИ - Трговија на мало Атанасов Драгољуб Владимир, ул. "Благој Горев" бр. 72/13 - Велес.

Седиште: ул. "Благој Горев" бр. 72/13 - Велес.

Дејности: 52.33, 52.42, 52.43, 52.48, 52.62.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Атанасов Владимир од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3827/2001. (29264)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3823/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043030?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП за трговија на мало со месо и производи од месо ЕВРОПА-2001 Дуев Миле Јове Гевгелија, ул. "Нако Вардарски" бр. 6.

Основач на трговец поединец е лицето Дуев Миле Јове од Гевгелија со стан на ул. "Нако Вардарски" бр. 6.

Дејности: 52.22 и 52.23.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на ТП е Дуев Јове - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3823/2001. (29265)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3956/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043163?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и завршни работи во градежништвото ФРАНИ-ПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Богданци, ул. "Маршал Тито" бр. 58.

Основач на друштвото е лицето Франгов Димитар од Богданци со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 58.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.47, трговија на мало со административни и судски таксени марки, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.12, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.20, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.39, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 45.42, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 74.13, 74.14, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/2, 71.10, 93.02, 93.04, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, работи на лонг систем со странски фирми, малограничен промет со НР Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба, неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Франгов Димитар - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3956/2001. (29266)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3532/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042739?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за проектирање, изградба, надзор, трговија и услуги ПРО-СТИЛ 1 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Илинденска" бр. 186.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Беџет Исени од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 186 и како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Основач: Беџет Исени од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 186.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3532/2001. (29267)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3938/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043145?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство, услуги и превоз ВИМС ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Октомвриска револуција" 44/7.

Друштвото е основано со Договор за основање од 07.11.2001 година.

Содружници на друштвото се: Срѓан Јовановиќ и Владанка Јовановиќ од Куманово.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 92.33, 92.34.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Срѓан Јовановиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3938/2001. (29268)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3808/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043015?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги АЛЪ КОМ-АХ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Нас. Дреновец" бб.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација,

угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Осман Исмени од Тетово, ул. "Нас. Дреновец" бб, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Основач: Осман Исмени од Тетово, ул. "Нас. Дреновец" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3808/2001. (29269)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3693/2001 од 25.10.2001, во регистарска влошка бр. 02042900?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКИ СПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Пандил Шишков" бр. 10/1, Скопје.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.40, 55.11, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 17.71, 17.6, 15.85, 15.86, 15.87, 01.12/1, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 20.40, 15.43, 15.51, 15.52, 15.89, 01.21, 45.11, 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 74.13, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 93.02, 93.04, 28.52, 05.01, 05.02, 15.20, 92.33, 92.34, 14.21, 14.11, 14.40, 92.62, 92.72, 93.01, 93.03, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници на друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување е Ивановски Александар-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3693/2001. (29530)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3650/2001 од 05.11.2001, во регистарска влошка бр. 02042857?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ-СА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Речиште" бр. 67-б, Драчево.

Основање на Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-СА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, седиштето на друштвото ќе биде на ул. "Речиште" бр. 67-б, Драчево. Фирмата под која друштвото ќе работи е следната: Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-СА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Единствен содружник на друштвото е лицето Радослав Ѓуроски, ул. "Речиште" бр. 67-б, Драчево, Скопје.

Дејности со кои друштвото ќе се занимава се следните: 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.42, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.47, 52.44/4, 52.48, 55.30, 55.30/1, 63.40, 51.34, 51.33, 51.41, 51.42. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе се занимава со: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. За управител на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет се именува лицето Радислав Гуроски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3650/2001. (29531)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3830/2001 од 12.11.2001, во регистарска влошка бр. 02043037?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец за трговија на мало со текстил ФИКРИ ПРОМ Дилбер Нијази Есати ТП ул. "Петар Михов" бр. 4, Скопје.

Основач: Дилбер Есати од Скопје, ул. "Кримска" бр. 28.

Дејност: 52.41-трговија на мало со текстил.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот лично. Дилбер Есати-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3830/2001. (29532)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3983/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 02043190?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство и трговија КОИЛ ДОО увоз-извоз ул. "Гоце Делчев" бб, с. Негорци, Гевгелија.

Основачи: Коле Ангелов од с. Негорци, Гевгелија, ул. "Гоце Делчев" бб, Лазаров Иле од с. Ињево, Радовиш и Ефтимов Љупчо од Богданци, ул. "Дојранска" бр. 70. Влог: 170.500,00 денари (2795 ЕУР) во ствари.

Управител: Коле Анделов од с. Негорци, Гевгелија, ул. "Гоце Делчев" бб.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.30, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.53, 51.61, 51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.46, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 71.31, 71.32, 71.34, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3983/2001. (29533)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. бр. 101/01 од 20.01.2002 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружение на граѓани на жени роми "Отворени врати" со седиште на ул. "Чегевара" бр. 57, Скопје - Шуто Оризари.

Дејноста на Здружението е: Поттикнување на граѓаните за развој на свеста за самоидентификација и самодокажување на развојни сфери од современото живеење, организирање на семинари и слични облици на состанување на жените роми со цел размена на искуство со интернационалните и локалните невладини организации; соработување и разменување искуства, информации и програми со младински, хуманитарни студентски и други здруженија, фондации и институции од државата и странство; посредување и унапредување, промоција и заштита на човековите права подобрување на животната средина со деца и млади преку средствата за јавно информирање; подигање

на здравствената свест на граѓаните и културата преку организирање на јавни предавања, едукација, трибини за примарна секундарна здравствена заштита; организирање курсеви за шиене, кроење, везење, плетење и други курсеви, печатење на летоци, брошури и др.

Со денот на запишување во регистарот, здруженија на граѓани на жени роми "Отворени врати" се стекнува својство на право лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. бр. 101/01. (2150)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 29/01 година од 4.2.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ХЕК-"ЈУГОХРОМ" - Јегуновце, со ж-ска бр. 41500-601-5994, што се води при ЗПП-Филијала Тетово.

За стечаен судија е определен Томислав Бошковски, член на стечајниот совет.

За стечаен управник е именуван Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15.

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник кои пријави треба да се достават до Основниот суд Тетово, Стопански отсек - за стечаен совет.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижности над должникот што не се запишани во јавните книги, (катастар) во рок од 20 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште), како и рочиште на собранието на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на стечајната постапка (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 15.3.2002 година, во 10,00 часот во сала бр. 1/1 на Основниот суд Тетово.

Од Основниот суд во Тетово.

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 448/2001 од 03.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство, трговија и услуги на големо и мало "ТИВ" Скопје, со седиште на ул. "Рузвелтова" бр. 67/12 и жиро сметка 40100-601-81594, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство, трговија и услуги на големо и мало "ТИВ" Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2000)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 386/2001 од 22.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ВАФО" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Алекса Дундик" бр. 117, со жиро сметка 40100-601-279615 и регистарска влошка бр. 1-50672-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ВАФО" увоз-извоз ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1956)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 401/2001 од 22.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец Таксист Гаковски Вангел Александар "САЛЕ" Скопје, со седиште на ул. "Трета Македонска Бригада" бр. 33/1-12, со жиро сметка 40100-601-389334 и регистарска влошка бр. 1-68534-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговец поединец Таксист Гаковски Вангел Александар "САЛЕ" од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2001)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 311/2001 од 28.12.2001 година над Друштво за производство, трговија и услуги "Карни бит" Благој и др. увоз-извоз Битола, Трег. бр. 807/01, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-72733 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2022)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 252/2001 од 27.12.2001 година над Друштво за трговија и услуги "Механик" Летка ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Н. Херои" бр. 30/2, Трег. бр. 3095/98, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-28484 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2023)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 304/2001 од 28.12.2001 година над Производно услужно прив. претпријатие "Тошеви" увоз-извоз Битола, Трег. бр. 1-2055, со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-10719 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2028)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 283/2001 од 15.01.2002 година над Друштво за трговија, производство и услуги Златко "Злат комерц" Битола, ул. "Цар Самоил" бр. 210, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-102831 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2030)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 309/2001 од 28.12.2001 година над ДОО "Хт Док" нас. Кладница бр. 4/13, со дејност производство и жиро сметка 40300-601-102805 при ЗПП-филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2031)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 310/2001 од 28.12.2001 година над Т. П. "Мекота" Битола, ул. "15-ти Корпус" бр. 3, со дејност производство и жиро сметка 500-0000000670-54 Стопанска банка при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2033)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 85/2001 од 28.12.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Трговец поединец за економски услуги "Економик" ТП Сузана Трајче Стојниќ

од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (2021)

Основниот суд Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 80/2001 од 18.01.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност за производство, трговија, туризам и услуги "Селекта-АМ" ДООЕЛ Митев Ангел Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 55, со жиро сметка 41620-601-50699.

За стечаен судија се именува Јордан Давков, член на советот.

За стечаен управник се определува Веселиновски Бранимир, ул. "Кнез Трпимир" бр. 20, Скопје, тел. 02/386-445.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Сл. весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што се запишани во јавните книги, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Сл. весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означат предметот над кој постои различно право, начинот и основата за засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да ги исполнуваат директно на стечајниот управник на пријавата одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат директно на стечајниот управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители (извештајно рочиште) на ден 18.02.2002 година во 10,00 часот, судница бр. 2 на Основниот суд Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2103)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 198/2001 од 28.12.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за транспорт, производство, промет и услуги Петреска Соња "ХРИБОС ТРЕЈД" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Нил Амстрон" бр. 17, а запишан во регистарска влошка бр. 010042517-8-06-000 на Основниот суд Битола, со жиро сметка 300020000014682 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп, со основна дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2104)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 189/2001 од 26.12.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, услуги и трговија на Игнатоски Диме и др. ЖАРМИТ-С увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. "Тризла" бб, запишан во регистарска влошка бр. 010096247-3-03-000 на Основниот суд Битола, со жиро сметка 41100-601-23579 во ЗПП-Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува бидејќи истата се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (2105)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 66/2001 од 12.12.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско-производствено претпријатие на големо и мало увоз-извоз угостителство и други услуги "ВЕС-БИ

КОМЕРЦ" ДОО, со седиште во Кичево на ул. "4-та Албанска бригада" и со жиро сметка 40320-601-5836 при ЗПП-Битола, Екс. Кичево. Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Трговско-производствено претпријатие на големо и мало увоз-извоз угостителство и други услуги "ВЕС-БИ КОМЕРЦ" ДОО, со седиште во Кичево на ул. "4-та Албанска бригада" поради немање средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (2106)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 66/2001 од 18.01.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Преработка на чај и кафе ТП "Мимоза-2" Цветат Ашим Камбери од с. Добри Дол-Неготино, полошко, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (2107)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 75/2001 од 11.01.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Угостителско трговско претпријатие "Го-ја" ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (2109)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 68/2001 од 08.01.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Автотакси ТП "ГАГА" Трговец поединец Кемал Милаим Мустафи од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (2110)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 171/2001 од 18.01.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, промет и услуги "СИ-МОНА КОМЕРЦ" Трајковска Јагода ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Тризла" бр. 61, запишан во регистарска влошка бр. 001191 Битола форма 8 МБС 01001191 шифра на дејност 3, 9, 6, 1 на Основниот суд Битола, со основна дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-40984 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува. Стечајната постапка не се спроведува бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (2112)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 466/2001 од 16.01.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет, застапување, консигнација и услуги "ЛЕН КОМЕРЦ" Владимир ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Ленинова" бр. 3, и жиро сметка 40100-601-112796, и истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, застапување, консигнација и услуги. "ЛИН КОМЕРЦ" Владимир ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2360)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 258/2001 од 28.11.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо "ВАРДАР-Л-ЕКСПОРТ" Скопје со седиште на ул. "Атанас Бабата"

бр. 9, и жиро сметка 40100-601-149718, и истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот ППУТ "ВАРДАР-Л-ЕКСПОРТ" Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2318)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 329/2001 од 29.10.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Агенција за консалтинг и маркетинг "СОН ИНТЕРНЕЈШАНАЛ" ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Пролет" бр. 25, и жиро сметка 40100-601-360012, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Агенција за консалтинг и маркетинг "СОН ИНТЕРНЕЈШАНАЛ" ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Пролет" бр. 25, и жиро сметка 40100-601-360012, се заклучува.

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2608)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 490/2001 од 23.01.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ОСТОЈА" Горѓивка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со седиште на ул. "4-ти Јули" бр. 1/3-1 и жиро сметка 40120-601-311900, па истата не се спроведува и се заклучува, отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ОСТОЈА" Горѓивка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од судскиот регистар на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2752)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 472/2001 од 13.02.2002 година се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот "БОРОВО" ДОО Скопје со седиште на ул. "Казанциска" бр. 8, со жиро сметка 40100-601-97281.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска судија на овој суд и член на советот.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 13.02.2002 година во 10,30 часот во соба бр. 44 на овој суд.

Против ова решение за поведување на претходна постапка посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување: За привремен стечаен управник се определува Симон Михајловски од Скопје со седиште на ул. "Белишка" бр. 18.

Се одредува дека должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни за должници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на приврмениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2785)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 84/00 од 06.12.2001 година, предлогот поднесен од доверителот МАКЕДОНСКА БАНКА АД Скопје, за отворање стечајна постапка над должникот "БУЈОТО И МОБИЛАРТЕ" Скопје, се уважува.

Се отвора стечајна постапка над должникот "БУЈОТО И МОБИЛАРТЕ" АД Скопје, со жиро сметка 40100-603-25776 и број на регистарска влошка 1-60998-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен управник се определува лицето Симон Михајловски од Скопје, ул."Белишка" бр. 18-А.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. Се закажува рочиште за Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители и извештајно рочиште, кое ќе се одржи на 01.03.2002 година во 10,00 часот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2721)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 322/01 од 24.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП "ВИЗЕКС" Зоран Крсто Димитриевски од Скопје со седиште на ул."Карл Либкнехт" бр. 34, со жиро сметка бр. 40110-601-420867, како и број на регистарска влошка 020078547-6-06-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП "ВИЗЕКС" Зоран Крсто Димитриевски од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2826)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 306/01 од 28.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец гостилница ШАМПИОНЧЕ Трајче Борче Крстевски ТП со седиште на ул."Томе Арсовски" бр. 49 зграда Б 3 ТЦ Шампионче, локал бр. 01, со жиро сметка 40100-601-420003, и регистарска влошка 0200100857-6-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец поединец гостилница ШАМПИОНЧЕ Трајче Борче Крстевски ТП од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2565)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст. бр. 420/01 од 28.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "БРЕЗА" Нефаил ДООЕЛ с. Арачиново, со седиште на ул."1" бр. 52 б, со жиро сметка 40110-601-443844, како и број на регистарска влошка 020239827-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "БРЕЗА" Нефаил ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2564)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст. бр. 414/01 од 28.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "БАТС КОМ" Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул."Ван Гог" бр. 14 б, со жиро сметка 40100-601-119302, и регистарска влошка 0200106887-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "БАТС КОМ" Бранко ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2563)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст. бр. 218/01 од 22.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "СМЕР КОМЕРЦ" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште во с. Љубош бр. 46, со жиро сметка 40100-601-164354, и регистарска влошка 1-26244-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "СМЕР КОМЕРЦ" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2317)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст. бр. 419/01 од 24.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, занаетчиски услуги и трговија на големо и мало "ЗОИЛ-КОМЕРЦ" Блаже ДООЕЛ Скопје со седиште на ул."Фуштанска" бр. 107-А, со жиро сметка 40110-601-190984, и регистарска влошка 020293887-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, занаетчиски услуги и трговија на големо и мало "ЗОИЛ-КОМЕРЦ" Блаже ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2129)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.Ст. бр. 249/01 од 22.10.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот АВТО ТАКСИ Ибраим ТП Ибраим Неџми Баки, со седиште на ул."Струмичка" бр. 14/1-3 Скопје, со жиро сметка 40100-601-446900, и број на регистарска влошка 020188647-6-06-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот АВТО ТАКСИ Ибраим ТП Ибраим Неџми Баки од Скопје, се заклучува.

За сите идни побарувања одговара лично лицето Ибраими Неџми Баки со место на живеење ул."Струмичка" бр. 14/1-3, Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2477)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст. бр. 250/01 од 29.10.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Авто такси "КАЛЕНДАЕ" ТП Харалампи Милан Михајловски со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 159/B, со жиро сметка бр. 40100-620-16-80700-54384-33, како и број на регистарска влошка 020012701?-6-06-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Авто такси "КАЛЕНДАЕ" ТП Харалампи Милан Михајловски се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2382)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст. бр. 446/01 од 24.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "МЕЛ-ПРОМ" Драги ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 36/II-2, со жиро сметка 300000000123614, и регистарска влошка 02021144?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "МЕЛ-ПРОМ" Драги ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2364)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 5/02 од 25.01.2002 година над ДООЕЛ "Раштани комерц" од Битола со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-42702 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2735)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 296/01 од 25.01.2002 година над Трговец поединец "Сале - Комерц" с. Јанкоец, Ресен, дејност трговија со жиро сметка 40310-601-59486 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2736)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 9/2002 од 25.01.2002 година над П.П. "Лера Импекс" с. Лера - Битола, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-62548 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2737)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 7/02 од 25.01.2002 година над Трговец поединец "Василевски" Битола, ул. "Струшка" бр. 15 Б, дејност превоз на патници со жиро сметка 40300-601-110910 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2738)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 306/01 од 24.01.2002 година над Угостителско прометна задруга "Бентино" Битола, ул. "Романија" бр. 8, дејност угостителство со жиро сметка 500-000000001781-19 при Стопанска

банка АД Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2739)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 26/2000 од 25.01.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот ОП "Готекс" од Гостивар.

За стечаен управник се определува лицето Мирослав Анастасиевски од Гостивар кеј. "Братство Единство" бр. 1. Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права над недвижностите на должникот, во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собранието на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 11.03.2002 година во 12,00 часот, сала број II на овој суд.

Овој оглас е истакнат на огласна табла на судот на ден 28.01.2002 година во 13,00 часот.

Од Основниот суд во Гостивар. (2798)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 66/2001 од 25.12.2001 година е отворена стечајна постапка над Претпријатие за промет на стоки на големо и мало, услуги и туризам "Дуга-Комерц" ц.о. Куманово ул. "Абдула Прешова" бр. 21, со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за промет на стоки на големо и мало, услуги и туризам "Дуга-Комерц" ц.о. Куманово ул. "Абдула Прешова" бр. 21.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (2758)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 74/2001 од 25.12.2001 година е отворена стечајна постапка над Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и туризам "Глобус Турист Ифраим" ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Крсте Мисирков" бр. 7, со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и туризам "Глобус Турист Ифраим" ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Крсте Мисирков" бр. 7.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (2759)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 64/2001 од 25.12.2001 година е отворена стечајна постапка над Компанија за производство и промет "Минерва" експорт-импорт ц.о. Куманово ул. "Веселин Маслеша" бр. 59, со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Компанија за производство и промет "Минерва" експорт-импорт ц.о. Куманово ул. "Веселин Маслеша" бр. 59.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (2760)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 81/2001 од 19.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СЛЕТ" Лидија и др. ДОО увоз-извоз од Ку-

маново, ул. "Бајрам Шабани" бр. 104, со жиро сметка бр. 40990-601-46514 при ЗПП Филијала Куманово, и број на рег. влошка 02014337?-3-03-000 и Трег. бр. 3587/99 од 24.05.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение е заклучена отворената стечајна за горенаведениот должник согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (2761)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 67/2001 од 19.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Транспортно трговско претпријатие "ГОЛЧО-ТРАНС" од Куманово, ул. "Боро Прџан" бр. 41, со жиро сметка бр. 40900-601-42653 при ЗПП Филијала Куманово, и број на рег. влошка 1-62603-0-0-0 и С.рег. бр. 7729/95 од 29.05.1995 година на Окружен стопански суд Скопје.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка на должникот Транспортно трговско претпријатие "ГОЛЧО-ТРАНС" од Куманово, ул. "Боро Прџан" бр. 41, со жиро сметка бр. 40900-601-42653 при ЗПП Филијала Куманово, и број на рег. влошка 1-62603-0-0-0 и С.рег. бр. 7729/95 од 29.05.1995 година на Окружен стопански суд Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на судската огласна табла.

Од Основниот суд во Куманово. (2762)

Основниот суд Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 78/2001 од 22.01.2002 година е отворена претходна постапка заради утврдување на услови за отворање на стечајна постапка над должникот Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало "Текстилпроммет" АД Куманово.

За стечаен судија се именува членот на стечајниот совет судијата Невена Стојановиќ.

За привремен стечаен управник се именува Зоран Денковски дипломиран економист од Куманово ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 428-232.

До донесување на одлука за предлогот за отворање на стечајна постапка должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник. Се запира одредување и спроведување на присилните извршувања и обезбедувања против должникот.

Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Решението ќе се достави до трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (2763)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение Ст. бр. 155/00 од 28.12.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот ДОО "Стокопром" Радовиш со жиро сметка 41310-601-27125 што се води при ЗПП Филијала Струмица, експозитура Радовиш.

За стечаен управник се именува Шекеринов Томе дипл. земјоделски инженер од Струмица, ул. "Гоце Делчев" бр. 13.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавата на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник согласно одредбите на Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавата на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите различни права:

а) на подвижните предмети и правата на должникот,

б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во земјишните книги,

в) на недвижностите на должникот кои се запишани во земјишните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот на основот на засновувањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на регистарскиот суд.

Испитно рочиште на собирот на доверителите на кои се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува за ден 28.02.2002 година во 11 часот во судница бр. 10 А, во зградата на овој суд.

Извештајното рочиште на собранието на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува исто така за ден 28.02.2002 година во 12 часот во судницата бр. 10 А во овој суд.

Од Основниот суд во Струмица. (2485)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 176/01 од 28.12.2001 година, отворена е стечајна постапка према должникот Друштво за производство, услуги трговија на големо и мало Наџис Атанасиос и други "Каол" извоз-увоз Прилеп, ДОО запишан во регистарската влошка 01003598?-3-03-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-34714 во ЗПП - Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради тоа што должи само на содружниците.

Од Основниот суд во Прилеп. (2838)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 195/01 од 28.12.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, трговија, транспорт и услуги "Студенчица" извоз-увоз ПО Прилеп, ул. "Борка Лопач" бр. 50, со жиро сметка 41100-601-34873, запишан во регистарска влошка 1-15822 на Окружниот стопански суд во Битола, со дејност трговија на мало со месо, живина, риба и преработка.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2839)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 120/01 од 18.01.2002 година отворена е стечајна постапка према должникот Друштво за трговија производство и услуги увоз-извоз "САМИР КОМПАНИ" Ахмети Исмаил ДООЕЛ од с. Саждево-Крушево, запишан во регистарска влошка 010010002?-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-47116 со дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи само на единствениот основач и управител.

Од Основниот суд во Прилеп. (2840)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 86/99 од 28.12.2001 година ја заклучи стечајната постапка према должникот "Билјана-Предилница" АД -Прилеп, која беше отворена со решение Ст. бр. 86/99 од 18.10.1999 година.

По правосилноста на решението должникот ќе биде бришан од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Прилеп. (2843)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 187/01 од 22.01.2002 година отвори стечајна постапка на должникот Трговското друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало "МЕМЕНТО" Лидија Шереметкоска ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. "Гоце Делчев" бр. 14 запишан во регистарска влошка 010067567-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност производство на други предмети и прибори за облека, неспомнати на друго место со жиро сметка 41100-601-33509.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, бидејќи имотот на должникот е со незначителна вредност и не доволен за покривање на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (2846)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 195/01 од 26.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Соња Благој Апостолова, с. Сушица, општина Ново Село, со жиро сметка 41300-601-61652 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (2847)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 213/01 од 28.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ТПТ на големо и мало во приватна сопственост "ЦВЕТ" ЦО Струмица, со жиро сметка 41300-601-5236 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд - Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (2848)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 191/01 од 25.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Златан - Промет увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-47249 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (2849)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 150/01 од 28.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ТУД "Тинаи"

ДООЕЛ Радовиш, со жиро сметка 41310-601-41752 што се води при ЗПП Филијала Струмица, експозитура Радовиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (2851)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 43/01 од 21.12.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги "М-2" ДОО-Митревска Марија, увоз-извоз Охрид, запишан во Трговскиот регистар под Трег бр. 638/01 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41000-601-87080 отворена при ЗПП-Филијала во Охрид и истата не се спроведува, се заклучува, поради немање на имот на должникот.

Од Основниот суд во Охрид. (2852)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 51/01 од 16.12.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот ТД "БОК" ДООЕЛ увоз-извоз-Охрид, со жиро сметка 41000-601-86323 при ЗПП-Филијала во Охрид но истата не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајна маса за намирување на трошоците во постапката.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (2853)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 01/02 од 24. 01.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за угостителство и услуги, увоз-извоз, трговија на големо и мало, производство, поправки и друго, "ДЕНМАРК 1" ДОО-Кичево, со жиро сметка 40320-601-6637 при ЗПП експозитура Кичево, се заклучува.

Стечајната постапка над стечајниот должник претпријатие "ДЕНМАРК" ДОО Кичево, поради немање на средства согласно член 64, став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (2855)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 193/01 од 28.12.2001 година отвори стечајна постапка према должникот Тутински комбинат "Стандард" ДООЕЛ-Прилеп, друштво за стандард угостителство и туризам ул. "Марксва" бр. 102, запишан во регистарска влошка бр. 000537 Битола, МБС 01000537 форма 8, на Основниот суд Битола, со жиро сметка 41100-601-39710 во ЗПП-Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува бидејќи истата се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Се известуваат доверителите дека обврските од должникот ги преземаат правните лица Тутински комбинат АД-Прилеп, Тутунски комбинат Тутун ДООЕЛ-Прилеп и Тутунски комбинат-цигари ДООЕЛ-Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (2935)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 194/01 од 28.12.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Тутунски комбинат примарно производство ДООЕЛ-Прилеп, друштво за производство на тутун ул. "Марксва" бр. 101, Прилеп запишан во регистарската влошка бр. 00536 Битола МБС 01000536 форма 8 на Основниот суд Битола, со жиро сметка 41100-601-39698 во ЗПП-Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува бидејќи истата се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Се известуваат доверителите дека обврските и правата на должникот ги презема правното лице Тутунски комбинат "Тутун" ДООЕЛ Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (2936)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I Ст. бр. 120/96 од 25.01.2002 година, над должникот Претпријатие за производство внатрешен и надворешен промет "ВИД КОМПАНИ" од Скопје, ул. "29-ти Ноември" бр. 42 и жиро сметка 300-0000006806-78 во Комерцијална банка-Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот, по правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2919)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 370/01 од 24.01.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за услуги и трговија "ЛЕКОНСАЛТ" Јасмина ДООЕЛ бул. "АСНОМ" бр. 68/1-24, со жиро сметка 40100-601-363787 како и бројот на регистарска влошка 02008368?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за услуги и трговија "ЛЕКОН-САЛТ" Јасмина ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2922)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 424/01 од 31.01.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ОМЕГА ШПЕД" ДООЕЛ бул. "Војводина" бб, со жиро сметка 40110-601-196395 како и регистарска влошка 02007431?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ОМЕГА ШПЕД" ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2921)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 75/01 од 19.12.2001 година, е отворена стечајна постапка на должникот друштво за трговија, услуги и сообраќај "СКОПСКО ПИВО" ДД Данило ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Индустриска" бб, со жиро сметка 40900-601-9123 при ЗПП Филијала Куманово и број на регистарска влошка 02024187?-8-01-000 и Трег бр. 8220/99 од 12.01.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и сообраќај "СКОПСКО ПИВО" ДД Данило-ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Индустриска" бб, со жиро сметка 40900-601-9123 при ЗПП Филијала Куманово и број на регистарска влошка 02024187?-8-01-000 и Трег бр. 8220/99 од 12.01.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на судската огласна табла.

Од Основниот суд во Куманово. (1097)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 378/2001 од 14.11.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие "ГЕРОМОНТ" Скопје со седиште на ул. "Локфенска" бр. 17 и жиро сметка 40120-601-174625, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "ГЕРОМОНТ" Скопје.

Да се брише должникот од судскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во "Сл. весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3110)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 409/2001 година од 18.12.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо "ПИРИФАН" - Скопје, ул. "Темко Попов" бр. 26 и жиро сметка 40110-601-21623.

За ликвидатор се определува лицето Анита Наков од Скопје со стан на ул. "Петар Попарсов" бр. 40 и тел: 211-530.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3118)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 18/2000 од 23.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот АД Политекс Штип.

За стечен управник се именува Марија Бреслиска дипломиран економист од Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 75.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите различни права:

- на подвижни предмети и права на должникот.
- на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите на кој постои различно право, на имотот и основот на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

Испитното рочиште на собирот на доверителите, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува на ден 22.02.2002 година во 10 часот во соба бр. 6 во зградата на овој суд.

Се повикуваат должниците своите обврски да ги намират без одлагање.

Од Основниот суд во Штип. (3117)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 805/2000 од 31.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕЛА" ДОО експорт-импорт - Скопје ул."Австралиска" бр. 31, со жиро сметка 40120-601-0036584.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, со стан на ул. "Беровска" бр. 2-2/15, тел. 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2562)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 147/2001 од 13.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало "СИЛ-МЕН КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз - Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 421-а, со жиро сметка 40100-601-80560.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, со стан на ул. "Беровска" бр. 2-2/15 и тел. 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2561)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 361/2001 од 13.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Мешовито претпријатие за надворешна и внатрешна трговија "ФЕРМО" ДОО - Скопје, ул. "Партизански Одреди" бр. 14/II, од Скопје со жиро сметка 40100-601-137762.

За ликвидатор се определува лицето Тихомир Китановски од Скопје со стан на ул. "Железничка" бр. 24.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2154)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 411/2001 од 18.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Акционерско друштво за производство, инженеринг "ФЛЕКСО" ЦО - Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/2-33, со жиро сметка 40100-601-118027.

За ликвидатор се определува лицето Марко Ѓурчиновски од Скопје со стан на ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8 и тел. 617-549.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2374)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 335/2001 од 24.10.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, маркетинг и услуги "ТРИКСОН АС" ЦО увоз-извоз - Скопје, ул. "Вера Јоциќ" бр. 8/21 од Скопје со жиро сметка 40100-601-267995.

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран од Скопје со стан на ул. Вера Јоциќ бр. 8/21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2373)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 379/2001 од 09.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Фирма за застапништво и консалтинг "НИМЕТ" ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. "Војдан Чернотрински" бб, со жиро сметка 40100-601-182613.

За ликвидатор се определува лицето Илија Чилиманов од Скопје со стан на ул. "27 Март" бр. 14 и тел. 116-232.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2316)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II.Л. бр. 380/01 од 28.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "МЕЉУШ - КОМЕРЦ" експорт-импорт од Скопје ул. "Торги Томовски" бр. 11, со жиро сметка 40100-601-306891.

За ликвидатор се определува лицето Китановски Тихомир од Скопје со стан на ул. "Симче Настевски" бр. 35 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2153)

Ликвидаторот Божиновска Милица од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 10609/94, објавува дека Друштвото П.Т.У.Т. АНАКОЛ експорт-импорт ц.о. Скопје и со број на жиро - сметка 40100-601-296277, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (2301)

Ликвидаторот Сехас Хајдари од с. Кондово, Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3216/2001 од 09.11.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ГАЧАН КОМПАНИ Сехас ДООЕЛ експорт-импорт, со жиро - сметка бр. 40120-601-192013, Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (2633)

Ликвидаторот Михајловска Рајна од Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 118/2 стан 3, е запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3114/2000, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ТИМ Јелисавета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Мирче Моцан" бр. 30, и со жиро - сметка бр. 40100-849-539, кај ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (2585)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 207/01 од 09.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над ЦУМБО-ДООЕЛ - Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (2609)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 215/01 од 09.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над ТО-РЕП-ДООЕЛ - Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (2610)

Со решение Л.бр. 168/2001 од 25.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги ЈАН МАР КОМЕРЦ увоз-извоз п.о. Струмица, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги ЈАН МАР КОМЕРЦ увоз-извоз п.о. Струмица, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (2732)

Со решение Л.бр. 198/2001 од 25.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги Центар- ПД Роза Митева и др. ЈТД с. Горни Подлог Кочани, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги Центар- ПД Роза Митева и др. ЈТД с. Горни Подлог Кочани, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (2733)

Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2831/01, објавува дека Друштвото за трговија АТЛАС Бејтула ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 46, и со број на жиро - сметка 40100-601-156790, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (2825)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во К.О. Росоман КП бр. 2344, план 045, скица 000 во м.в. "Бела Земја", катастарска култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 3905м², во сопственост на Стојанов Борис од с. Росоман, Кавадарци евидентирано во Имотен лист бр. 42 издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премоер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб. (2601)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива, на КП бр. 1941 во м.в. "Тополка", класа 2, со површина од 1284м², заведено во Имотен лист број 610 за КО Варош, за цена од денарска противвредност на 2 (две) германски марки за еден метар квадратен денари, сопственост на Јанкулоски Горѓија од Прилеп, ул. "Орде Чопела" бр. 94.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоре наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (2602)

Се продава земјоделско земјиште во КО Сопот, КП бр. 154, план 3, скица 884, во м.в. "Каменливи Лаки", катастарска култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 3035м², во сопственост на Филип Блажев од с. Сопот, Кавадарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 752 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделени за премоер и катастар Кавадарци за цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб., Кавадарци.

(2603)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура нива, класа 3, на КП бр. 11772, м.в. "Кафтандица" за КО Битола, со површина од 1618м², заведена во П.Л. бр. 3295 од 20.10.2001 година, во сопственост на Марија Талевска од Битола, ул. "Илинден" бр. 67. Наведената недвижност се продава за цена од 135.200,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола.

(2604)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 10/61 идеален дел од КП бр. 4334/1-79-1 нива од 1 класа на м.в. "Млака", со површина од 1333м², запишана во П.Л. бр. 6623 за КО Гостивар, сопственост на Фејзи Адем и Таири Мухамед двајцата од Гостивар и 6/61 идеален дел од К.П. бр. 4331/2-79-1 нива 1 класа на м.в. "Млака" со површина од 1907м² сопственост на Таири Локман и Таири Мухамед двајцата од Гостивар (на лице место претставува посебна целина во површина од 400 м²) за вкупна купопродажна цена од 210.000,00.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А

(2605)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 430, план 1 во К.О. Крушопек м.в. "Бел бунар", овошна градина 4 класа со површина од 671м², сопственост на Сулејмани Цавид, Сулејмани Џељал и Сулејмани Неби, според Поседовен лист број 400 на К.О. Крушопек за цена од 170.00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје.

(2688)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0875778 издаден од УВР-Скопје на име Христовски Алексо, ул. "Б. Петрушевски" бр. 10, Скопје.

(2836)

Пасош бр. 1049738/97 издаден од УВР-Скопје на име Христо Гушев, ул. "С. Ковачевик" бр. 64/3-6, Скопје.

(2917)

Пасош бр. 1038944/97 издаден од УВР-Скопје на име Љама Агрон, ул. "Самоилова" бр. 10, Скопје.

(2925)

Пасош бр. 1323536 издаден од УВР-Скопје на име Мумин Демировски, с. Г. Свиляре, Скопје.

(2928)

Пасош бр. 508669 издаден на име Петров Душко, ул. "Киро Аци Арсов" бр. 18, Штип.

(2929)

Пасош бр. 1502234 издаден на име Хасан Ардијан, ул. "Јабланица" бр. 19, Охрид.

(2932)

Пасош бр. 1362232 издаден на име Шабани Скендер, ул. "Киро Фетак" бр. 3, Куманово.

(2933)

Пасош бр. 1445741/00 издаден од УВР-Скопје на име Садри Алиловски, ул. "Р. Бурцевик" бр. 43, Скопје.

(2934)

Пасош бр. 033631/93 објавен во "Службен весник на РМ" бр. 104 од 29.12.2001 година се сторнира, на име Давидовски Ненад, ул. "Даме Груев" бр. 1/5-10, Скопје.

(2938)

Пасош бр. 1354064 издаден од УВР-Скопје на име Шакири Самет, ул. "Дижонска" бр. 23/9, Скопје.

(2939)

Пасош бр. 1340334 издаден од УВР-Гостивар на име Мурати Јетон, с. Речане, Гостивар.

(2940)

Пасош бр. 1339625 издаден од УВР-Гостивар на име Елмази Мемедали, с. Чегране, Гостивар.

(2941)

Пасош бр. 1048107 издаден од УВР-Гостивар на име Мустафаи Исмаили, с. Форино, Гостивар.

(2942)

Пасош бр. 1576153 издаден од УВР-Скопје на име Динарица Фета, с. Визбегово, Скопје.

(2943)

Пасош бр. 1402414 издаден од УВР-Гостивар на име Мицаити Цумали, с. Врањовица, Гостивар.

(2944)

Пасош бр. 1458607 издаден од УВР-Скопје на име Исљамовски Зафир ул. "Џон Кенеди" бр. 27/6-23, Скопје.

(2945)

Пасош бр. 406325 на име Беџети Незадије, с. Гурѓевиште, Гостивар.

(2776)

Пасош бр. 1079186 на име Мустафа Фљора, ул. "107" бр. 35, Тетово.

(32690)

Пасош бр. 1111245 на име Тодоровски Димитар, ул. "Бранко Радичевич" бр. 43, Битола.

(1759)

Пасош бр. 1146472 на име Грбиќ Виктор, Македонска Камедница.

(1759)

Пасош бр. 1190519 на име Рамадан Салахи, с. Ново Село 2, Тетово.

(2780)

Пасош бр. 1236402 на име Казимоски Неим, с. Лабуниште, Струга.

(1503)

Пасош бр. 1360093 на име Мена Иљас, с. Н. Ливада, Струга.

(1759)

Пасош бр. 367030 на име Ѓетали Сабије, с. Д. Татеша, Струга.

(2281)

Пасош бр. 481956 на име Сељадин Алили, с. Мојан-це, Скопје.

(30866)

Пасош бр. 666248/95 издаден од УВР- Куманово на име Славица Крстевска, ул. "В. Карангелевски" бр. 148, Куманово.

(2955)

Пасош бр. 477353 издаден од УВР-Скопје на име Илиеска Христина, ул. "М. Митевски" бр. 12/4-11, Скопје.

(2957)

Пасош бр. 0160026 издаден од УВР-Скопје на име Џелал Љамалари, с. Синѓелиќ 47, Скопје.

(2958)

Пасош бр. 1010966/97 издаден од УВР-Скопје на име Елени Поповска, ул. "Невеска" бр. 4/1-1, Скопје.

(2959)

Пасош бр. 1464667/00 издаден од УВР-Гостивар на име Јашари Менсур, с. Чајле, Гостивар.

(2961)

Пасош бр. 1018553 издаден од УВР-Куманово на име Шабани Раиф, с. Виштица, Куманово.

(2962)

Пасош бр. 000392/92 издаден од УВР-Скопје на име Османи Фемије, с. Радуш, Скопје.

(2964)

Пасош бр. 1483041 издаден од УВР-Тетово на име Адеми Артан, ул. "А. Миладиновски" бр. 6, Тетово.

(2969)

Пасош бр. 1611037/01 издаден од УВР-Тетово на име Адеми Арјета, ул. "А. Миладиновски" бр. 6, Тетово.

(2970)

Пасош бр. 1567327/01 издаден од УВР-Тетово на име Адеми Африм, ул. "А. Миладиновски" бр. 6, Тетово.

(2971)

Пасош бр. 1483170/00 издаден од УВР-Тетово на име Адеми Хуриша, ул. "А. Миладиновски" бр. 6, Тетово.

(2972)

Пасош бр. 1155594/98 издаден од УВР-Тетово на име Максут Ајдини, с. Шипковица, Тетово.

(2973)

Пасош бр. 1137889/98 издаден од УВР-Куманово на име Шакировски Сафет, ул. "П. Чичо" бр. 3, Куманово.

(2977)

Пасош бр. 1137888/98 издаден од УВР-Куманово на име Шакировска Елизабета, ул. "П. Чичо" бр. 3, Куманово.

(2978)

Пасош бр. 1283347 издаден од УВР-Куманово на име Идризи Евзи, с. Ваксинце, Куманово.

(2986)

Пасош бр. 1220135 на име Миливој Мојсовски, Битола.

(3021)

Пасош бр. 1090249 на име Тодороски Марјан, бул. "Македонски Просветители" бр. 11 А, Скопје.

(3025)

Пасош бр. 1518732 на име Златков Стојанчо, ул. "Раде Кратовче" бр. 67, Кочани.

(3027)

Пасош бр. 258216 на име Томислав Младенов, ул. "Мито Хадивасилев Јасмин" бр. 19, Струмица.

(3029)

Пасош бр. 1450043/00 издаден од УВР-Скопје на име Рамадани Синан, ул. "10" бр. 2 с. Арачиново, Скопје. (3031)

Пасош бр. 1378465/00 издаден од УВР-Скопје на име Камчевски Дејан, ул. "В. Јоциќ" бр. 14/1, Скопје. (3032)

Пасош бр. 1248553/99 издаден од УВР-Тетово на име Гани Сабри, ул. "Браќа Миладинови" бр. 184, Тетово. (3040)

Пасош бр. 160111/01 издаден од УВР-Скопје на име Гиноски Дарко, ул. "Народен фронт" бр. 15/7, Скопје. (3111)

Пасош бр. 1122689 издаден од УВР-Скопје на име Ангеловски Александар, ул. "М. Междуречка" бр. 12 а, Скопје. (3112)

Пасош бр. 1312687 издаден од УВР-Скопје на име Цветановска Весна, ул. "Мариовска" бр. 3/61, Скопје. (3122)

Пасош бр. 1575060 издаден од УВР-Скопје на име Буши Сејфула, ул. "Јајце" бр. 77, Скопје. (3201)

Пасош бр. 1283538 издаден од УВР-Куманово на име Рустеми Абдулаќим, с. Ропалце, Куманово. (3208)

Пасош бр. 0822527 издаден од УВР-Велес на име Ражајат Неџат, с. Оризаре, Велес. (3210)

Пасош бр. 1088422/98 издаден од УВР-Скопје на име Ајрединовски Ерол, ул. "393" бр. 4, Скопје. (3214)

Пасош бр. 1262238 на име Ајдарага Авенир, Дебар. (3215)

Пасош бр. 1587877 издаден од УВР-Св.Николе на име Катерина Елисеева, ул. "Сутјеска" бб, Св.Николе. (3216)

Пасош бр. 1337083 на име Азизи Башким, с. Долно Татеши, Струга. (2887)

Пасош бр. 1316530 на име Панов Гоце, с. Оризари, Кочани. (3382)

Чекови од тековна сметка број бр. 122935/78: со бр 5201772 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бошкова Јасминка, Скопје. (2910)

Чекови од тековна сметка бр. 8559157: со бр. 506344, 506345 и 506346 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовановска Јасминка, Скопје. (2953)

Чекови од тековна сметка бр. 50840798: од бр. 5458637 до бр. 5458644 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име .Колевска Дана, Скопје. (3033)

Работна книшка на име Енџекчева Кристина, Гевгелија. (2841)

Работна книшка на име Јанева Катица, Гевгелија. (2842)

Работна книшка на име Спиркоски Благоја, Прилеп. (2860)

Работна книшка на име Исмаили Бари, Струга. (2871)

Работна книшка на име Алка Ќазим, Струга. 2872

Работна книшка на име Стојановски Тони, Скопје. (2898)

Работна книшка на име Башкими Амиди, Куманово. (2899)

Работна книшка на име Ванчо Јорданов, Делчево. (2903)

Работна книшка на име Верица Серафимовска, Скопје. (2906)

Работна книшка на име Јордан Костадинов, Штип. (2907)

Работна книшка на име Ќемал Јусуфи, Гостивар. (2909)

Работна книшка на име Јусуфи Мубера, Гостивар. (2911)

Работна книшка на име Закоски Александар, Тетово. (2915)

Работна книшка на име Доновски Марјан, Скопје. (2948)

Работна книшка име Шахе Ковачи, с. Рашче, Скопје. (2937)

Работна книшка на име Ѓошевска Жаклина, Скопје. (2954)

Работна книшка на име Љазам Биран, Скопје. 2963

Работна книшка на име Михајлова Лидија, Скопје. (2966)

Работна книшка на име Кузмановска Магдалена, Кавадарци. (2975)

Работна книшка на име Јосифоски Милан, Прилеп. (2981)

Работна книшка на име Османоска Фатиме, Прилеп. (2982)

Работна книшка на име Бајрам Лимани, Куманово. (3002)

Работна книшка на име Вејсели Љејљан, Куманово. (3003)

Работна книшка на име Благојчо Димитровски, Делчево. (3006)

Работна книшка на име Богданов дарко, Веница. (3008)

Работна книшка на име Себахат Рахмани, Скопје. (3019)

Работна книшка на име Арсиќ Зоран, Скопје. 3024

Работна книшка на име Димитриевска Ангелина, Скопје. (3035)

Работна книшка на име Атанасова Нешиќ Јулија-на, Скопје. (3109)

Работна книшка на име Босилков Бранко, Скопје. (3114)

Работна книшка на име Сузана Кузмановска, Скопје. (3217)

Работна книшка на име Дејан Гиевски, Скопје. (3218)

Работна книшка на име Василевска Мара, Скопје. (3219)

Работна книшка на име Иванов Боро, Скопје. 3220

Работна книшка на име Мирчевски Петар, Скопје. (3221)

Воена книшка на име Николчо Ѓоргиев, Пробиштип. (2813)

Воена книшка на име Срати Ангелов, Штип. (2815)

Воена книшка на име Боби Пешов, Скопје. (2817)

Воена книшка на име Гулев Крсте, Гевгелија. 2819

Воена книшка на име Веселиновиќ Ѓоко, Велес. (2854)

Воена книшка на име Николовски Златко, Велес. (2856)

Воена книшка на име Гаиќ Наско, Тетово. (2875)

Воена книшка бр. Б-57978 на име Минов Лазар, Кочани. (2894)

Воена книшка на име Ибраим Ибраим, Скопје. (2949)

Воена книшка на име Ајризов Ќемал, Скопје. 2950

Воена книшка на име Адлан Јашар, Скопје. (2968)

Воена книшка на име Ахмет Исмаил, Скопје. 2974

Воена книшка АГ бр.005140 на име Игнатов Тихо, Кочани. (2979)

Воена книшка АЗ бр. 097556 на име Зоранчо Лефков, Кочани. (2980)

Воена книшка на име Орце Ампов, Пробиштип. (3010)

Воена книшка на име Родне Зарев, Пробиштип. (3012)

Воена книшка на име Димовски Благојче, Скопје. (3128)

Воена книшка на име Милевски Владо, Скопје. 3135

Воена книшка на име Димитревски Димитар, Скопје. (3222)

Чековна картичка бр. 694-24 на име Румчева Марика, Штип. (2895)

Свидетелство на име Динев Кире, Гевгелија. (2818)

Свидетелство за 1 и 4 година на име Кралев Тодор, Гевгелија. (2844)

Свидетелство за 3-то одделение на име Јаќишовска Јадранка, Велес. (2850)

Свидетелство на име Ефатоска Елвира, Прилеп. (2859)

Свидетелство на име Селмани Изми, Струга. (2869)

Свидетелство на име Мустафоска Мелвида, Македон. (2873)

Свидетелство на име Гроздановска Мира, Тетово. (2876)

Свидетелство на име Кузманоска Мира, Тетово. (2877)

Свидетелство за 7 и 8 одделение на име Амети Блерим, Тетово. (2884)

Свидетелство од 1, 2, 3 и 4 одделение на име Цинцовски Ванчо, Делчево. (2890)

Свидетелство на име Николовска Марина, Мак. Каменица. (2891)

Свидетелство за 3 година на име Димче Тодоров, Радовиш. (2892)

Свидетелство на име Азем Зумбери, Куманово. (2896)

Свидетелство на име Елхам Бајрами, Куманово. (2897)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Седат Кадрија, Куманово. (2900)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Сафете Кадрија, Куманово. (2901)

Свидетелство на име Шкодран Куртиши, Куманово. (2902)

Свидетелство на име Филиповски Зоран, Св. Николе. (2905)

Свидетелство на име Перкова Весна, Велес. (2908)

Свидетелство на име Вајдин Османи, Тетово. (2912)

Свидетелство на име Ефремов Лазар, Тетово. 2913

Свидетелство за 1-ва година на име Беким Бакиов, Велес. (2914)

Свидетелство на име Стефановски Владимир, Тетово. (2916)

Свидетелство на име Бетим Исмаили, Струга. 2918

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Маршал Тито" с. Арачиново на име Љељан Селими, Скопје. (2951)

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Маршал Тито" с. Арачиново на име Решат Селими, Скопје. (2952)

Свидетелство на име Беџети Мустафа, Тетово. 2978

Свидетелство на име Јаумин Мустафи, Тетово. 2988

Свидетелство на име Гадаф Вејсели, Тетово. (2989)

Свидетелство на име Ристова Даниела, Велес. 2990

Свидетелство на име Амзиу Зулбиар, Тетово. 2991

Свидетелство на име Паскоски Раде, Прилеп. 2997

Свидетелство на име Љатиџи Сабрије, Куманово. (2998)

Свидетелство на име Реџаил Јакупи, Куманово. (3000)

Свидетелство на име Муслији Мевљудин, Куманово. (3001)

Свидетелство на име Клиначарски Гоце, Винаца. (3007)

Свидетелство на име Радојковски Влатко, Пробиштип. (3011)

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "На-ум Охридски" Скопје на име Горѓиевски Дарко, Скопје. (3016)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Јане Сандански" Скопје на име Усниќемал Беќири, Скопје. (3113)

Ученичка книшка на име Никола Спиркоски, Прилеп. (2983)

Ученичка книшка на име Тодор Бошкоски, Прилеп. (2984)

Диплома на име Велков Игорчо, Пробиштип. 2814

Диплома на име Павлина Талетанска, Штип. (2816)

Диплома на име Кралев Тодор, Гевгелија. (2845)

Диплома на име Богески Иван, Прилеп. (2861)

Диплома издадена од УСО "Р. Ј. - Корчагин" Скопје на име Вановски Дарко, Скопје. (2976)

Диплома на име Јордановски Александар, Делчево. (3005)

Индекс бр. 313 издаден од Виша Комерцијална - Прилеп на име Јованов Радослав, Скопје. (2967)

Индекс издаден од Филозовски факултет-институт за социологија на име Зоран Младеновски, Скопје. (3223)

Здравствена книшка на име Мијалеска Николинче, Крушево. (2857)

Здравствена книшка на име Адемоски Сервет, Крушево. (2858)

Здравствена книшка на име Драгеска Верка, Битола. (2864)

Здравствена книшка на име Драгарски Љубе, Битола. (2866)

Здравствена книшка на име Мухарем Менита, Битола. (2868)

Здравствена книшка на име Бранислав Неданоски, Битола. (2985)

Здравствена книшка на име Демиров Сељман, Велес. (2992)

Здравствена книшка на име Захмедов Ибиш, Велес. (2993)

Здравствена книшка на име Шалев Благој, Велес. (2994)

Здравствена книшка на име Тренеска Добринка, Крушево. (2995)

Здравствена книшка на име Јајов Зулкуфли, Велес. (2996)

Книшка за повластено патување бр. 001117 издадена од Општина Центар - Скопје на име Гавровски Бранко, Скопје. (2927)

Штедна книшка на име Стојановска Слаѓанка, Куманово. (2893)

Лична карта на име Симоновски Љупчо, Делчево. (2904)

Даночна картичка бр. 4030999359540 издадена од Управа за приходи Скопје на име ПЗО "Д. р. Све-тислав Лукановски, Скопје. (2833)

Даночна картичка бр. 4030978276890 издадена од Управа за приходи Скопје на име Месна заедница Огњанци, Скопје. (2835)

Даночна картичка бр. 4030992178770 издадена од Управа за приходи-Скопје на име "ДАМПЕКС" ДОО, Скопје. (2946)

Даночна картичка бр. 4030956274932 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Универзитет "Св. Кирил Методи" завод за испитување на материјали, Скопје. (2947)

Даночна картичка 4030995356873 издадена од Управа за приходи Скопје на име Емили супер ефтинија, Скопје. (3034)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност на име Атанасов Атанас, Велес. (2931)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 04/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Ограничениот повик бр. 04/2002 е Министерството за здравство, со седиште на ул. "50-та Дивизија" бр. 6.

1.2. Предмет на повикот е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите, како можни носители на набавка на опрема за глобален систем за радиоврска за потребите на здравството во Република Македонија.

1.3. Набавката е неделива.

1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите треба да ги содржат следниве прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на работата за конкретната набавка.

2.2. Генерална информација за понудувачот со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници и сл.

2.3. Извод од судска регистрација на понудувачот согласно Законот за трговски друштва.

2.4. Понудувачот треба да приложи документ за финансиска и економска способност согласно Законот за јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јавни набавки треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за економското работење во последните три години.

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека нема судска забрана за вршење на дејноста. Документот не треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено кај нотар.

2.6. Документ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено кај нотар.

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведени работи и евентуално моментално присуство на ваков вид на работа.

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на вакви работи.

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на вакви работи.

2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција за обезбедување на аванс во висина од 30% од вредноста на инвестицијата.

2.11. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција заради обезбедување на исполнување на договорот во висина од 5% од вредноста на договорениот износ.

2.12. Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за неговото претставување.

2.13. Прилозите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот.

3.2. Економско-финансиски бонитет.

3.3. Техничка опременост.

3.4. Кадровска опременост.

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Целокупната документација се доставува во затворен плик, на кое на предната страна треба да стои "не отворај".

4.2. Доставувањето на пријавите по ограничениот повик трае заклучно со ден 01.03.2002 година, а отворањето на пријавите ќе се изврши на 04.03.2002 година во 11,00 часот во просториите на Министерството за здравство.

4.3. Понудувачите своите пријави да ги достават на следната адреса: Министерство за здравство, ул. "50-та Дивизија" бр. 6, Скопје, за Комисијата за јавни набавки-контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201.

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки при Министерството за здравство, без присуство на понудувачите. Понудувачите што ќе бидат претквалификувани ќе бидат поканети да ја подигнат тендерската документација и да достават своја понуда.

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на ограничениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 6/98), Комисијата за јавни набавки на Општина Кисела Вода, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/02 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Општина Кисела Вода - Скопје, ул. "Првوماјска" бб.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 1/02 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на изведба на следните видови работи на подрачјето на Општина Кисела Вода за 2002 година:

а) проектирање површини, реконструкција и санација на јавни и сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, јавни паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон и други материјали);

б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со завршен слој од префабрикувани бетонски елементи;

в) проектирање и изградба на инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална) и топлификациона примарна и секундарна мрежа;

г) проектирање, изградба и реконструкција на јавното осветлување и проектирање, реконструкција и изместување на НН-електрична мрежа;

д) проектирање, изградба и реконструкција на јавни зелени површини;

ѓ) одржување на јавното осветлување;

е) набавка на материјали за одржување на јавното осветлување;

ж) изработка на спортски реквизити (кошеви, голови), детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци, заштитни огради);

з) изработување на урбанистички планови за подрачјето на Општина Кисела Вода.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Општина Кисела Вода има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката (поз. а; поз. б; поз. в; поз. г; поз. д; поз. ѓ; поз. е; поз. ж; поз. з;).

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат дополнителни понуди за извршување на работите предвидени со Програмата за уредување на градежното земјиште на Општина Кисела Вода за 2002 година, Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта, улиците во населените места, сервисните и станбените улици и Програмата за јавно осветлување на Општина Кисела Вода, според динамиката утврдена од набавувачот - Општина Кисела Вода.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со членот 35 од Законот за јавни набавки.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет; расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број) за извршување на набавката;
- документ за економско-финансиски бонитет;
- документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста;
- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;
- документ дека не е во стечај или ликвидација;
- документ за издадено овластување за изработување на урбанистички планови од Министерството за транспорт и врски (лиценца).

Документот за техничко-технолошкиот бонитет треба да се однесува за видот на работата (поз. а; поз. б; поз. в; поз. г; поз. д; поз. е; поз. ж;) од предметот на набавката за која понудувачите даваат своја понуда.

Документот за издадено овластување за изработување на урбанистички планови, се однесува на точка "з".

Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", бројот на јавниот повик и позицијата за која се дава понуда, истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во јавно гласило.

4. Документацијата се доставува до набавувачот: Општина Кисела Вода - Скопје, ул. "Првوماјска" бб.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон: 779-069 и 779-073 - Општина Кисела Вода.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14, 15 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), Комисијата за јавни набавки при ОУ "Гоце Делчев" П.О. општина Василево, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ-РЕНОВИРАЊЕ НА ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" П.О. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик бр. 1 е ОУ "Гоце Делчев" П.О. општина Василево со седиште во Василево бр. 36.

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за изведување градежно-занаетчиски работи-реновирање на училиштето во Василево.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.

4. Постапката за повикот се спроведува со отворен повик согласно член 15 заклучно со член 32 и член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки и измените на истиот.

5. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува на изведување градежно - занаетчиски работи односно реновирање на училиштето во Василево, и може да се подигне секој ден во архивата на ОУ "Гоце Делчев" П.О. општина Василево бр. 36, секој работен ден од 8,00 до 14,00 откако ќе се уплатат 500,00 денари неповратни средства на жиро-сметка на училиштето со назнака за тендерска документација, жиро-сметка - 160010672660310, Даночен бр. 4027965118071- депонент на Стопанска банка Струмица.

Критериуми за избор на најдобар понудувач се: економски најповолна понуда, рок на испорака, начин на плаќање, ефикасност, технички квалитет и техничка оспособеност.

Рок на важењето на понудата е 15 дена од денот на поднесувањето.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да содржи име на понудувачот,
- цена на понудата изразена во денари со сите давачки,
- начин на плаќање, услови и рок на плаќање,
- рок на изведување на предметните работи и гаранција на квалитетот на изведените работи,
- изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува сам или ќе ангажира и подизведувачи.

Придружна документација:

- доказ за финансиска способност (бонитет) член 22 од Законот за јавни набавки од Централниот регистар,
- извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста,
- референц листа и список за досега извршени работи во претходниот период,
- документ од УЈП за платени даноци, придонеси и др. јавни давачки,
- документ (решение) за регистрација на дејноста.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорно лице,
- понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки,
- понудата се доставува на адреса на ОУ "Гоце Делчев" П.О. општина Василево, најдоцна до часот на отворањето на понудите,
- секој учесник може да достави само една понуда.

IV. РОКОВИ

Отворениот повик трае до 23.02.2002 година до 12 часот.

- Отворањето на понудите ќе се одржи на 23.02.2002 година во 13 часот во просториите на ОУ "Гоце Делчев" П.О. општина Василево.

Понудите што нема да се достават во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација и критериумите во јавниот повик нема да бидат разгледувани. ОУ "Гоце Делчев" Василево.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува продолжување на рокот за доставување понуди по

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/01
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО
УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ
(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

Во ограничениот повик бр. 4/01 за прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација) без јавно отворање објавен во "НОВА МАКЕДОНИЈА" на ден 19.12.2001 година и во "Службен весник на РМ" бр. 99 од 18.12.2001 година, во точката 4.1:

"Рокот за доставување на пријавите (документацијата) се продолжува за 10 дена и заинтересираните понудувачи својата пријава може да ја достават заклучно со 02.02.2002 година".

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки при Фондот за комунален развој, локални патишта и улици-општина Велес, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/02
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО
УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ
(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е општина Велес, ул. "Панко Брашнар" бр. 1.

2. Предмет на Ограничениот јавен повик бр. 1/02 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители на изведба на следните видови работи на подрачјето на општина Велес за 2002 година:

а) Изградба, реконструкција и санација на јавни и сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, јавни паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини (со завршен асфалтен слој асфалт, бетон и други материјали);

б) Проектирање и изградба на улици, тротоари, пешачки паркиралишта и други јавни површини со завршен слој од претфабрикувани бетонски елементи;

в) Проектирање, изградба и реконструкција на објекти од високоградбата;

г) Проектирање и изведба на ентериери (сала за состаноци, канцеларии);

д) Проектирање и изведба на мостовски конструкции;

ѓ) Проектирање и изведба на регулација на водотеци (кејови);

е) Проектирање и изградба на инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална) и топлификациона, примарна и секундарна мрежа;

ж) Проектирање, изградба и реконструкција на јавното осветлување и проектирање, реконструкција и изместување на Н.Н-електрична мрежа;

з) Проектирање, изградба и реконструкција на јавни зелени површини;

и) Одржување на јавното осветлување;

и) Набавка на материјали за одржување на јавното осветлување;

ј) Проектирање, изведба и одржување на семафоризација;

к) Набавка на знаци за вертикална сигнализација и обележување за хоризонтална сигнализација;

л) Изработка на спортски реквизити (кошеви, стативи), реквизити за детски и забавни паркови, скејт паркови, урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци, заштитни огради) и нивно одржување;

љ) Изработка на урбанистички проекти и урбанистички планови за подрачјето на општина Велес.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

1. Комисијата за јавни набавки на општина Велес има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предмет на набавката по позициите а, б, в, г, д, ѓ, е, ж, з, с, и, ј, к, л, љ.

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат дополнителни понуди за извршување на работи предвидени со Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Велес за 2002 година, Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Велес за 2002 година и Програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистичка документација за населени места за 2002 година, според динамиката утврдена од набавувачот општина Велес.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи своето учество во јавниот повик можат да го пријават врз оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со член 35 утврдени со Законот за јавни набавки.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата на понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет: расположлива опрема и други физички квалитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и боја за извршување на набавката);

- документ за економско-финансиски бонитет;- документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста;

- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;

- документ дека не е во стечај и ликвидација;

- документ за издадено овластување за изработување на урбанистички планови од Министерството за транспорт и врски (лиценца).

1.1. Документот за техничко-технолошкиот бонитет треба да се однесува за видот на работата (позиција а, б, в, г, д, ѓ, е, ж, з, с, и, ј, к, л) од предметот на набавката за која понудувачите даваат своја понуда.

1.2. Документот за издадено овластување за изработување на урбанистички планови, се однесува на точка "љ".

1.3. Понудувачите може да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", бројот на јавниот повик и позицијата на која се дава понудата, истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

2. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во јавното гласило.

3. Документацијата се доставува до набавувачот: општина Велес, ул. "Панко Брашнар" бр. 1.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел. 043/232-966; 232-406-општина Велес.

Комисија за јавни набавки

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА ЦИГАРИ

Со Одлука бр. 02-435/1 од 31.01.2002 година се утврдува малопродажната цена на следните видови на филтер цигари:

- МАТРИЦ 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња на износ од 40.00 денари.

- МАТРИЦ ЛИГХТС 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња на износ од 40,00 денари.

- ТИТАНИЦ 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња на износ од 22,00 денари.

Директор за трговија,
Милорад Китановски, с.р.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Просечната месечна нето плата по работник за месец јануари 2002 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6180
02	Огледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	5726
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	4402
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест	7613
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и торיום	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	6495
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	8926
16	Производство на тутунски производи	8488
17	Производство на текстилни ткаенини	4446
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3573
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2423

20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	3392
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7420
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9887
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	10915
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	11440
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	6351
26	Производство на производи од други неметални минерали	12461
27	Производство на основни метали	7885
28	Производство на метални производи во металопредавачката фаза, освен машини и уреди	5528
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	6083
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7286
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	6243
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4978
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	10755
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	4864
35	Производство на други сообраќајни средства	7568
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	3575
37	Рециклажа	0
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10327
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7190
45	Градежништво	5397
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	7531
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9819
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5064
55	Хотели и ресторани	5804
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	6095
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	0
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	11431
64	Поштенски активности и телекомуникации	11311
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	13350
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	15903

67	Помошни активности во финансиското посредување	22117
70	Активности во врска со недвижен имот	11355
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	4597
72	Компјутерски и сродни активности	5480
73	Истражување и развој	8429
74	Други деловни активности	8237
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	6900
80	Образование	6310
85	Здравство и социјална работа	6630
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7433
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10600
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	6594
93	Други услужни дејности	7521
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
101. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Естонија.....	1
102. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Естонија.....	1
103. Уредба за утврдување на елементите за формирање на откупната цена на кравјото млеко.....	1
104. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	2
105. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на пресметковниот бод при продажба на становите во општествена сопственост.....	3
106. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и постапката за распределување на становите изградени по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи".....	3
107. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	3
108. Одлука за изменување на Одлуката за наплата на надоместок за користење на радиофреквенции по пат на обврзници.....	4

109. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на месо за преработка наменето за непосредно производство за 2002 година.....	4
110. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на месо наменето за широка потрошувачка за 2002 година.....	4
111. Одлука за определување на царински контингент при увоз на сурово масло наменето за непосредно производство за 2002 година.....	5
112. Одлука за определување на царински контингент при увоз на бел шеќер наменет за широка потрошувачка за 2002 година.....	5
113. Одлука за определување на царински контингент при увоз на бел шеќер наменет за непосредно производство за 2002 година.....	5
114. Одлука за исплата на финансиски средства за произведено и продадено кравјо млеко.....	5
115. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2002 година.....	5
116. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	6
117. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Заводот за животна средина.....	6
118. Правилник за начинот на вршење на ветеринарно санитарен преглед и контрола и начин на водење на евиденција за резидуи и определени супстанции во сировини, живи животни и производи од животинско потекло.....	6
119. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на ревизорот за централна внатрешна ревизија и јавни набавки.....	12
120. Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала....	13
121. Список на готови лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 21.07.2001 до 31.12.2001.....	14
122. Одлука за условите и начинот под кои Народна банка на Република Македонија плаќа провизија за купување на благajнички записи на Народна банка на Република Македонија.....	60
123. Одлука за престанување на важење на Одлуката за начинот на одржување на минимална ликвидност на банките.....	60
Исправка на Одлуката за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија.....	61
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јануари 2002 година.....	95

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.